



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1830

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, азбавски и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-1125

Петок, 7/

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 44 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. Факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

312.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Реп.лика Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 705
30 март 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН

ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Основни одредби

Член 1

Заради пошироко и подолгорочно вклучување во меѓународната поделба на трудот, прибавување на современа технологија, зголемување на извозот и снабденоста на домашниот пазар, намалување на увозот и унапредување на работата и работењето на домашните организации на здружен труд, со овој закон се уредува вложувањето на средства на странски лица во домашни организации на здружен труд.

Член 2

Странско лице може да вложува средства во домашна организација на здружен труд заради остварување на заеднички деловни цели и интереси, со заеднички ризик и со право на учество во доходот остварен со заедничко работење (во натамошниот текст: заедничко работење).

Во рамките на учество во доходот остварен со заедничко работење, странското лице остварува право на поврат на вредноста на вложените средства и право на надомест за стопанисување со тие средства.

Член 3

Вложувањето на средства на странско лице во домашна организација на здружен труд, по правило, е долгорочно.

Односите што настануваат по основ на вложувањето средства на странско лице се договараат за време потребно да се остварат заедничките деловни цели заради кои се вложуваат средствата.

Член 4

Меѓусебните односи на содоговарачите од заедничкото работење се уредуваат со договор за вложување средства на странско лице во домашна организација на здружен труд (во натамошниот текст: договор за вложување), кој мора да биде склучен во писмена форма.

Договорот за вложување кој не е склучен во писмена форма и кој не го одобрил Сојузниот комитет за енергетика и индустрија не произведува правно дејство.

Член 5

Правата на странското лице во поглед на средствата што ги вложил во домашна организација на здружен труд имаат заштита утврдена со овој закон.

Правата на странското лице утврдени со договор, со овој закон или со друг пропис во поглед на средствата што ги вложило во домашна организација на здружен труд не можат да се намалат со закон или со друг пропис, ако договорот со кој се утврдени тие права станал полноважен.

Член 6

Ако по денот кога договорот за вложување станал полноважен се измени прописот што го регулира тоа вложување, врз правата на странското лице во поглед на средствата што ги вложил во домашна организација на здружен труд ќе се применуваат одредбите на тој договор и прописите што важеле на денот кога договорот за вложување станал полноважен, ако тоа е поповолно за странското лице, или ако содоговарачите определени прашања спогодбено не ги уредат поинаку согласно со одредбите на изменетиот пропис.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на даночните обврски и на другите давачки што организациите на здружен труд им ги плаќаат на општествено-политичките заедници и на придонесите што им се плаќаат на самоуправните интересни заедници.

Член 7

Договорот за вложување не може да биде во спротивност со општествениот план на Југославија, со договорите за основите на општествениот план на Југославија, со договорите за основите на општествениот план на републиката односно на автономната покраина и со општествените договори што ги склучила домашната организација на здружен труд.

Домашната организација на здружен труд не може да склучи договор за вложување кој е во

спротивност со самоуправната спогодба што ја склучила таа или му пристапила.

Член 8

Со договорот за вложување се уредуваат особено:

1) целите на вложувањето на средствата и намената, условите и начинот на користење на тие средства;

2) вкупниот износ на средствата што се вложуваат за вршење на заедничко работење и, од тоа, износот на средствата што ги вложува домашната организација на здружен труд и износот на средствата што ги вложува странското лице;

3) начинот на утврдување на делот од доходот на домашната организација на здружен труд во кој учествува странското лице;

4) основите и мерилата за утврдување на учеството на странското лице во доходот на домашната организација на здружен труд;

5) условите, начинот и роковите за исплата на учеството на странското лице во доходот на домашната организација на здружен труд;

6) условите, начинот и роковите за враќање на вредноста на вложените средства;

7) меѓусебните обврски на содоговарачите за случај на работење со загуба, како и другите обврски за поднесување на ризици;

8) составот и надлежноста на заедничкиот орган на работењето и начинот на изборот на тој орган;

9) начинот на решавање на меѓусебните спорови;

10) начинот на обезбедување девизи и други средства за исплата на странско лице на име негово учество во доходот и поврат на вредноста на вложените средства.

Со договорот за вложување можат да се утврдат стандардите на материјалните трошоци и критериумите за определување на стапките на амортизација што ќе се применуваат во домашната организација на здружен труд, во согласност со прописите.

Член 9

Договорот за вложување го склучува основната организација на здружен труд.

Договор за вложување може да склучи и работна организација и сложена организација на здружен труд во согласност со самоуправната спогодба за здружување.

Ако, во согласност со самоуправната спогодба за здружување, договорот за вложување го склучила со странско лице работна организација или сложена организација на здружен труд, со тој договор ќе се определи една или повеќе основни организации на здружен труд што ќе бидат носители на правата и обврските од договорот, како и на правата и обврските на работната организација односно сложената организација на здружен труд што го склучила договорот.

Член 10

Договори за вложување не можат да се склучат во областа на осигурувањето, трговијата и општествените дејности.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на областа на научноистражувачките дејности.

По исклучок, Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, може да пропише дека домашна организација на здружен труд може да склучи договор за вложување во определени општествени дејности ако тоа ќе придонесе кон развојот на односната дејност.

Вложувањето средства на странски лица во областа на банкарството се уредува со сојузен закон.

Член 11

Вкупната вредност на средствата што странски лица, врз основа на договор за вложување, ги вложуваат во иста домашна организација на здружен труд не може да биде поголема од вкупната вредност на средствата што ги вложуваат домашните организации на здружен труд, ниту еднаква на вкупната вредност на тие средства.

По исклучок, ако за развој на определена стопанска гранка или дејност постои посебен интерес за вложување средства на странски лица утврден со акт на Собранието на СФРЈ, со договор за вложување може да се предвиди дека вкупната вредност на средствата што странски лица ги вложуваат во домашна организација на здружен труд може да биде и поголема од вкупната вредност на средствата што ги вложуваат домашните организации на здружен труд.

Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните републички и покраински органи, ќе го пропише најнискиот износ, односно сразмерот на средствата од вкупната вредност на заедничкиот пресек што во домашната организација на здружен труд мора да го вложи и странското лице заради стекнување на правата предвидени со овој закон и со договорот за вложување.

Член 12

Договорот за вложување може да се раскине пред времето утврдено со договорот, ако во текот на повеќе години заедничко работење настанале загуби или не се остваруваат заедничките цели утврдени со тој договор, кога една договорна страна не ќе ги изврши суштествените обврски на договорот и во случај кога се суштествено променети околностите што постоеле во моментот на неговото склучување.

Член 13

Со средствата за заедничко работење располага, на начинот утврден со прописите и со договорот за вложување, основната организација на здружен труд во која се вложени тие средства.

II. Заеднички орган на работењето

Член 14

Со договорот за вложување може да се предвиди странското лице своите права со кои спогодбено одлучува со домашната организација на здружен труд да ги остварува и преку заедничкиот орган на работењето.

Со договорот за вложување се утврдуваат начинот на формирање на заедничкиот орган на работењето, неговите овластувања и начинот на работата на тој орган.

Член 15

Основната организација на здружен труд која располага со вложените средства и врши заедничко работење мора да биде претставена во заедничкиот орган на работењето.

Заедничкиот орган на работењето се формира во основната организација на здружен труд која располага со вложените средства и врши заедничко работење.

Ако со вложените средства располагаат повеќе основни организации на здружен труд, тие организации спогодбено определуваат претставници во заедничкиот орган на работењето, како и во која основна организација ќе се формира заеднички орган на работењето.

Ако во домашната организација на здружен труд заради вршење на исто заедничко работење, вложуваат средства и странско лице и друга домашна организација на здружен труд, и таа друга организација мора да биде претставена во заедничкиот орган на работењето.

Странските лица не можат во заедничкиот орган на работењето да имаат поголем број претставници

од бројот на претставниците на домашните организации на здружен труд.

Член 16

Заедничкиот орган на работењето се грижи за извршување на одредбите од договорот за вложување и придонесува кон успехот на заедничкото работење.

Заедничкиот орган на работењето може да одлучува за прашања кои се однесуваат на организацијата на работата и работењето и на зголемувањето на продуктивноста на трудот и за други прашања од заедничкото работење, ако одлучувањето за тие прашања не спаѓа во неотуѓиви права на работниците по основ на правото на работа со општествени средства.

Заедничкиот орган на работењето може да им дава предлози и мислења на органите на домашната организација на здружен труд за сите прашања што се од значење за заедничкото работење.

Органот на домашната организација на здружен труд кому е даден предлогот и мислењето од став 3 на овој член, е должен да ги разгледа и за својот став да го извести заедничкиот орган на работењето.

III. Права и обврски на содоговарачите по основ на вложените средства и учество во доходот

Член 17

Странското лице учествува во доходот остварен со заедничкото работење сразмерно на придонесот што го дало во остварувањето на тој доход по основ на вложените средства.

Правото на странско лице да учествува во доходот остварен со заедничко работење престанува кога на странското лице ќе му биде вратена вредноста на вложените средства заедно со надоместот за стопанисување на кој стекнал право до поврат на вредноста, односно кога ќе измине рокот утврден со договорот за вложување, без оглед на тоа во кој износ е остварен повратот на вредноста на вложените средства.

Со договорот за вложување не може да се предвиди трајно учество на странско лице во доходот на домашна организација на здружен труд остварен со заедничко работење.

Член 18

На домашната организација на здружен труд во која се вложени средствата на странско лице кое по тој основ има право на учество во доходот остварен со заедничкото работење, со договорот за вложување, му се обезбедуваат во рамките на тој доход средства за лична и заедничка потрошувачка, во согласност со заедничките основи и со мерилата што важат за организациите на здружен труд за намирување на обврските од доходот кои во врска со остварувањето на доходот од заедничкото работење се утврдени со договорот за вложување, како и за проширување на материјалната основа на трудот спрема придонесот на работниците во остварување на доходот во основната организација на здружен труд.

Мерилата за утврдување на придонесот од став 1 на овој член се утврдуваат со договорот за вложување.

Доходот остварен со заедничко работење, по издвојувањето на средствата од став 1 на овој член, се распоредува на средствата што му припаѓаат на странското лице на име учество во доходот остварен со заедничко работење и на средствата што ѝ припаѓаат на домашната организација на здружен труд.

Член 19

Домашната организација на здружен труд и странското лице со договорот за вложување ја утврдуваат максималната височина на надоместот за стопанисување со вложените средства како дел на

учество на странското лице во доходот остварен со заедничко работење.

При утврдувањето на максималната височина на надоместот за стопанисување со вложените средства се земаат предвид стапките на акумулација што се остварени за изминатите три години во домашната организација на здружен труд, во омирената група и гранка на стопанство, во стопанството на Југославија, во светското стопанство, дали вложувањето се врши во дејност од посебно значење за остварување на договорената политика за развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и долгорочноста на вложувањето.

За износот на разликата на надоместот од став 1 на овој член и вкупното учество во доходот остварен со заедничко работење, на странското лице му се намалува износот на средствата што ги вложило, со тоа што да може повторно да ги вложи ако со договорот за вложување не е предвидено поинаку.

Органите и организациите што даваат мислење, односно што ги одобруваат договорите за вложување, оценуваат дали при определувањето на максималната височина на надоместот за стопанисување со вложените средства ќе се земат предвид критериумите од став 2 на овој член.

Член 20

Противзаконит е секој договор за вложување во кој не се утврдува престанување на учеството на странското лице во доходот на домашната организација на здружен труд кога во рамките на тоа учество ќе му бидат вратени вложените средства, заедно со соодветен надомест за стопанисување со вложените средства, како и договорот за вложување што е склучен само заради финансиски трансакции без поднесување ризик во работењето.

Член 21

Организацијата на здружен труд и странското лице заеднички го поднесуваат ризикот од заедничкото работење според учеството во доходот остварен со тоа работење под услови и на начин што се предвидени со договорот за вложување.

За обврските од заедничкото работење странското лице одговара до височината на вложените средства, ако со договорот за вложување странското лице не презело поголема одговорност.

Член 22

Се смета дека во заедничкото работење на домашната организација на здружен труд која користи средства на странско лице настанала загуба во смисла на овој закон, ако доходот остварен со заедничко работење, утврден според завршната сметка, е помал од збирот на износот на исплатените аконтации на личните доходи на работниците за работа во тоа работење до височината утврдена со самоуправниот општ акт, износот на личните доходи загарантирани со закон, за периодот за кој не се исплатени и износот на обврските што според законот се намируваат од доходот, во врска со тоа работење.

Загубата настаната во заедничкото работење ја покриваат домашната организација на здружен труд и странското лице во рокот што со закон е определен за покривање на загубите на организацијата на здружен труд, согласно со меѓусебната одговорност утврдена со договорот за вложување. Ако странското лице не ја покрие загубата со свои други средства, вложените средства му се намалуваат за износот на загубите.

Во годината во која настанала загубата од став 1 на овој член странското лице не учествува во доходот остварен со заедничко работење.

Во случај на настанување загуба во смисла на став 1 од овој член вложените средства не се враќаат за годината во која настанала загубата ако со договорот за вложување е определено повратот на вложените средства да се врши со учество во доходот остварен со заедничко работење. Вложените

средства се враќаат и за таа година ако со договорот за вложување е определено повратот на тие средства да се врши од деловните средства на домашната организација на здружен труд, независно од доходот остварен со заедничкото работење.

Член 23

Странското лице има право на трансфер во странство на средствата што ќе ги оствари од заедничкото работење по основ на учество во доходот, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и со овој закон.

Странското лице може со средствата, на кои има право на трансфер во странство, да го зголеми својот удел во средствата од заедничкото работење, или да склучи договор за вложување на тие средства во друга домашна организација на здружен труд, или може со тие средства да друг начин да располага во Југославија, во согласност со прописите.

Член 24

Средствата што странското лице ги остварило во заедничкото работење по основ на учество во доходот на име надомест за стопанисување со вложените средства можат на тоа лице да му се пресметуваат, односно исплатуваат во динари, ако е тоа предвидено со договорот за вложување, односно ако странското лице дополнително се согласи со тоа. Со тие динарски средства странското лице располага во согласност со одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и на овој закон.

Динарските средства од став 1 на овој член странското лице може да ги користи за купување производи на југословенскиот пазар, за плаќање услуги, за вложување во Југославија, или може да ги изнесе од Југославија или да ги пренесе на друго странско лице ако се остварени во заедничкото работење со производство или на производи или со вршење на услуги чијшто извоз со акти на федерацијата е забранет, односно ограничен или по својата природа не можат да се извезуваат (комунални услуги, услуги за одржување на патишта и мостови, услуги на автобуски станици и сл.).

Производите и услугите платени со динари (став 2) странското лице може да ги извезува преку организација на здружен труд регистрирана за вршење на извоз во согласност со прописите кои важат за извозот од Југославија.

Член 25

Со договорот за вложување може да се предвиди дека обврската на домашната организација на здружен труд спрема странското лице, по основ на неговото учество во доходот, може да се изврши и со испорака на дел од производите произведени со заедничкото работење:

1) ако тие производи се произведени врз основа на договор за вложување во областа на истражувањето, експлоатацијата и примарната преработка на нафта, гас, рудно и друго минерално богатство;

2) ако тие производи се произведени врз основа на договор за вложување во производството и преработка на земјоделски производи, во одгледување и гоене на добиток, во одгледување и ловене риби, во преработка на месо и риби и други добиточни производи и во одгледување на плантажни шуми и насади, или во преработка на тие производи.

Сојузниот извршен совет може да пропише дека со договорот за вложување може да се предвиди обврска за домашната организација на здружен труд да му се испорача на странското лице, по основ на неговото учество во доходот, дел од производите произведени со заедничко работење и во стопанските дејности кои не се наведени во став 1 на овој член, ако смета дека тоа ќе придонесе за побрз развој на односната дејност.

Член 26

Домашната организација на здружен труд во која се вложени средства на странско лице е должна во своите деловни книги посебно да го искажува доходот од заедничкото работење, ако со договорот за вложување е предвидено учество на странското лице во доходот од заедничкото работење.

Странското лице има право на увид во деловните книги на основната организација на здружен труд во кои се искажува доходот од заедничкото работење.

Член 27

Странското лице може во домашната организација на здружен труд да вложи девизи што од посебно значење за девизниот биланс и за платниот биланс на Југославија, и предмети и права кои претставуваат средства на трудот и предмети на трудот.

Во рамките на вредноста на вложените средства утврдена со договорот за вложување, странското лице може во домашна организација на здружен труд, во согласност со прописите, да вложи опрема, репродукционен материјал или сировини, само ако во соодветен квалитет и во соодветни количества не се произведуваат во Југославија.

Странско лице може во домашна организација на здружен труд да вложи и право на патент, право на модел за искористување, право на индустриска мостра или модел, право на заштитен знак, право на производствена техничка документација и знаење и искуство во согласност со сојузен пропис.

Член 28

Предметите и правата што се вложуваат во заедничкото работење мораат реално да се проценат, во согласност со прописите.

Член 29

Странското лице може, во согласност со домашната организација на здружен труд во која вложило средства за заедничко работење и со други содоговарачи, да ги пренесе правата и обврските од договорот за вложување врз друго странско лице или врз друга домашна организација на здружен труд, ако со договорот за вложување не е предвидено поинаку, во согласност со закон.

Член 30

Ако странско лице има намера правата и обврските од договорот за вложување да ги пренесе врз друго странско лице или врз друга домашна организација на здружен труд, должно е преносот на правата и обврските од тој договор претходно да ги понуди, во писмена форма, на домашната организација на здружен труд во која ги вложило средствата.

Домашната организација на здружен труд, ако со договорот за вложување не е определено поинаку, е должна во рок од 60 дена од денот на приемот на понудата да достави до странското лице изјава за прифаќање или неприфаќање на понудата.

Ако странското лице, спротивно на одредбата од став 1 на овој член, ги пренесе правата и обврските од договорот за вложување без претходна понуда на домашната организација на здружен труд, или ако ги пренесе правата и обврските од договорот за вложување под услови што се поповолни за лицето, односно за организацијата врз која е извршен преносот од условите понудени на домашната организација на здружен труд, домашната организација на здружен труд во која се вложени средства на странското лице може со тужба кај надлежниот суд да бара преносот на правата и обврските од договорот за вложување да го поништи и правата и обврските од договорот под исти услови да ги пренесе врз домашната организација на здружен труд.

Тужба поради повреда на правото на првенство за пренос на правата и обврските од договорот за вложување домашната организација на здружен труд може да поднесе во рок од 30 дена од денот кога узнала за преносот, односно за поповолините услови на преносот.

Преносот на правата и обврските на странското лице врз друго странското лице или врз домашна организација на здружен труд се запишува во регистарот од член 46 на овој закон. Пријавата за пренос на правата и обврските од договорот за вложување странското лице, кое го врши тој пренос, е должно да ја поднесе во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за пренос.

За пренос на правата и обврските од договорот за вложување врз друго странско лице е потребно одобрение од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Член 31

Со договор за вложување може да се предвиди правото на странско лице на поврат на вредноста на средствата или на поврат на определени предмети што тоа ги вложило во домашна организација на здружен труд.

Ако со договорот за вложување е предвидено дека странското лице има право на поврат на определен предмет што го вложило во домашната организација на здружен труд, странското лице може тој предмет и да го изведе.

Член 32

Во случај на престанување на договорот за вложување или престанување на домашната организација на здружен труд, странското лице има право на поврат на вредноста на вложените средства, односно на поврат во износот што останал, ако е извршен делумен поврат на вредноста, или во зголемен односно намален износ, врз основа на мерилата утврдени со договорот за вложување, зависно од доходот остварен со заедничкото работење.

Вредноста на средствата од став 1 на овој член се намалува сразмерно на височината на непокриените загуби што ги поднесува странското лице.

Член 33

Ако странското лице во целост или делумно не го оствари повратот на вредноста на вложените средства во рамките на учество во доходот, домашната организација на здружен труд може, по истекот на важењето или по раскинувањето на договорот за вложување, или во случај на своето престанување, тој поврат да го изврши од други средства со кои располага.

Начинот на исплатување на вложените средства на странското лице се уредува со договорот за вложување, во согласност со одредбите од овој закон и од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 34

Странското лице има право на трансфер на вложените средства, односно на остатокот од вложените средства, ако договорот за вложување престанал да важи поради тоа што се остварени деловните цели, односно поради истекот на договорениот рок или ако договорот за вложување е раскинат од причини предвидени во овој закон или ако со договорот за вложување е предвидено дека странското лице може вложените средства делумно да ги повлече и додека важи договорот.

Странското лице има право на трансфер на вложените средства, односно на остатокот од вложените средства и ако домашната организација на здружен труд во која се вложени средствата престане да постои.

Трансферот на средствата од ст. 1 и 2 на овој член се врши со средствата од член 122 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 35

На странско лице може да му се исплатат средства што ги вложило во домашна организација на здружен труд и во динари, ако е тоа предвидено со договорот за вложување.

Динарските средства од став 1 на овој член странското лице може да ги користи за купување производи на југословенскиот пазар, за плаќање услуги, за вложување во Југославија или може да ги изнесе од Југославија или да ги пренесе врз друго лице.

Производите и услугите платени со динари според став 2 на овој член странското лице може да ги извезува преку организација на здружен труд регистрирана за вршење на извоз, во согласност со прописите што важат за извозот од Југославија.

Член 36

Ако странското лице вложило средства во дејностите од член 25 на овој закон, со договорот за вложување може, по исклучок, да се предвиди домашната организација на здружен труд на странското лице да му ја надомести вредноста на вложените средства и со испорака на дел од производите произведени со заедничко работење.

Член 37

Ако неподвижен предмет кој делумно или во целост е купен со средства што странското лице ги вложило во домашна организација на здружен труд, со правосилно решение на надлежниот орган е одземен во општ интерес, со тоа решение ќе се предвиди и надоместот на домашната организација на здружен труд во височината на обврската што таа по основ на договорот за вложување ја презела спрема странското лице.

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува организацијата или лицето кому му се дава одземиот неподвижен предмет (корисникот) во рок од 60 дена од денот на правосилноста на решението за одземање на неподвижниот предмет.

Странското лице има право на трансфер на средствата од став 1 на овој член.

Член 38

Ако договорот за вложување го склучила работната организација, за обврските од заедничкото работење одговараат основните организации на здружен труд во нејзиниот состав, како што тоа е предвидено со самоуправната спогодба за здружување во работна организација.

Ако, врз основа на договорот за вложување, средствата на странско лице се вложени во основната организација на здружен труд, таа основна организација одговара за обврските од заедничкото работење со средствата со кои располага, ако со договорот за вложување, со кој се согласиле другите основни организации на здружен труд во состав на истата работна организација, не е предвидено за тие обврски да одговараат и тие основни организации, над вредноста на средствата на основната организацијата на здружен труд во која се вложени средства за заедничко работење.

Одговорноста од ст. 1 до 2 на овој член се запишува во судскиот регистар.

Член 39

Со измена на самоуправната спогодба за здружување не може да се измени одговорноста утврдена со договорот за вложување, ако со таквата измена не се согласат домашната организација на здружен труд и странското лице што го склучиле тој договор.

IV. Одобрување и регистрирање на договори за вложување

Член 40

Договорот за вложување, како и измените и дополненијата и продолжувањето на важењето на тој

договор, ги одобрува Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Кон барањето за одобрување на договорот за вложување, домашната организација на здружен труд е должна да приложи:

1) автентичен текст на договорот за вложување, составен на еден од јазиците на народите на Југославија;

2) економско-технички елаборат од кој ќе се види оправданоста на вложувањето;

3) мислење на надлежниот републички, односно покраински орган за оправданоста и за потребата од вложување;

4) мислење на Сојузниот завод за општествено планирање дали капацитетите во кои се вложуваат средства на странското лице се во спротивност со политиката на стопанскиот развој, со општествениот план на Југославија, со договорите за основите на општествениот план на Југославија и со други договори што ги склучиле федерацијата, републиките и автономните покраини;

5) мислење на Стопанската комора на Југославија за тоа дали опремата, репродукциониот материјал или сировините што се вложуваат во соодветен квалитет и во соодветни количества се произведуваат во Југославија, како и мислење за деловниот углед, подобноста и бонитетот на странското лице.

При давање мислење, надлежниот републички, односно покраински орган ќе води сметка за тоа дали договорот за вложување и извршувањето на тој договор е во спротивност со општествените планови на републиките, односно на автономните покраини, со општествените договори и самоуправните спогодби од член 7 на овој закон, за можноста за усогласување на извршувањето на договорот за вложување со проекцијата на платнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина со проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката, односно на автономната покраина, со самоуправната спогодба што ја склучила домашната организација на здружен труд во рамките на самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката, односно на автономната покраина, како и со други економски елементи од кои зависи извршувањето на договорот за вложување.

Домашната организација на здружен труд е должна за добивање на мислењето од став 2 на овој член да поднесе до органите и организациите од тој став барање во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот.

Мислењата од став 2 на овој член мораат да се дадат во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето. Мислењата од точ. 3 до 5 став 2 на овој член мораат да бидат образложени.

Барањето за одобрување на договорот за вложување домашната организација на здружен труд е должна да го поднесе во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот од став 4 на овој член. Ако домашната организација на здружен труд не ги добие сите мислења од став 2 на овој член, кон барањето за одобрување на договорот за вложување е должна да поднесе доказ дека барањето за добивање на мислења го поднела навреме и дека мислењата не ги добила во пропишаниот рок.

Член 41

Економско-техничкиот елаборат од член 40 став 2 точка 2 на овој закон содржи особено:

1) податоци за изворите на средства што ги вложува домашната организација на здружен труд;

2) податоци за техничко-технолошките решенија што се потребни за производство на производи од заедничкото работење;

3) податоци за видот, количеството и вредноста на опремата што мора да се увезе заради изградба или доградба на капацитети во кои се вложени средства на договорачите;

4) податоци за видот, количеството и вредноста на сировините и репродукциониот материјал што мораат да се увезуваат за време на важењето на договорот за вложување;

5) податоци за состојбата на стручен кадар и за програмата на неговото оспособување за извршување на обврските преземени со договорот за вложување;

6) податоци за обезбедување на ефикасно искористување на енергијата и сировините и за заштитата на човековата средина;

7) податоци за основните сировини што ќе се употребуваат во процесот на производството на производите што се предмет на вложувањето, од кои ќе се види усогласеноста на користењето на сировините со политиката на развојот на Југославија;

8) податоци за можноста за пласман на производите што ќе се произведуваат со заедничко работење на странскиот и домашниот пазар;

9) други податоци за економската целесообразност на вложувањето на средствата на странски лица во домашни организации на здружен труд.

Член 42

Договорот за вложување ќе се одобри:

1) ако е во согласност со одредбите на овој закон и на други прописи;

2) ако предвидува деловна соработка со која се обезбедува зголемување на производството, производноста на трудот и извозот или изградба на нови капацитети врз основа на современа технологија и економика на работењето; воведување и применување на современа техника, технологија и организација на производството и работењето во домашната организација на здружен труд; заштита на човековата средина, или се придонесува кон унапредување на научноистражувачката работа во домашната организација на здружен труд;

3) ако предвидениот вкупен износ на средствата што содоговарачите ги вложуваат во заедничкото работење обезбедува остварување на условите од точка 2 на овој став;

4) ако предвидените услови на деловната соработка им одговараат на условите под кои таква соработка нормално се остварува во меѓународните економски односи;

5) ако уделот на странското лице (патентни права, лиценци, технологија и др.) е реално валоризиран;

6) ако предвидените средства што ги вложува странското лице не се помали од обемот, односно од вредноста што ќе ја определи Сојузниот извршен совет;

7) ако е во согласност со политиката на економски односи на Југославија со странство и со платниот биланс на Југославија.

Склучениот договор за вложување нема да се одобри:

1) ако помеѓу домашната организација на здружен труд и странското лице се воспоставуваат односи со кои суштествено се нарушува рамноправноста на домашната организација на здружен труд и на странското лице;

2) ако се ограничува извозот на производи на домашната организација на здружен труд што се предмет на договорот за вложување и ако таквото ограничување не е во согласност со политиката и со системот на економски односи на Југославија со странство;

3) ако одредбите на тој договор се противни на интересите на одбраната или безбедноста на земјата.

Сојузниот извршен може да пропише дека договорот за вложување ќе се одобри и ако со него не се предвидува деловна соработка со која се обезбедува зголемување на извозот во смисла на точка 2 став 1 од овој член, ако тоа ќе придонесе кон побрзот развој на односната стопанска гранка или дејност.

Член 43

Заради разгледување на мислењата од член 40 став 2 и член 45 став 2 од овој закон и на законитоста на договорот за вложување Сојузниот извршен совет формира Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член му дава предлог на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија за тоа дали договорот за вложување ќе се одобри.

Комисијата се состои од постојани и повремени членови. Повремените членови се именуваат за разгледување на договори за вложување во домашна организација на здружан труд од определени дејности (индустрија, земјоделство, туризам и др.).

Член 44

Ако Сојузниот комитет за енергетика и индустрија не се согласи со мислењето на надлежниот републички, односно покраински орган за економската оправданост и за потребата од вложување, ќе се спроведе постапка за усогласување на ставовите.

Ако ни во спроведената постапка Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и надлежниот републички, односно покраински орган не ги усогласат ставовите, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должен за спорното прашање да го извести Сојузниот извршен совет, кој ќе заземе став.

Член 45

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должен по барањето за одобрение на договорот за вложување да донесе решение во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

Пред донесувањето на решението за одобрување на договорот за вложување Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должен од надлежните сојузни органи на управата да прибави мислење за тоа дали одредбите на договорот за вложување се противни на интересите на одбраната или безбедноста на земјата. Решението за одобрување на договорот за вложување не може да биде донесено противно на ова мислење. Решението со кое барањето за одобрување на договорот за вложување се одбива затоа што одредбите на договорот им се противни на интересите на одбраната или безбедноста на земјата се донесува по слободна оценка и во тој дел не мора да биде образложено.

Против решението на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, донесено по барањето за одобрување на договорот за вложување може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Против конечното решение по барањето за одобрување на договорот за вложување не може да се води управен спор.

Член 46

Одобрениот договор за вложување се запишува во регистарот што го води Сојузниот комитет за енергетика и индустрија. Запишување во регистарот се врши по службена должност во рок од 15 дена од денот кога решението со кое договорот за вложување е одобрен станало полноважно.

Во регистарот се запишуваат фирмата, односно називот и седиштето на содоговарачите, вкупниот износ на средствата што се вложуваат во заедничкото работење и уделот на одделни содоговарачи во тие средства, времето за кое договорот се склучува, денот на склучувањето на договорот, денот на поднесувањето барање за одобрение на договорот за вложување, број и датум на решението за одобрение на договорот за вложување и број и датум на решението за запишување во регистарот.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ги известува содоговарачите и надлежниот републички,

односно покраински орган за запишувањето на договорот за вложување во регистарот.

Со запишувањето во регистарот, договорот за вложување станува полноважен од денот на неговото склучување.

Податоците содржани во договорот за вложување и податоците што се прилагаат кон барањето за одобрение на договорот претставуваат службена тајна.

Член 47

Извод од регистарот од член 46 на овој закон може да се издаде само ако за тоа постои оправдан интерес на организацијата или на лицето кое бара извод.

Организацијата или лицето кое сака да добие извод од регистарот, поднесува во писмена форма образложено барање до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Поблиски прописи за начинот и постапката за издавање извод од регистарот донесува, по потреба, претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Член 48

Ако странско лице вложува во домашна организација на здружен труд опрема чијшто увоз е регулиран или ако со договорот за вложување е предвидено од вложените средства на странското лице да се набави таква опрема, домашната организација на здружен труд може таа опрема да ја увезува врз основа на согласност што ја дава Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со прописите.

Ако странското лице вложува во домашната организација на здружен труд репродукционен материјал и сировини чијшто увоз е регулиран, таквиот увоз домашната организација на здружен труд може да го врши врз основа на согласноста што ја дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во спогодба со Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во согласност со прописите.

Согласноста од ст. 1 и 2 на овој член се дава истовремено со донесувањето на решението за одобрување на договорот за вложување и трае за сето време додека странското лице вложува средства предвидени со договорот за вложување.

Домашната организација на здружен труд може опремата, репродукциониот материјал и сировините, увезени врз основа на согласноста од ст. 1 и 2 на овој член, да ги користи само за намените предвидени со договорот за вложување.

Член 49

Стоките чијшто извоз е регулиран а се произведуваат врз основа на договорот за вложување, се извезуваат врз основа на согласноста што ја дава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во согласност со прописите.

Согласноста од став 1 на овој член се дава истовремено со донесувањето на решението за одобрување на договорот за вложување и важи за сето време на траењето на договорот.

Член 50

Домашна организација на здружен труд која, во согласност со сојузен пропис, произведува предмети на вооружување и воена опрема, не може да преговара за склучување на договор за вложување пред да добие одобрение од Сојузниот секретаријат за народна одбрана за водење преговори.

Пред добивањето на одобрението од став 1 на овој член, организацијата на здружен труд од тој став не може на странско лице да му дава никакви податоци за производството на воена опрема и на предмети на вооружување, ниту да допушти какви и да било снимања.

Член 51

Домашната организација на здружен труд чиј договор за вложување е одобрен и запишан во регистарот е должна да доставува до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, до Стопанската комора на Југославија и до надлежниот републички, односно покраински орган годишни извештаи за извршувањето на тој договор во поглед на успехот во работењето, увозот и извозот, техничката опременост, примената технологија, организацијата на производството, како и за други поважни податоци во врска со вложувањето.

Извештајот од став 1 на овој член се доставува до 30 април тековната година за претходната година.

Поблиски прописи за содржината и за доставувањето на извештаите од став 1 на овој член донесува Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во согласба со Службата на општественото книговодство.

V. Решавање на спорови**Член 52**

Споровите од договорите за вложување што ќе настанат помеѓу домашната организација на здружен труд и странското лице ги решава надлежниот суд во Југославија, ако со договорот за вложување не е предвидено таквите спорови да ги решава Надворешнотрговската арбитража при Стопанската комора на Југославија или некоја друга домашна или странска арбитража.

VI. Казнени одредби**Член 53**

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап домашна организација на здружен труд:

1) ако опремата, репродукциониот материјал и сировините увезени врз основа на договорот за вложување ги користи за намени што не се предвидени со тој договор (член 48 став 5);

2) ако увезе опрема врз основа на договор за вложување, на тој договор го раскине пред истекот на договорениот рок, а не се исполнети условите за раскинување на договорот предвидени во член 12 од овој закон.

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари и одговорното лице во домашната организација на здружен труд.

Член 54

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап домашна организација на здружен труд која произведува предмети на вооружување и воена опрема ако пред да добие одобрение за водење преговори со странско лице преговара за склучување договор за вложување, или ако на странско лице му даде податоци за производството на воена опрема и на предмети на вооружување, или ако на странско лице му депушти снимаче (член 50).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари одговорното лице во домашната организација на здружен труд.

Член 55

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап домашна организација на здружен труд:

1) ако барање за добивање мислење не поднесе во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за вложување (член 40 став 4);

2) ако во предвидениот рок не поднесе барање договорот за вложување да се одобри (член 40 став 6);

3) ако не достави годишен извештај до 30 април наредната година за изминатата година (член 51).
— За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одговорното лице во домашната организација на здружен труд.

Член 56

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап странско лице ако не поднесе пријава за пренос на правата и обврските од договорот за вложување во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за пренос (член 30 став 5).

VII. Завршни одредби**Член 57**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/73), освен одредбата на член 12 став 4 точка 7 од тој закон додека Сојузниот извршен совет не ќе донесе пропис врз основа на овластувањето од член 11 став 3 на овој закон и Уредбата за поблиските услови за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/76), освен одредбата на член 7 од таа уредба која останува во сила додека Сојузниот извршен совет, врз основа на овластувањето од член 43 на овој закон не ќе донесе акт за формирање на посебна комисија од тој член.

Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

313.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Се прогласува Законот за здружување во Заедница на југословенските железници, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 703
30 март 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

I. Основни одредби**Член 1**

Заради обезбедување и остварување на уредно и непречено функционирање на железничкиот со-

обраќај како технолошки единствен систем од интерес за целата земја, организациите на здружен труд кои вршат превоз на патници и предмети во железничкиот сообраќај (во натамошниот текст: железнички транспортни организации) се должни да се здружат во Заедница на југословенските железници (во натамошниот текст: Заедницата).

Работите и задачите утврдени со овој закон, кои се вршат во Заедницата заради остварување на целите од став 1 на овој член, се од посебен општествен интерес.

Член 2

Под технолошко единство на системот на железничкиот сообраќај, во смисла на овој закон, се подразбира единствен технички систем кој се заснова врз типизација, унификација и стандардизација на основните транспортни капацитети и единствен систем на вршење на железничкиот сообраќај, кои обезбедуваат уредно и непречено превезување на патници и предмети на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Технолошко единство на системот на железничкиот сообраќај се обезбедува со: усогласен возен ред и со неговото извршување; заедничко користење на определени основни транспортни капацитети и со единство на превозот на мрежата на пругите на југословенските железници; единствени прописи и правила за организација на превозот на патници и предмети и за функционирање на железничкиот сообраќај; изградба, набавка, реконструкција и одржување на железничките капацитети според единствени технички прописи; усогласување на плановите и програмите и со донесување на заеднички планови и програми за развој и унапредување на железничкиот сообраќај; единствено настапување во меѓународниот железнички сообраќај спрема странските железници и спрема меѓународните железнички организации.

Член 3

Во Заедницата се здружуваат железничките транспортни работни организации, непосредно или преку сложена организација на здружен труд односно преку заедницата во која се здружени, ако во таа сложена организација односно заедница се обезбедува и остварува технолошко единство на системот на железничкиот сообраќај.

Правата, обврските и одговорностите кои произлегуваат од овој закон и од самоуправните општи акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на основните организации на здружен труд кои учествуваат во вршењето на директен и комбиниран железнички сообраќај, здружени во работната организација од став 1 на овој член.

Член 4

Во Заедницата, покрај железничките транспортни организации, можат да се здружат и други организации на здружен труд и заедници, кои учествуваат во давањето заеднички услуги во транспортот, под условите и на начинот кои се утврдени со самоуправната спогодба за здружување во Заедница (во натамошниот текст: самоуправната спогодба за здружување).

Член 5

Заедницата, во рамките на своите права, обврски и одговорности и железничките транспортни организации се одговорни за остварување на целите, односно за извршување на работите и задачите утврдени со овој закон.

Безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, како и одговорноста за нивно остварување, се регулираат со сојузен закон.

Член 6

Заедницата се основа со самоуправна спогодба за здружување, во согласност со овој закон.

Организацијата, работата и работењето на Заедницата, како и меѓусебните односи на организациите на здружен труд здружени во Заедницата, се уредуваат со самоуправна спогодба за здружување, со статут и со други самоуправни општи акти на Заедницата.

Член 7

Со Заедницата управуваат организациите на здружен труд здружени во Заедницата според начелата на делегатскиот систем, на начин определен со самоуправната спогодба за здружување.

Член 8

Заедницата е правно лице со правата, обврските и одговорностите што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, на сојузен закон и на самоуправната спогодба за здружување.

Врз обезбедувањето јавност на работата и остварување на начелото на рамноправност на јазичите и писмата на народите и народностите во работата во Заедницата согласно се применуваат прописите кои важат за органите и организациите во федерацијата.

Ако со овој закон или со друг сојузен закон не е определено поинаку, врз Заедницата се применуваат и прописите кои важат за деловната заедница.

Заедницата се конституира со склучувањето на самоуправната спогодба за здружување и со изборот на своите органи.

Заедницата се регистрира кај надлежниот суд.

Член 9

По прашањата од заеднички интерес за железничкиот сообраќај Заедницата соработува со соодветни самоуправни интересни заедници во федерацијата, со општи грански здруженија, со општествено-политичките и со други општествени организации, како и со други самоуправни организации и заедници во федерацијата.

II. Работи и задачи на Заедницата

Член 10

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон, железничките транспортни организации од член 3 на овој закон заеднички, во рамките на Заедницата:

1) го усогласуваат и утврдуваат возниот ред во меѓународниот и внатрешниот железнички сообраќај што го вршат заеднички железничките транспортни организации, како и начинот на неговото извршување;

2) утврдуваат единствен начин на регулирање и вршење на железничкиот сообраќај; утврдуваат и преземаат мерки за уредно, безбедно и непречено функционирање на железничкиот сообраќај;

3) обезбедуваат единство на превозот на целата мрежа на пруги на југословенските железници;

4) ја уредуваат типизацијата, унификацијата и стандардизацијата на основните транспортни капацитети;

5) го уредуваат одржувањето и реконструкцијата на железничките капацитети;

6) утврдуваат единствени критериуми за распоредување на железничките пруги на главни и споредни пруги;

7) го утврдуваат обемот и видовите на телекомуникационите врски и уреди, зависно од категориите на пругите;

8) ги утврдуваат видовите на сигнали, пивното значење, форма, боја и најмалата далечина на видливоста, како и начинот на поставување и употреба на сигналите;

9) ги усогласуваат среднорочните и долгорочните планови и програми и донесуваат заеднички планови и програми за развој и унапредување на железничкиот сообраќај во поглед на основните транспортни капацитети, железничките пруги на магистралните правци и технологијата на превозот, како и во поглед на приоритетот на изградбата, односно набавката на тие капацитети, имајќи ја предвид оптималноста на развојот за задоволување на вкупните потреби од превоз во земјата и поврзаноста со меѓународниот сообраќај, а заради обезбедување на технолошко единство на системот, и ги утврдуваат актите во врска со извршувањето на тие планови, во согласност со законот и со основите на заедничкиот план;

10) ги уредуваат условите и начинот на заедничко користење на определени основни транспортни капацитети;

11) го уредуваат начинот на давање на меѓусебна помош за отстранување на последиците од вооредни настани во железничкиот сообраќај;

12) го уредуваат внатрешниот ред на железницата и начинот на негово спроведување;

13) вршат работи од областа на меѓународниот железнички сообраќај и ги уредуваат деловните и другите односи со железничките организации на други земји и со меѓународните железнички организации;

14) ги вршат работите од областа на внатрешниот железнички сообраќај што го вршат заеднички;

15) го уредуваат начинот на спроведувањето на меѓународните конвенции и на други спогодби од областа на железничкиот сообраќај, како и на актите на Меѓународната железничка унија;

16) ги уредуваат мерките за обезбедување готовност на југословенските железници за извршување на задачите на општествената одбрана и општествената самозаштита.

Со самоуправната спогодба за здружување железничките транспортни организации можат да определат заеднички да вршат, во рамките на Заедницата, и други работи со кои се остваруваат целите од член 1 на овој закон.

Работите и задачите од ст. 1 и 2 на овој член се вршат на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување.

Член 11

Во врска со вршењето на работите од член 10 на овој закон, железничките транспортни организации во рамките на Заедницата, со самоуправната спогодба ги уредуваат особено:

1) меѓусебните односи во врска со заедничкото користење на основните транспортни капацитети и со заедничката работа;

2) основите на заедничкиот среднорочен и долгорочен план;

3) учествувањето во склучувањето договори за основите на општествениот план на Југославија и на општествените договори кои се однесуваат на железничкиот сообраќај и преземањето заеднички мерки за спроведување на тие договори;

4) основите за деловните и за други односи со други самоуправни организации и заедници, кои се од заеднички интерес за железничкиот сообраќај како технолошки единствен систем, како и со железничките организации на други земји;

5) меѓусебните права и обврски во врска со заедничкото вршење на меѓународниот железнички сообраќај;

6) во согласност со прописите за цените, основите на тарифниот систем и критериумите за определување на цените на превозот и во меѓународниот и во внатрешниот железнички сообраќај што го вршат заеднички.

Член 12

Во Заедницата се вршат и работи на општото гранско здружување за железнички сообраќај во согласност со одредбите на Законот за здружување на организациите на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската комора на Југославија, како и други работи предвидени со сојузни закони.

Со самоуправната спогодба за здружување железничките транспортни организации можат да определат во Заедницата да се вршат и други работи од заеднички интерес.

III. Заедничка контрола

Член 13

Во Заедницата се организира и се остварува заедничка контрола над вршењето на работите што се од значење за обезбедувањето и остварувањето на уредно, безбедно и непречено функционирање на железничкиот сообраќај и за неговиот развој како технолошки единствен систем и се обезбедува трајно вршење на таа контрола.

Заедницата е должна да ги следи и анализира состојбата и функционирањето на железничкиот сообраќај како технолошки единствен систем и спроведувањето на прописите со кои се обезбедува тоа единство и да предлага и презема потребни мерки за унапредување на функционирањето на тој систем.

Надлежноста и начинот на спроведување на контрола во рамките на Заедницата се уредуваат со самоуправната спогодба за здружување.

IV. Самоуправна спогодба за здружување и статут на Заедницата

Член 14

Со самоуправната спогодба за здружување железничките транспортни организации ги уредуваат меѓусебните односи во врска со здружувањето и начинот на остварување целите на здружувањето, ги утврдуваат органите на Заедницата и нивниот делокруг, изборот и отповикот на членовите на тие органи; ја уредуваат постапката и начинот на одлучување и усогласување на ставовите за спорните прашања; ги определуваат работите на Заедницата во врска со извршување на задачите од чл. 10 и 11 на овој закон; ги определуваат прашањата што се уредуваат со други самоуправни спогодби на железничките транспортни организации здружени во Заедницата; определуваат за кои прашања органите на Заедницата донесуваат самоуправни општи акти и задолжителни заклучоци за железничките транспортни организации, здружени во Заедницата; ги утврдуваат условите и начинот под кои други организации на здружен труд и заедници можат да пристапат кон Заедницата; го утврдуваат начинот на финансирање на Заедницата; уредуваат и други прашања во врска со здружувањето во Заедницата.

Член 15

Заедницата има статут кој се донесува на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружувањето.

Со статутот на Заедницата поблиску се уредуваат прашањата и односите што се уредени со самоуправната спогодба за здружувањето, прашањата и односите за кои со таа спогодба е определено дека ќе се регулираат со статутот и други прашања кои се од значење за остварување на целите на здружувањето во Заедницата и за нејзината работа.

V. Однос на Заедницата и на органите на федерацијата**Член 16**

Заедницата е должна да ги известува редовно и по потреба Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и сојузниот орган на управата надлежен за работи на железничкиот сообраќај, за прашањата и проблемите на функционирањето на железничкиот сообраќај.

Член 17

Собранието на СФРЈ врши општествен надзор над работата на Заедницата.

Член 18

Сојузниот извршен совет врши надзор над законитоста на работата на Заедницата по прашањата од член 10 став 1 и од член 11 на овој закон.

Ако Сојузниот извршен совет најде дека самоуправната спогодба на железничките транспортни организации, склучена во рамките на Заедницата, или друг самоуправен општ акт на Заедницата е во спротивност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќе го запое нивното извршување и ќе поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оцена на уставноста, односно на законитоста на запрепната самоуправни спогодба или друг самоуправен општ акт.

Сојузниот извршен совет е должен да поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија во смисла на став 2 на овој член во рок од 30 дена од денот на запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извршен совет не поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на актот престанува со истекот на тој рок. Ако Сојузниот извршен совет поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на актот престанува со завршувањето на таа постапка.

Член 19

Ако во рамките на Заедницата не се обезбеди вршење на одделни работи од член 10 став 1 на овој закон или не се склучи некоја од самоуправните спогодби од член 11 на овој закон, па тоа го загрози технолошкото единство на системот на железничкиот сообраќај односно уредното, безбедно и непречено функционирање на тој систем, Сојузниот извршен совет, на предлог од надлежниот сојузен орган на управата, ќе пропише привремени мерки, неопходни за обезбедување технолошко единство на системот.

Сојузниот извршен совет ќе го стави надвор од сила прописот од став 1 на овој член, ако во рамките на Заедницата се обезбеди вршење на тие работи, односно ако се склучи соодветна самоуправни спогодба.

Член 20

Индивидуалниот работоводен орган на Заедницата, односно претседателот на колегијалниот рабо-

товоден орган на Заедницата го именува и разрешува органот на управување на Заедницата, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Работниците со посебни овластувања и одговорности во работната заедница на Заедницата, определени со самоуправната спогодба за здружувањето или со статутот, ги именува и разрешува од должноста органот на управување со Заедницата, во договор со железничките транспортни организации од републиките и автономните покраини и одлучува за остварувањето на нивните поединечни права, обврски и одговорности.

VI. Обезбедување средства за работа на Заедницата**Член 21**

Средствата потребни за работата на Заедницата се обезбедуваат со придонес од организациите на здружен труд здружени во Заедницата.

Начинот на обезбедување на средствата од став 1 на овој член се утврдува со самоуправната спогодба.

VII. Преодни и завршни одредби**Член 22**

Организацијата, работата и работењето на постојната Заедница на југословенските железници ќе се усогласат со одредбите од овој закон до 31 декември 1979 година.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за задолжително здружување на железничките транспортни претпријатија во Заедницата на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

314.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО**

Се прогласува Законот за здружување во Заедница на југословенското електростопанство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр 701

30 март 1978 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

I. Основни одредби

Член 1

Заради обезбедување и остварување на уредно и несмеќаващо функционирање на југословенскиот електроенергетски систем, како технолошки единствен систем од интерес за целата земја, организациите на здружен труд кои произведуваат, односно вршат пренос, или произведуваат и вршат пренос на електрична енергија (во натамошниот текст: електростопански организации) задолжително се здружуваат во Заедница на југословенското електростопанство (во натамошниот текст: Заедницата).

Заради остварување на задачите на општото гранско здружение на електростопанството, во Заедницата задолжително се здружуваат и електростопанските организации на здружен труд кои вршат дистрибуција на електрична енергија, согласно со Законот за здружување на организациите на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76).

Работите и задачите утврдени со овој закон кои се вршат во Заедницата заради остварување на целите од став 1 на овој член се од посебен општествен интерес.

Член 2

Под југословенски електроенергетски систем (во натамошниот текст: електроенергетски систем), во смисла на овој закон, се подразбира технички единствен систем со кој се обезбедува технолошко единство во производството и преносот на електрична енергија и оптимално користење на производствените капацитети на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заради овозможување на координирана работа и развој на електроенергетските капацитети и уредно снабдување на потрошувачите со квалитетна електрична енергија.

Техничко единство на електроенергетскиот систем се остварува со поврзување на производствените и преносните електроенергетски капацитети изградени според единствените грански стандарди и технички нормативи за изградба, одржување и експлоатација на тие капацитети, во мера неопходна за технолошко единство на електроенергетскиот систем.

Член 3

Во Заедницата се здружуваат електростопанските работни организации непосредно или преку сложена организација на здружен труд, односно преку заедница на организациите на здружен труд во кои се здружени, ако во таа сложена организација, односно заедница се обезбедува и остварува технолошко единство на електроенергетскиот систем.

Правата, обврските и одговорностите на електростопанските работни организации од став 1 на овој член, кои произлегуваат од овој закон и од самоуправните општи акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на основните организации на здружен труд во нивниот состав кои вршат производство или пренос на електрична енергија.

Член 4

Во Заедницата, покрај електростопанските организации од член 1 став 1 на овој закон, можат да се здружат и организации на здружен труд кои се занимаваат со производство на јаглен за потребите на термоелектраните и организациите на здружен

труд кои се занимаваат со унапредување на електро- стопанската дејност, под условите и на начинот што се утврдени со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата (во натамошниот текст: самоуправната спогодба за здружување).

Член 5

Заедницата и електростопанските организации, во рамките на своите права, обврски и одговорности, се одговорни за остварување на целите, односно за извршувањето на работите и задачите утврдени со овој закон.

Член 6

Заедницата се основа со самоуправната спогодба за здружување во согласност со овој закон.

Организацијата, работата и работењето на Заедницата, како и меѓусебните односи на организациите на здружен труд здружени во Заедницата, се уредуваат со самоуправна спогодба за здружување, со статутот и со други самоуправни општи акти на Заедницата.

Член 7

Со Заедницата управуваат организациите на здружен труд здружени во Заедницата според начелата на делегатскиот систем, на начинот определен со самоуправната спогодба за здружување.

Член 8

Заедницата е правно лице со правата, обврските и одговорностите што ги има основа на Уставот на СФРЈ, на сојузен закон и самоуправната спогодба за здружување.

За обезбедувањето јавност на работата и остварување на начелото на рамноправност на јазиците и писмата на народите и народностите во работата на Заедницата, согласно се применуваат прописите кои важат за органите и организациите во федерацијата.

Ако со овој закон или со друг сојузен закон не е определено поинаку, врз Заедницата се применуваат и прописи кои важат за деловната заедница.

Заедницата се конституира со склучување на самоуправна спогодба за здружување и со избор на свои органи.

Заедницата се регистрира кај надлежниот суд.

Член 9

Заедницата соработува по прашања од заеднички интерес за електростопанството со соодветниот сојуз на самоуправните интересни заедници, со други самоуправни интересни заедници, со општите грански здруженија, со општествено-политичките и со други општествени организации, како и со други самоуправни организации и заедници во федерацијата.

II. Работи и задачи на Заедницата

Член 10

Заради остварување на целите од став 1 на овој закон, електростопанските организации во рамките на Заедницата заеднички:

1) склучуваат самоуправна спогодба за основите на усогласувањето на своите планови и програми на развојот во поглед на основните параметри на производствените и преносните електроенергетски капацитети од становиштето на функционирањето на технолошки единствениот електроенергетски систем и врз основа на таа спогодба ги усогласуваат своите планови и програми на развојот;

2) учествуваат во склучувањето на договори за основите на општествениот план на Југославија и на општествените договори кои се однесуваат на електростопанството, ако со тие договори преземаат посебни обврски и задачи, и во преземањето на мерки за спроведување на тие договори;

3) од становиштето на технолошкото единство на електроенергетскиот систем ги усогласуваат годишните и повеќегодишните електроенергетски биланси на електростопанствата на републиките и автономните покраини и врз таа основа го утврдуваат електроенергетскиот биланс на југословенското електростопанство, и преземаат мерки за неговото остварување;

4) ја остваруваат заедничката работа и функционирањето на електроенергетскиот систем со единствено регулирање на фреквенциите — силите, со определување и користење на заедничките резерви во системот, со координирање на оперативното управување на работата во системот, со слободните токови на електрична енергија во преносната мрежа од 220 kV и повисоки напони и со рационално користење на електроенергетските производствени и преносни капацитети;

5) ги утврдуваат основните принципи на тарифниот систем за испорака на електрична енергија (однос ден-ноќ, лето-зима, фактор на силата и други електроенергетски услови) заради обезбедување на функционирањето на електроенергетскиот систем како технолошка целина;

6) одлучуваат за соработка и поврзувањето на електроенергетскиот систем со електроенергетските системи на другите земји, и вршат заеднички увоз, извоз и размена на електрична енергија со тие системи;

7) ги утврдуваат гранските стандарди за изградба и експлоатација на електроенергетските производствени и преносни капацитети и предлагаат југословенски стандарди од таа област;

8) ги утврдуваат основите, техничките правила, нормативите, параметрите и програмата за развој на магистралната мрежа на врските, на системот на автоматска секундарна регулација и на телеинформациониот систем на електростопанството заради обезбедување технолошко единство и несметкавано функционирање на електроенергетскиот систем;

9) остваруваат соработка со меѓународните стручни и научни организации што се занимаваат со принципата на електростопанството и со електростопанствата на други земји;

10) преземаат мерки за обезбедување на готовноста на електростопанството во извршувањето на задачите на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Начинот на вршење на работите и задачите од став 1 на овој член и меѓусебните односи во врска со вршење на тие работи и задачи, електростопанските организации го уредуваат со самоуправни спогодби што ги склучуваат во рамките на Заедницата.

Член 11

Во Заедницата се вршат и работи од општото гранско здружение за електростопанството, како и други работи предвидени со сојузни закони.

Со самоуправни спогодба за здружување на електростопанските организации можат да утврдуваат Заедницата да ја усогласува работата врз рационализација и штедење на електрична енергија, да организира изработка на стручни анализи за рентабилноста на изградбата на основните електроенергетски капацитети, да врши стручна и друга помош при изградбата на електроенергетски капацитети и да врши други работи што се во врска со работата и развојот на електроенергетскиот систем

како единствен техничко-технолошки систем, како и работи кои се од заеднички интерес за здружените организации.

Член 12

Годишниот електроенергетски биланс на југословенското електростопанство се утврдува од становиштето на технолошкото единство на електроенергетскиот систем со усогласување на електроенергетските биланси на електростопанствата на републиките и автономните покраини.

Подготвувањето на електроенергетските биланси на електростопанствата на републиките и автономните покраини и нивното усогласување во Заедницата се врши во согласност со заеднички утврдените единствени основи и критериуми за планирањето на производството и потрошувачката на електрична енергија и на енергијата во целост.

Годишниот електроенергетски биланс на југословенското електростопанство е урамнотежен план за производство и потрошувачка на електрична енергија по месеци и за година, заснован врз можностите на производството и врз планските потреби на потрошувачката и договорените испораки на билансните вишоци на електрична енергија помеѓу електростопанствата на републиките и автономните покраини заради покривање на билансните кусоци, како и врз увозот, извозот и размената на електрична енергија.

Ако со можното производство на електрична енергија во Југославија не можат да се задоволат потребите на потрошувачката, урамнотежувањето на годишниот електроенергетски биланс на југословенското електростопанство се врши со планирање на увозот и со договорени мерки за организирање на потрошувачката на електрична енергија.

Заедницата го утврдува годишниот електроенергетски биланс на југословенското електростопанство најдоцна до 15 декември тековната година за наредната година. Годишниот електроенергетски биланс на југословенското електростопанство е составен дел на годишниот енергетски биланс на Југославија.

Член 13

Во Заедницата се организира електроенергетска диспечерска служба како заедничка служба на електростопанските организации.

Диспечерската служба на Заедницата, во соработка со диспечерските служби на електростопанствата на републиките и автономните покраини, врши стручни оперативни работи во врска со функционирањето на електроенергетскиот систем, а особено:

1) го следи и анализира остварувањето на годишниот електроенергетски биланс на југословенското електростопанство, енергетските услови за работа на електросенергетскиот систем, движењето на производството на потрошувачката на електрична енергија и ги предлага потребните мерки;

2) го организира вршењето на секундарно регулирање на фреквенциите — силите на електроенергетскиот систем и ги усогласува потгонските манипулации во преносната мрежа од 220 kV и повисоки напони;

3) ги усогласува програмите за испораки на електрична енергија помеѓу електростопанствата на републиките и автономните покраини во согласност со нивните меѓусебни договори и енергетски можности во електроенергетскиот систем;

4) ја координира работата и се грижи за несметкавано одвивање на паралелната (поврзана) работа на електроенергетскиот систем и на електроенергетските системи на други земји, како и за увозот, извозот и размената на електрична енергија со тие системи;

5) го усогласува вршењето на ремонт и користењето на поважни производствени и преносни елек-

троенергетски капацитети, го следи распоредот на резервите во електростопанскиот систем и организира давање на помош во случај на хаварији;

6) ја води документацијата за погонската готовност на електроенергетските капацитети, за производството, оптоварувањата во меѓусебните испораки на електрична енергија помеѓу електростопанските организации и со странство, за текот и состојбата на водата на хидроенергетските акумулации и за снабденоста на термоелектраните со гориво, како и со други прашања што се однесуваат на уредно и несмеќавано функционирање на електроенергетскиот систем;

7) ги анализира условите на работата во електроенергетскиот систем и предлага мерки за оптимална работа, односно за рационално користење на електроенергетските капацитети.

III. Заедничка контрола

Член 14

Електростопанските организации во рамките на Заедницата организираат и остваруваат заедничка контрола на вршењето на работите од значење за уредно и несмеќавано функционирање на електроенергетскиот систем, во согласност со целите утврдени со овој закон.

Надлежноста и начинот на спроведување на контрола во рамките на Заедницата се уредуваат со самоуправната спогодба за здружување.

IV. Самоуправна спогодба за здружување и статут на Заедницата

Член 15

Со самоуправната спогодба за здружување, во согласност со одредбите на овој закон, се уредуваат: меѓусебните односи во врска со здружувањето; начинот на остварување на целите на здружувањето; органите на Заедницата, нивниот делокруг, изборот и отповикот на членовите на тие органи; начинот на одлучување и начинот на усогласување на ставовите за спорни прашања; задачите и работите на Заедницата; прашањата кои се уредуваат со други самоуправни спогодби, прашањата кои се уредуваат со самоуправните општи акти на Заедницата, статутарните и други прашања за кои органите на Заедницата донесуваат задолжителни заклучоци; условите под кои други организации на здружен труд можат да се здружат во Заедницата; начинот на финансирање на Заедницата, како и други прашања од значење за работата на Заедницата.

Член 16

Заедницата има статут кој се донесува на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување.

Со статутот на Заедницата поблиску се уредуваат прашањата и односите што се опфатени со самоуправната спогодба за здружување, прашањата и односите за кои со таа самоуправна спогодба е определено дека ќе се регулираат со статут и други прашања што се од значење за остварување на целите на здружувањето во Заедницата и за нејзината работа.

VI. Однос на Заедницата и органите на Федерацијата

Член 17

Заедницата е должна да ги известува Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и сојузниот орган на управата надлежен за работите на енергетиката и индустријата редовно по истекот на годината и по

потреба за прашањата и проблемите на функционирањето на електроенергетскиот систем.

Член 18

Собранието на СФРЈ врши општествен надзор над работата на Заедницата.

Член 19

Сојузниот извршен совет врши надзор над законитоста на работата на Заедницата по прашањата од чл 10 и 11 на овој закон.

Ако Сојузниот извршен совет најде дека самоуправната спогодба на електростопанските организации склучена во рамките на Заедницата или друг самоуправен општ акт на Заедницата е во спротивност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќе го запре нивното извршување и ќе поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценка на уставноста односно законитоста на запрената самоуправна спогодба, односно на друг самоуправен општ акт.

Сојузниот извршен совет е должен да поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, во смисла на став 2 од овој член, во рок од 30 дена од денот на запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извршен совет не поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на извршувањето на актот престанува со истекот на тој рок. Ако Сојузниот извршен совет поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на извршувањето на актот престанува со завршувањето на таа постапка.

Член 20

Ако во рамките на Заедницата не се обезбеди вршење на одделни работи од член 10 на овој закон или не се склучи одделна самоуправна спогодба на тој член, а тоа ќе го загрози технолошкото единство на електроенергетскиот систем односно уредното и несмеќавано функционирање на тој систем, Сојузниот извршен совет на предлог од надлежниот сојузен орган на управата ќе пропише привремени мерки неопходни за обезбедување на технолошкото единство на електроенергетскиот систем.

Сојузниот извршен совет ќе го стави надвор од сила прописот донесен во смисла на став 1 од овој член кога во рамките на Заедницата ќе се обезбеди вршење на работите односно кога ќе се склучи соодветна самоуправна спогодба.

Член 21

Индивидуалниот работоводен орган на Заедницата, односно претседателот на колегијалниот работоводен орган на Заедницата го именува и разрешува од должност органот на управување на Заедницата во согласност со Сојузниот извршен совет.

Работниците со посебни овластувања и одговорности во работната заедница на Заедницата определени со самоуправната спогодба за здружување или со статутот ги именува и разрешува од должност органот на управувањето на Заедницата во договор со организацијата на здружен труд во областа на електростопанството во републиките и автономните покраини и одлучува за остварувањето на нивните поединечни права, обврски и одговорности.

VII. Средства за работа на Заедницата

Член 22

Средствата потребни за работа на Заедницата се обезбедуваат со придонес од здружените организации.

Начинот на обезбедување на средствата од став 1 на овој член се утврдува со самоуправната спогодба за задржување.

VIII. Преодин и завршни одредби

Член 23

Организацијата, работата и работењето на постојната Заедница на југословенското електропоштенство ќе се уредуваат со одредбите на овој закон до 31 декември 1979 година.

Член 24

Со оденот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Заедницата на југословенското електропоштенство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72).

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

315.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

Се прогласува Законот за здружување во Заедница на југословенските пошти, телеграфи и телефони, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 март 1978 година.

ПР бр. 702
30 март 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

I. Основни одредби

Член 1

Заради обезбедување и остварување на уредно и непречено функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ сообраќај), како технолошки единствен систем од интерес за целата земја, организациите на здружен труд кои вршат пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија (во натамошниот текст: ПТТ организации) се должни да се здружат во Заедница на југословенските пошти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: Заедницата).

Работите и задачите утврдени со овој закон што се вршат во Заедницата заради остварување на це-

лите од став 1 на овој член, се од посебен општествен интерес.

Член 2

Под технолошки единствен систем, во смисла на овој закон, се подразбира единствен технички систем со кој се обезбедуваат техничко единство на поштенската, телеграфската и телефонската мрежа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: ПТТ мрежа) и единствена технологија во вршењето на преносот на поштенски пратки и на телеграфски и телефонски соопштенија (во натамошниот текст: ПТТ услуги), заради овозможување на усогласена работа и развој на поштенските, телеграфските и телефонските капацитети (во натамошниот текст: ПТТ капацитети) и уредно и непречено давање на ПТТ услуги на сите корисници на ПТТ услуги.

Техничкото единство на ПТТ мрежа и единствената технологија во вршењето на ПТТ услуги се обезбедуваат со утврдување на начелата и на основните технички услови за организација, изградба и одржување на ПТТ мрежа, со плановите и програмите за развој на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети, со општ ред за превоз на поштенски пратки и со други самоуправни општи акти.

Член 3

Во Заедницата се здружуваат ПТТ работни организации, непосредно или преку сложени организации на здружен труд, односно преку заедниците на организациите на здружен труд во кои се здружени, ако и во таа сложена организација, односно заедница се обезбедува и остварува технолошко единство на системот на ПТТ сообраќај.

Правата, обврските и одговорностите што произлегуваат од овој закон и од самоуправните општи акти предвидени со овој закон, се однесуваат и на основните организации на здружен труд кои вршат ПТТ сообраќај, здружени во работната организација од став 1 на овој член.

Член 4

Во Заедницата, покрај ПТТ организации, може да се здружи и Поштенската штедилница, како и други организации на здружен труд и заедници кои се занимаваат со дејност од значење за правилно и уредно функционирање на ПТТ сообраќај, под условите и на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување на ПТТ организации во Заедница (во натамошниот текст: самоуправна спогодба за здружување).

Член 5

Заедницата во рамките на своите права, обврски и одговорности, и ПТТ организации се одговорни за остварување на целите, односно за извршување на работите и задачите утврдени со овој закон.

Член 6

Заедницата се основа со самоуправна спогодба за здружување, во согласност со овој закон.

Организацијата, работата и работењето на Заедницата, како и меѓусебните односи на организациите на здружен труд здружени во Заедницата, се уредуваат со самоуправна спогодба за здружување, со статут и со други самоуправни општи акти на Заедницата.

Член 7

Со Заедницата управуваат организациите на здружен труд здружени во Заедницата, според начелата на делегатскиот систем, на начинот определен со самоуправна спогодба за здружување.

Член 8

Заедницата е правно лице со правата, обврските и одговорностите што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, на сојузен закон и на самоуправната спогодба за здружување.

Врз обезбедувањето на јавноста на работата и остварувањето на начелото на равноправност на јазиците и писмата на народите и народностите во работите во Заедницата согласно се применуваат прелисите кои важат за органите и организациите во федерацијата.

Ако со овој закон или со друг сојузен закон не е определено поинаку, врз Заедницата се применуваат и прописите кои важат за деловната заедница.

Заедницата се конституира со склучувањето на самоуправна спогодба за здружување и со изборот на своите органи.

Заедницата се регистрира кај надлежниот суд.

Член 9

Заедницата соработува по прашањата од заеднички интерес за ПТТ сообраќај со соодветни самоуправни интересни заедници во федерацијата, со општи грански здруженија, со општествено-политички и други општествени организации, како и со други самоуправни организации и заедници во федерацијата.

II. Работи и задачи на Заедницата**Член 10**

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон, ПТТ организации, во рамките на Заедницата, заеднички го уредуваат организирањето и вршењето на ПТТ сообраќај како технолошки единствен систем и работат врз унапредувањето на тој систем, а особено:

1) ги усогласуваат среднорочните и долгорочните планови и програми за развој и унапредување на ПТТ сообраќај во поглед на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети, заради обезбедување технолошко единство на ПТТ систем, и ги утврдуваат актите во врска со извршувањето на тие планови, во согласност со законот и со основите на заедничкиот план;

2) го утврдуваат општиот ред за превоз на поштенските пратки во внатрешниот и меѓународниот ПТТ сообраќај;

3) ги утврдуваат, ако со сојузен закон не е определено поинаку, техничките услови кои мораат да ги исполнуваат ПТТ објекти, постројки, уреди и друга опрема која се вградува во ПТТ мрежа и условите за проектирање, градење, одржување и искористување на ПТТ мрежа, со кои се обезбедува правилно, уредно и непречено функционирање на ПТТ сообраќај;

4) одлучуваат за системите и типовите на постројки, уреди и друга опрема која може да се вградува во ПТТ мрежа и ги утврдуваат гранските стандарди и типови за постројки, уреди и опрема во ПТТ сообраќај како технолошки единствен систем;

5) ја утврдуваат номенклатурата на ПТТ услуги;

6) го уредуваат организирањето и вршењето на постојана контрола и на повремени погледи на ПТТ капацитети и одржување на тие капацитети;

7) ги утврдуваат, во согласност со системот и политиката на цените, единствениите цени за обични писма и поштенски картички во внатрешниот ПТТ сообраќај и цените на ПТТ услуги во меѓународниот ПТТ сообраќај;

8) ги пресметуваат ПТТ услуги во меѓународниот ПТТ сообраќај со странските ПТТ управи;

9) издаваат поштенски марки, поштенски вредносници и телеграфски и телефонски именик на Југославија;

10) ги утврдуваат, во спогодба со Службата на општественото книговодство на Југославија, начинот и условите под кои ПТТ организации вршат определени работи на благајничка служба (услуги и исплати);

11) ги вршат работите во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на ПТТ организации во спроведувањето на меѓународните конвенции и други спогодби од областа на меѓународниот ПТТ сообраќај и соработуваат со меѓународните организации и странски ПТТ управи;

12) ги уредуваат мерките за обезбедување готовност на ПТТ организации за извршување на задачите на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Со самоуправната спогодба за здружување ПТТ организации можат да определат заеднички да вршат во рамките на Заедницата и други работи со кои се остваруваат целите на член 1 на овој закон.

Работите и задачите од ст. 1 и 2 на овој член се вршат на начинот утврден со самоуправна спогодба за здружување.

Член 11

Во врска со вршење на работите и задачите од член 10 на овој закон, ПТТ организации, во рамките на Заедницата, со самоуправна спогодба особено:

1) ги утврдуваат начелата и основните технички услови за организирање, изградба и одржување на ПТТ мрежа и мерките за нивното извршување;

2) ги утврдуваат основите на заедничките среднорочни и долгорочни планови и програми за развој на ПТТ мрежа;

3) ги уредуваат меѓусебните односи што произлегуваат од заедничката работа во вршењето на ПТТ услуги во внатрешниот и меѓународниот ПТТ сообраќај;

4) ги утврдуваат задачите и основите за организирање контрола на вршењето на определени работи во ПТТ организации, кои се од значење за правилен развој и уредно и непречено функционирање на ПТТ сообраќај како технолошки единствен систем, и за обезбедување на трајно вршење на таа контрола;

5) ги утврдуваат општите услови за вршење на ПТТ услуги;

6) го уредуваат учествувањето во склучувањето на договори за основите на општествениот план на Југославија и на општествените договори, што се однесуваат на ПТТ сообраќај, и преземањето на заеднички мерки за спроведување на тие договори.

Член 12

Во Заедницата се вршат и работи на општото гранско здружение за ПТТ сообраќај, во согласност со одредбите на Законот за здружување на организациите на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската комора на Југославија, како и други работи предвидени со сојузни закони.

Со самоуправната спогодба за здружување ПТТ организации можат да определат во Заедницата да се вршат и други работи од заеднички интерес.

III. Заедничка контрола**Член 13**

Во Заедницата се организира и остварува заедничка контрола на вршење на работи во ПТТ организации, што се од значење за уредно и непречено функционирање и правилен развој на ПТТ сообраќај како технолошки единствен систем, и се обезбедува трајно вршење на таа контрола.

За вршењето на контролата од став 1 на овој член се проверува особено:

1) дали изградбата, реконструкцијата и проширувањето на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети се врши во согласност со утврдените начела и основните технички услови за организација, изградба и одржување на ПТТ мрежа и со планот и програмата за развој на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети, како и дали магистралните и меѓународните ПТТ капацитети се одржуваат во состојба која обезбедува уредно и непречено функционирање на ПТТ сообраќај;

2) дали ПТТ сообраќај се врши во согласност со прописите и самоуправните општи акти, донесени во рамките на Заедницата, за организацијата и правилното и уредно функционирање на ПТТ сообраќај, како технолошки единствен систем, и за општи услови за вршење на ПТТ услуги;

3) дали меѓународниот ПТТ сообраќај се врши според одредбите на меѓународните конвенции и други спогодби од областа на меѓународниот ПТТ сообраќај.

Надлежноста и начинот на спроведување контрола во рамките на Заедницата, се уредуваат со самоуправната спогодба за здружување.

IV. Самоуправна спогодба за здружување и статут на Заедницата

Член 14

Со самоуправната спогодба за здружување, ПТТ организации: ги утврдуваат меѓусебните односи во врска со здружувањето и начинот на остварување на целите на здружувањето; ги утврдуваат органите на Заедницата и нивниот делокруг, изборот и отповикот на членовите на тие органи; ја уредуваат постапката и начинот на одлучување и усогласување на ставовите на спорните прашања; ги определуваат работите на Заедницата во врска со извршувањето на задачите од чл. 10 и 11 на овој закон; ги определуваат прашањата што се уредуваат со други самоуправни спогодби на ПТТ организации здружени во Заедницата; определуваат за кои прашања органите на Заедницата донесуваат самоуправни општи акти и задолжителни заклучоци за ПТТ организации здружени во Заедницата; ги утврдуваат условите и начинот на кој и други организации на здружен труд и заедници можат да се здружат во Заедницата; го утврдуваат начинот на финансирање на Заедницата; уредуваат и други прашања во врска со здружувањето во Заедницата.

Член 15

Заедницата има статут кој се донесува на начинот утврден со самоуправна спогодба за здружување.

Со статутот на Заедницата поблиску се уредуваат прашањата и односите што се уредени со самоуправната спогодба за здружување, прашањата и односите за кои со таа спогодба е определено дека ќе се регулираат со статут и други прашања што се од значење за остварување на целите на здружувањето во Заедницата и за нејзината работа.

V. Однос на Заедницата и на органите на федерацијата

Член 16

Заедницата е должна да ги известува редовно и по потреба Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и сојузниот орган на управата надлежен за работите на ПТТ сообраќај, за прашањата и проблемите на функционирањето на ПТТ сообраќај.

Член 17

Собранието на СФРЈ врши општествен надзор над работата на Заедницата.

Член 18

Сојузниот извршен совет врши надзор над законитоста на работата на Заедницата по прашањата од член 10 став 1 и од член 11 на овој закон.

Ако Сојузниот извршен совет најде дека самоуправната спогодба на ПТТ организации, склучена во рамките на Заедницата, или друг самоуправен општ акт на Заедницата, е во спротивност со Уставот на СФРЈ или со сојузен закон, ќе го запре нивното извршување и ќе поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценка на уставноста односно законитоста на запретната самоуправна спогодба или друг самоуправен општ акт.

Сојузниот извршен совет е должен да поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија во смисла на став 2 од овој член во рок од 30 дена од денот на запирањето. Ако во тој рок Сојузниот извршен совет не поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на актот престанува со истекот на тој рок. Ако Сојузниот извршен совет поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија, запирањето на актот престанува со завршувањето на таа постапка.

Член 19

Ако во рамките на Заедницата не се обезбеди вршење на одделни работи од член 10 став 1 на овој закон, или на се склучи некоја од самоуправните спогодби од член 11 на овој закон, на тоа го загрози технолошкото единство на системот, односно уредното и непречено функционирање на тој систем, Сојузниот извршен совет, на предлог од надлежниот сојузен орган на управата, ќе пропише привремени мерки, неопходни за обезбедување на технолошкото единство на системот.

Сојузниот извршен совет ќе го стави надвор од сила прописот од став 1 на овој член, ако во рамките на Заедницата се обезбеди вршење на тие работи, односно ако се склучи соодветна самоуправна спогодба.

Член 20

Индивидуалниот работодаден орган на Заедницата, односно претседателот на колегијалниот работодаден орган на Заедницата го именува и разрешува органот на управувањето на Заедницата, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Работниците со посебни овластувања и одговорности во работната заедница на Заедницата, определени со самоуправната спогодба за здружување или со статутот, ги именува и разрешува од должност органот на управувањето со Заедницата, во договор со ПТТ организации од републиките и автономните покраини, и одлучува за остварувањето на нивните одделни права, обврски и одговорности.

VI. Обезбедување средства за работа на Заедницата

Член 21

Средства потребни за работата на Заедницата се обезбедуваат со придонес од организациите на здружен труд здружени во Заедницата.

Начинот на обезбедување на средствата од став 1 на овој член се утврдува со самоуправна спогодба.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 22

Организацијата, работата и работењето на постојната Заедница на југословенските пошти, теле-

графи и телефони ќе се усогласат со одредбите од овој закон до 31 декември 1979 година.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/73).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

316.

Поаѓајќи од програмата на Сојузот на комунистите на Југославија, од Уставот на СФРЈ, од Резолуциите на X конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, од Законот за здружениот труд, како и од системските закони што ја дадоа идејно-политичката и нормативно-правната основа за обезбедување на положбата и правата на работниот човек да одлучува за својот труд и за условите и резултатите од својот труд, а со тоа и за остварување на рамноправна положба на мажите и жените и на општествената положба на жените во целост;

— поаѓајќи од постигнатиот степен на развојот на производните сили и од постигнатите резултати во развојот на социјалистичките самоуправни односи во нашето општество и од фактот дека општествено-економскиот и политичкиот систем им осигурува на мажот и на жената со сила и иницијатива на самоуправно здружените и демократски организирани работници и работни луѓе да градат заедница на слободни производители во која создаваат можности за унапредување на своите животни услови и на животните услови на своите семејства;

— имајќи предвид определени тешкотии и застојувања во остварувањето на таквата положба на работниот човек што се одразувало негативно врз вкупниот развој на нашето општество и на социјалистичките самоуправни општествени односи, како и врз усогласениот материјален и социјален развој на општеството;

— а оценувајќи дека е неопходна разработка на општествените ставови и систематска организирана општествена активност за подобрување и унапредување на општествено-економската положба на жените и дека е потребно натамошно развивање на меѓународната соработка врз унапредување на општествената положба на жените во светот и нивно вклучување во развојот, како заеднички проблем на сите луѓе за чие решавање се посебно заинтересирани неврзаните земји и земјите во развој во борбата што ја водат за нов меѓународен економски поредок,

— Собранието на СФРЈ, врз основа на член 281 став 1 точ. 3 и 13 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 114 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ ВРЗ УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКОТО САМОУПРАВНО ОПШТЕСТВО

I

1. Остварувањето на рамноправноста на мажите и жените во нашето социјалистичко самоуп-

равно општество е составен дел од борбата за самоуправни продукциони односи и за целостта на нашиот општествен и стопански развој. Како здружен работник жената се повеќе станува и непосреден фактор во одлучувањето и управувањето со општествени работи. Со тоа јакне и нејзиното учество во политичкиот живот. Сето тоа е дел од длабоката општествена преобразба во која се повеќе се надминуваат остатоците од нерамноправната положба на жените и наследената општествена поделба на трудот.

Во досегашниот развој се постигнати значајни резултати во вработувањето и образованието на жените, заштитата на мајчинството, комплексната општествена грижа за децата, поопштествувањето на работите на домаќинството, учеството на жените во самоуправниот политички систем, општонародната одбрана и општествената самозаштита, како и во други области на општествениот живот:

— во општествениот сектор се вработени околу 5 милиони и 300 илјади работни луѓе, од тоа околу 1 милион и 700 илјади жени. Две третини жени се вработени во стопанството. Во општествените дејности 3/5 од вкупниот број на вработените се жени;

— постигнати се значајни резултати во борбата за искоренување на неписменоста. Се приближуваме кон целосен опфат на женските деца со основно образование (од вкупниот број 47,70% се женски деца), а од вкупниот број ученици во училиштата од среден степен на образование и студенти 45% се припадници на женскиот пол. Суштествено е променета квалификационата структура на вработените жени. Во структурата на вработените со средно училиште има 55% жени, со виша школа 40% и со висока 30%. Жените се повеќе се вклучуваат во разни видови на образование и стручно оспособување кон работата;

— унапредена е заштитата на мајчинството во градот и на селото. Околу 80% од сите пораѓања се вршат со стручна медицинска помош. Породиното отсуство е продолжена од 105 на 180 односно на 210 денови. Унапредена е и заштитата на жените во врска со мајчинството;

— се зголемува опфатот на децата со разни форми на општествена грижа за децата, особено на децата од вработени родители. Порасна улогата на здружениот труд во развивањето на разни форми на општествена грижа за децата. Погледом внимание им се посветува на организираната училишна исхрана и на продолжениот и целодневен престој во основното училиште. Постојано се унапредува заштитата на децата чии родители имаат ниски лични доходи, како и социјалната заштита на децата;

— сторен е определен напредок во растова-рувањето на семејството со обезбедување општествена исхрана во организациите на здружен труд, во училиштата и детските установи, со отворање јасли и градинки. Со општиот напредок, со електрификацијата на селото, со изградба на водоводи во селата, со развојот на собраќајот, трговската мрежа, занаетчијските услуги, индустријата на машини и опрема за домаќинство, значително се олеснети работите во семејството и домаќинството;

— системот на општествено планирање дава основи за интегрирање на социјалниот развој во вкупниот стопански и општествен развој;

— со развојот на делегатскиот систем е зголемено учеството на жените во сите форми на самоуправното одлучување. Така на изборите во 1974 година во делегации на основните организации на здружен труд се избрани 30% жени, што приближно му одговара и на нивното учество во здружениот труд. Во собранијата на општествено-политичките заедници, од општината до федерацијата има повеќе жени делегати отколку што ги имаше во претходниот период во претставничките тела. Исто така

е значајно учество на жените во собранијата на самоуправните интересни заедници како и во органите на управувањето во други самоуправни организации и заедници;

— во остварувањето на концепцијата на општо-народната одбрана и општествената самозаштита се поголемо е учеството и придонесот на жените. Тие се застапени во голем број во единиците на цивилната заштита и во разни облици на оспособување за одбрана и заштита.

Југословенскиот одбор за Меѓународната година на жените на Организацијата на обединетите нации — 1975 година успешно учествуваше во работата на светската конференција на Меѓународната година на жените и даде значаен придонес за изградба на ставовите содржани во документите на Организацијата на обединетите нации и меѓународните собири.

2. И покрај значајните достигнувања во поглед на рамноправноста на жените и мажите во општествено-економскиот живот, уште е недоволно учество на жените по основ на трудот во сите процеси на управување и одлучување во општеството.

Условите за остварување на рамноправна општествено-економска положба на жените и мажите не се секогаш разработени како актуелен развоен структурен проблем во тековните, среднорочните и долгорочните планови за развој на организациите на здружен труд, на месните заедници, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници и не се секогаш предвидени соодветни мерки.

Во структурата на невработените преовладуваат жени од кои значаен број се стручно оспособени и квалификувани; има и отпори кон вработувањето на жените; не е надмината поделбата на т. н. машки и женски занимања; не е доволно остварена достапност на посложени и подговорни работи за жената; мал е процентот на вработените жени во стопански недоволно развиените подрачја.

Уште во многу средини не се создадени сите услови жените, индивидуални земјоделски производители, поцелосно да го остваруваат уставниот статус на непосреден производител, зашто недоволно се вреднува нивниот труд.

Недоволната усогласеност на досегашниот систем на образование со потребите на здружениот труд уште се одразува и врз задржувањето на традиционалните женски занимања; недоволно се создаваат услови за пошироко вклучување на жените во процесот на образование кон работата, се застапува во опшото и стручното образование на жените — земјоделски производители.

Биолошката репродукција недоволно се третира како составен дел од општествената репродукција; не е доволно изучена содржината на трошоците на биолошката репродукција; неоволна е материјалната положба на жената па и на нејзиното семејство за време на породилно отсуство, поради неадекватен надомест за време на одсуствување од работата; здравствената заштита за време на бременост и пораѓање не е доволно достапна за сите жени во стопански недоволно развиените подрачја поради недоволно развиената здравствена служба; недоволна е општествената солидарност во поднесувањето на трошоците на биолошката репродукција на населението.

Општествената грижа за децата значително заостанува зад потребите и реалните можности, што особено се одразува врз заостанувањето на заштитата на децата на вработените родители, организираната општествена исхрана на децата и опфатот на децата со предучилишно воспитување и образование, а особено на селото.

Недоволен е развојот на дејностите за поопштествување на работите во домаќинството.

Учеството на жените во самоуправните органи и тела, а особено во делегациите на месните заедници и во делегатските собранија, на раководни и посложени работни места во стопанството и во општествените дејности, како и во органите на општествено-политичките и општествените организации не му одговара на нивниот придонес кон материјалниот и општествениот развој.

II

Врз основа на изнесените оценки за остварените резултати и за проблемите на унапредување на општествено-економската положба и улогата на жената во социјалистичкото самоуправно општество, Собранието на СФРЈ укажува:

1. Со доследно спроведување на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд темелно се остварува општествената еднаквост на мажите и жените. Наглаголниот развој на општествените односи врз основите на самоуправување и поуспешниот економски развој зависат и од степенот на вклучувањето на жените во општествениот и економскиот развој. Со развојот на социјалистичкото самоуправување и на материјалните производни сили се создаваат услови за надминување на наследената општествена поделба на трудот спрема полот и условите за унапредување на социјалните, образовните, културните, здравствените и други хуманитарни фактори на развојот на општеството.

2. Процесот на остварување на еднакви услови на трудот и животот на жените и мажите е мошне сложен и евозможен само со забрзан целокупен општествено-економски развој со соодветни структурни промени на општеството. Сите носители на планирањето, работните луѓе во основните организации на здружен труд и работните луѓе и граѓаните во месните и самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници во своите планови за развој ги утврдуваат целите и мерките за унапредување на работните и животните услови.

Врз основа на здружувањето на трудот и средствата сите носители на планирањето треба да ги усогласуваат своите планови и со општествени договори и самоуправни спогодби за основите на планот да го определуваат и конкретизираат нивното извршување, да ја определуваат целта и обемот на солидарното и заемно решавање на животните проблеми на работните луѓе, времето за нивна реализација и др. за да осигурат мерки за унапредување на: условите за домување, општествената исхрана, заштитата на мајката во врска со пораѓањето и родителството, детската заштита, образованието и стручното усовршување, развојот на сите општествени дејности и на услужните дејности со кои се поопштествуваат работите во домаќинството и се обезбедува детска заштита.

При донесувањето на среднорочните и долгорочните планови за развој за наредниот период треба да се имаат предвид и демографските движења и нивното повратно влијание врз вкупните движења. Во овие планови за развој треба да се вградат соодветни инструменти со кои ќе се влијае врз успешното остварување на целите на социјалниот развој.

Прашањата што се од значење за унапредување на животната, работната и општествената положба на работните луѓе и граѓаните, а особено на децата и семејството, треба да станат во значително поголема мера предмет на научноистражувачка работа. Затоа е неопходно врз тие задачи, со слободна раз-

мена на трудот, да се ангажираат организациите на здружен труд во областа на науката и така да се осигури носителите на планирањето да данесуваат одлуки и врз основа на истражувачки и научни податоци и сознанија.

Потребно е, врз основа на Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија да се изгради задолжителна единствена методологија и минимум задолжителни единствени показатели за целата земја, потребни за подготвување, донесување, остварување и следење на плановите за социјалниот развој, како делови од плановите за вкупниот општествен развој. Кон тие и кон вкупните општествени потреби треба да се приспособат статистичките и други следења и истражувања.

Анализите на остварувањето на плановите за развој на основните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, на општините, републиките и на автономните покраини и на федерацијата, треба да го содржат и тоа како се остваруваат во целост социјалните цели, за да се надолжително мерките и активностите за обезбедување похармоничен развој на општеството во целост.

3. Поаѓајќи од тоа дека порастот на општествената продуктивност на трудот е условен од степењот на развојот на производните сили на општеството и од користењето на трудот и знаењата на вкупните човечки потенцијали, плановите за општествено-економски развој на сите нивоа треба да поаѓаат од вкупното работоспособно население и да придонесуваат кон неговото порамномерно вклучување во процесот на работата, односно работното ангажирање.

За спроведување на утврдената политика на поголемо обработување од суштествено значење е со програмите за вработување во организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници како и во општествените договори и самоуправните спогодби за вработување да се обезбедува, под еднакви услови, вработување на жените, особено на млади, школувани и квалификувани, врз сите работи и во сите дејности. Затоа е неопходно организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници да ги објективизираат критериумите и условите за вработување и со тоа, како и со порешителна акција, да се отстрануваат однесувањата со кои жените се доведуваат во потешка положба при вработувањето и распоредувањето на работни задачи и работи и се насочуваат во општествено помалку продуктивни гранки и дејности.

Со поттикнување на побрзиот развој на земјоделското производство и со развој на нови продукциони односи на селото врз основите на Законот за здружениот труд ќе се унапредува општествено-економската положба на сите работни луѓе на селото. Со здружување на непосредните производители, вистински носители на производството, а не на домаќинствата, жените земјоделки и младите земјоделци, врз основа на своето учество во создавањето на доход, треба рамноправно да учествуваат во самоуправувањето и одлучувањето за доходот и за други прашања и врз таа основа да ја остваруваат својата социјална сигурност.

Нараснатите потреби на општеството од побрзо развивање на малото стопанство и на услужните дејности бараат и натаму да се поттикнува со мерки на економската, даночната, кредитната политика и со други мерки поголемо работно ангажирање во тие дејности, со што се придонесува и кон поопштествувањето на определени работи на семејството и домаќинството.

Со побрз стопански и општ развој на стопански недоволно развиените подрачја како и со други

мерки треба да се обезбеди поголема вкупна вработеност, а во рамките на тоа, посебно на жените. Посебно значење во тој поглед треба да има, во прв ред, поголемото насочување на средствата кон изворите на работна сила и поврзување на здружениот труд на развиените и неразвиените подрачја.

Неопходно е да се спроведуваат поефикасно Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за спроведувањето и натамошното изградување на политиката на вработување од 18 јули 1975 година и Општествениот договор за основите на заедничката политика на вработување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во тој склоп и ставовите што се однесуваат на вработувањето и остварувањето на заштитата на правата на жените на привремена работа во странство.

4. Со реформата на воспитно-образовниот систем треба да се создадат подобри услови за поголема ефикасност на школувањето и за усогласена професионална ориентација според потребите на здружениот труд, што ќе придонесе и кон надминување на традиционализмот во професионалната ориентација на жената. Неопходно е во наставните програми да се обезбедат содржини што ќе придонесат кон изградување на правилни сфаќања и рамноправни и хумани односи помеѓу мажите и жените во здружениот труд, во семејството и во општеството во целост.

Примарна и неодољна задача е сите деца и сите работни луѓе да стекнат целосно основно образование, зашто основното образование е предуслов за секоја работа, самоуправни активност и натамошно стручно образование.

Со програмите за развој на основните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, треба да се обезбедат услови жената да се вклучува во разни форми на образование кон работата, заради побрзо оспособување за вршење на посложени и посговорни работи во процесот на работата.

Неопходно е здружните сојузи, здружните организации, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, како и надлежните државни органи, да разработат програми и да организираат образование и оспособување на жените на селските подрачја за да се оспособат тие во целост и продуктивно да учествуваат во економскиот и општествениот развој. Тие програми треба да содржат и прашања од областа на здравството, исхраната, планирањето на семејството и сл.

5. Посебната заштита на жените при работата треба да се заснова врз нејзината улога во биолошката репродукција на населението, како заштита на мајчинството, а не заштита на жената како пол. Во таа смисла е потребно да се разработат мерки за заштита во самоуправните и други општи акти на организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници.

Поаѓајќи од развојот на технологијата, подобра организација на работата, потребата од подигање на продуктивноста на трудот, поефикасното користење на кадрите и на работното време, остварувањето на поголема хуманизација на трудот и слично, неопходно е да се обезбеди поадекватен распоред на работното време. Во развојните програми и планови треба да се предвиди можност за скратување на траењето на работното време во еден ден, како и да се утврдат начините на остварување на тој процес.

Потребно е да се создаваат поефикасно услови за решавање на проблемот на работата во ноќна смена на сите работници, со воведување на посовремена технологија и подобра заштита при работата, со обезбедување услови за сместување и грижа за децата за време на ноќна работа на родителите,

општествената исхрана и превозот на работниците, постоа со скратување на трасењето на работното време во нокна смена и сл. Со општествени договори, со самоуправни спогодби и со други самоуправни општи акти треба да се обезбеди мајка без нејзина согласност до определена возраст на детето да не работи во нокна смена и да не работи прекувремено.

За посфраксно остварување на подобрувањето на условите за работа во нокна смена на сите работници, а посебно на работниците со семејни обврски, нужно е усогласено и заедничко дејствување на основните организации на здружен труд, на месните и самоуправни интересни заедници и на општествено-политичките заедници.

Неопходно е сите заинтересирани општествени фактори, а во прв ред соодветните сојузни органи, во рамките на рамките на компетенциите на Меѓународната организација на трудот и на други меѓународни конвенции да се заложат за решенија што се во согласност со напредните сфаќања за улогата на жената во развојот на општеството. Потребно е да се анализира остварувањето и примената на меѓународните конвенции што се однесуваат на работните и животните услови.

6. Поаѓајќи од тоа дека раѓањето и родителството се од најширок општествен интерес, неопходно е да се обезбеди заштита на мајчинството и остварувањето на родителство покрај семејство да биде обврски и на основните организации на здружен труд, на месните заедници, самоуправните интересни заедници, општините, републиките и автономните покраини.

Со закони на републиките и на автономните покраини, односно со самоуправни спогодби, треба да се обезбеди породилното отсуство да не се третира како отсуство поради болест и надоместот за време на породилно отсуство да биде во височина на личниот доход што е остварен во последното тримесечје пред да почне отсуствувањето односно во височина на просечниот личен доход од претходните дванаесет месеци, доколку е тоа поповолно за корисникот на породилно отсуство, со обезбедување на соодветна валоризација.

Со самоуправни спогодби и општествени договори, односно со законите на републиките и автономните покраини е неопходно да се обезбеди солидарност и на ниво на републиката односно на автономната покраина во обезбедувањето на средства за надомести за време на спреченост за работа поради раѓање.

Врз самоуправни основи, со решавачко учество на здружениот труд, неопходно е да се утврдат разни форми и услови на користење на породилно отсуство. Исто така, треба да се овозможи и таткото да користи дел од отсуство заради неа на новороденче, како и во случај на болест на дете.

Неопходно е да се обезбеди здравствената заштита да биде достапна за сите жени, и заштитата на мајчинството и пораѓањата да се вршат во целост со стручна медицинска помош и да се спроведува превентивна заштита и подига здравствената култура преку различни форми на здравствено просветување и популаризација на мерките на заштита на здравјето.

Потребна е пропределена ориентација кон соодветни мерки потребни за остварување на уставното право на слободно одлучување за раѓање деца.

Општествено-политичките заедници и други самоуправни организации и заедници треба да ја согледат положбата на организациите на здружен труд во кои претежно работат жени и да преземаат соодветни мерки на економска и социјална политика во солидарното подмирување на трошоците на биолошката репродукција.

7. Општествената грижа за децата треба да се развива како вкупност на воспитно-образовните, здравствените и социјалните мерки што им обезбедуваат на децата услови за нормален развој, поголема социјална сигурност и социјалистичко самоуправно образование и воспитување. Со одлучна и координирана акција на организациите на здружен труд, на месните заедници, самоуправните интересни заедници и општествено-политички заедници, треба да се преземаат мерки за развивање и унапредување на општествената грижа за децата, а особено заштитата на децата на вработени родители, организирање општествена исхрана на училишните деца и на продолжен и целодневен престој во училиштето и поширок опфат на децата со предучилишно воспитување и образование. Во сите средини треба да се вложуваат напори да се сторат еднакво достапни сите нивоа на образование за сите деца, без оглед на полот и материјалните можности.

Врз основа на согледаните потреби и интереси работните луѓе во организацијата на здружен труд и во месната заедница, утврдуваат програма за унапредување на општествената грижа за децата, одлучуваат за издвојување средства за реализација на програмата (средства од делот на фондовите за заедничка потрошувачка во организациите на здружен труд, средства што се здружени во самоуправните интересни заедници, наменски средства прибавени со придонеси од родителите и граѓаните и др.) и вршат контрола на наменското користење на средствата.

Во рамките на самоуправните интересни заедници и други носители на општествената грижа за децата, низ самоуправни спогодби и општествени договори за програмата за унапредување на општествената грижа за децата треба да се создаваат услови за побрзо здружување на средствата и слободна размена на трудот во оваа област.

Вистинските потреби бараат тежиштето на активност да биде врз побрза изградба на порационални, поевтини и пофункционални објекти за заштита на децата, врз развојот и организирањето на разновидни па и преодни форми на општествена грижа за децата, врз поврзувањето на индивидуална работа со организациите на здружен труд на детската заштита, врз организирање на општествена исхрана во училиштата и врз поширок опфат на децата со предучилишно образование и воспитување, во согласност со потребите и можностите на дадената средина.

Општествената грижа за децата треба да се развива и преку различни дејности за воспитување и заштита на децата во одделни институции во месните заедници, со активност на општествените организации и друштва преку кои работните луѓе и граѓаните доброволно ги решаваат своите и заедничките интереси на детето и семејството.

Со мерки на економската политика и со други мерки треба да се забрза поевтина и порационална изградба и опремување на објекти и простории со намалување односно со ослободување од комуналните и други обврски, со побрзо обезбедување на урбанистичките и други услови за градење, со намалување, односно со ослободување од данокот на промет и од други обврски.

Со соодветни мерки на економската политика е потребно да се обезбедат поволни услови за производство и користење на предметите за општа употреба наменети за децата.

Паралелно со плановите за изградба на објекти за детска заштита треба да се обезбеди оспособување на потребни кадри за работа во нив. Со поголемо влијание од корисниците и со создавање катревски и други услови за работа во повеќе смени, за подобро искористување на постојните капацитети.

ти, работното време на организациите на здружен труд на детската заштита мора да биде во согласност со потребите на здружениот труд, на родителите и децата.

Потребно е да се изработат стандарди и нормативи за дејноста на општествената грижа за децата, да се разработи системот за информирање, евиденција и документација.

Са унапредување на разновидни форми на општествената грижа за децата ќе се создаваат услови за надминување на функцијата што ја има детскиот додаток. Меѓутоа, додатокот на деца и на тоа ќе има функција на помош на семејствата со пониски прихода.

Во сите средини треба да се вложуваат напори позабрано да се надминуваат постојните социјални разлики и со плановите за развој и со општествени мерки да се осигурува сите форми на општествена грижа за децата да бидат достапни за сите деца, без оглед на материјалните можности на семејство.

8. Неопходно е да се забрза создавањето на услови за поопштествување на определени работи на семејството и домаќинството.

На работните луѓе треба да им се овозможи да имаат увид во проблемите што го оптоваруваат работното семејство и домаќинството заради одлучување во ООЗТ и во месната заедница за делот на средствата што го насочуваат и здружуваат за развој на дејностите со кои се поопштествуваат работите на семејството и домаќинството.

Со просторното и урбанистичкото планирање во месните заедници и во општините треба да се обезбеди систематски програмиран развој на условите за живот во стан и во населба. Населбата треба да стане единствена целина на општествено и рационално организирани дејности во која работните луѓе општествено организирано ги решаваат своите животни и семејни работи. Во таа смисла населбите треба да се опремаат со неопходни содржини за нормален живот на семејството, а според приоритетите што ќе ги утврдуваат самите граѓани.

Во плановите за развој на месните заедници и на општините треба да се вклучат дејностите за задоволување на личните и заедничките потреби на граѓаните, дејностите за згрижување и воспитување на децата во предучилишна возраст, продолжен и целодневен престој во училиштата, општествена исхрана за вработените и за членовите на семејство, установи за нега на заболени членови на семејството и грижа за остарените лица, и други форми на здравствена превентива на децата и возрасните; сервис за перење и пеглање, одржување чистота во стан, хемиско чистење, поправки на апарати за домаќинство, објекти за рекреација, снабдување, простории за општествен живот, паркови, детски игралишта, брачни и семејни советувањаша за планирање на семејство итн.

Во плановите на месните заедници и плановите на општествено-политичките заедници, дејностите за поопштествување на работите на домаќинството и помош на семејството треба да се третираат како приоритетна функција на семејството, како дејности со посебен општествен интерес. Во согласност со тоа, потребно е да се утврдат ренџија со кои се создаваат пониски услови за развој на овие дејности. Тоа подразбира поповолни решенија на подрачјето на даноците, придонесите, амортизацијата, комуналните услуги, данокот на промет, царините и др.

9. Делегатскиот систем дава широки можности работниците во здружениот труд да учествуваат непосредно во самоуправниот политички систем. Тоа е посебно значајно за надминување на застапувањето на учеството на жените во процесот на

одлучување. При оцената на функционирањето на делегатскиот систем еден од суштествените покажатели на неговото вистинско остварување треба да биде и учество на жените во делегатскиот систем. Со доследна примена на утврдените принципи на кадровската политика треба да се обезбеди учеството на жените во сите самоуправни органи и на раководни функции да им одговара на нивниот број и придонесот што тие го даваат за вкупниот развој на општеството.

На сите нивоа и во сите средини е неопходно да се анализира застапеноста на жените на одговорните општествени функции и одговорните работи и работни задачи во здружениот труд, и во рамките на договорената кадровска политика да се преземаат мерки за подобрување на постојната состојба.

Исто така, неопходно е да се обезбеди поадекватно учество на жените во меѓународните активности во целост, во дипломатско-конзуларните и други претставништва, како и во органите за меѓународни односи во републиките и автономните покраини.

Посебно внимание треба да му се посвети на изборот на жените земјоделски производители во самоуправните органи во основните здружени организации, во земјоделските задруги и во основните организации на кооперанти, и др., сразмерно на нивниот вистински придонес и улога во земјоделското производство.

Поголемо внимание треба да му се посвети на образованието за вршење на самоуправни функции, и со планско издигање на кадри да се влијае врз поадекватна застапеност на жените на поодговорни општествени функции.

10. Остварувањето на уставните одредби за правата и должностите на сите работни луѓе и граѓани да се оспособуваат, подготвуваат и организираат за одбрана на земјата, ја истакнува потребата од уште поголемо ангажирање на жените во општонародната одбрана и општествената самозаштита. Неопходно е да се вложат напори за зголемување на учеството на жените во резервниот состав на Југословенската народна армија и единиците на територијалната одбрана и за распоредување на определени должности за кои имаат соодветна подготовка. Неопходно е да се разгледа и утврди на кои должности во Југословенската народна армија во мир, како и во кои органи и тела што се занимаваат со прашањата на народна одбрана, можат во поголема мера да бидат ангажирани жени и во таа смисла со определени акти и мерки да се создаде можност за поголемо ангажирање на жените.

Заради што поцелосно обучување за одбрана и заштита е неопходно и женската младина да се опфати пошироко со обуката за стекнување на практични воени знаења и вештини.

Поголемата застапеност на жените во сите дејности и на раководните места има големо значење и за јакнењето на општонародната одбрана.

11. Средствата за јавно информирање (печатот, радиото, телевизијата и др.) треба непрестајно да ја афирмираат улогата и придонесот на жените за вкупниот општествен развој, хуманизацијата на односите во семејството, отстранување на сфаќања и однесувања што му се спротивни на самоуправниот определување, активноста врз унапредување на поопштествувањето на работите на семејство и домаќинство, општествената грижа за децата, приспособувањето на работното време кон потребите на работните луѓе и др.

III

1. Поаѓајќи од дадените констатации и оценки, како и од утврдените ставови во врска со унапредувањето на општествено-економската положба и улогата на жената во социјалистичкото самоуправно општество, Собранието на СФРЈ смета дека натамошното унапредување на социјалистичките општествени односи врз основите на самоуправување и поуспешниот економски развој е претпоставка и значи поголемо вклучување на жените во општествениот и економскиот развој. Собранието на СФРЈ препорачува организациите на здружен труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници редовно да ја разгледуваат оваа проблематика, да ја согледуваат состојбата и постигнатите резултати како составен дел од остварувањето на плановите за развој, да донесуваат конкретни мерки за натамошно унапредување на општествено-економската положба на жените и со постојана координирана акција во своите средини да создаваат услови за остварување на еднакви права, обврски и одговорности на жените и мажите во системот на самоуправниот здружен труд и општеството во целост.

Спроведувањето на Резолуцијата бара Постојаната конференција на градовите, Стопанската комора на Југославија, сојузите на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници на ниво на федерацијата да разработат определени ставови како и да даваат иницијативи и да ја координираат работата на низа други самоуправни и други субјекти врз спроведување на ставовите и заклучоците.

2. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет да разработи оперативна и долгорочна програма на мерки и активности за спроведување на оваа резолуција. Сојузниот извршен совет треба да разгледа кои општествени ставови треба да се вградуваат во општествените договори и во прописите што се донесуваат за спроведување на планот и кои мерки (даночни, царински и други економски мерки) треба да се преземат во тековната година, во среднорочниот и долгорочниот период, заради создавање поповолни услови и поттикнување на активноста во здружениот труд, во месните заедници, самоуправните интересни заедници и во општествено-политичките заедници за решавање на прашањата со кои се придонесува кон унапредувањето на општествено-економската положба на жените и остварувањето на еднакви права, обврски и одговорности на жените и мажите во системот на самоуправниот здружен труд.

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата треба ставовите од оваа резолуција да ги вградуваат во соодветните предлози на закони и други општи акти што му ги предлагаат на Собранието на СФРЈ и што ги донесуваат во рамките на своите права и должности.

При поднесувањето на извештаи за спроведувањето на општествениот план за развој на Југославија, Сојузниот извршен совет треба да го известува Собранието на СФРЈ и за остварувањето на оваа резолуција, како и за мерките што ги преземаат сојузните органи во рамките на правата и должностите на федерацијата.

3. Сојузниот извршен совет треба да обезбеди редовно известување на Собранието на СФРЈ, како и на Организацијата на обединетите нации за реализацијата на Светскиот план на акција за остварување на целите на Меѓународната година на жените во нашата земја, како и за други прашања. Потребно е Сојузниот извршен совет да учествува активно во реализацијата на акционата програма за еко-

номска соработка прифатена во Коломбо на претстојната конференција на неврзаните земји за улогата на жените во развојот.

4. Собранието на СФРЈ ќе го следи остварувањето на задачите што се утврдени со оваа резолуција, и во рамките на своите права и должности ќе презема мерки за нивна доследна реализација.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 616

30 март 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кскиќ, с. р.

317.

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, на предлог од Сојузниот извршен совет, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 март 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја, за периодот од 1978 до 1982 година, која содржи статистички истражувања од интерес за целата земја во тој период и статистички истражувања што ќе се вршат во текот на 1978 година.

2. Статистичките истражувања од интерес за целата земја што ќе се вршат во 1978 година ќе се финансираат според програмата од точка 1 на оваа одлука.

3. Финансирањето на статистичките истражувања од интерес за целата земја во периодот од 1978 до 1982 година се уредува со одлуки за годишните програми.

4. Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја, за периодот од 1978 до 1982 година е составен дел на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 603

30 март 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1982 ГОДИНА

Реден број	Назив и периодика на спроведувањето на истражувањето	Содржина на истражувањето	Кој е должен да дава податоци и во кој рок	Обврски на статистичките и овластените органи и организации		Податоците се утврдуваат за ¹⁾		Рок за првите резултати од обработката за СФРЈ	
				на федерацијата	на републиките и автономните покраини	општините	републиките и автономните покраини	СФРЈ	Рок за првите резултати од обработката за СФРЈ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТАТИСТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1	Годишни истражувања за самоуправното организирање на здружениот труд	Форми на здружување на трудот и средствата: основни организации на здружен труд, работни организации, сложени организации на здружен труд и други форми на здружување	Документација од Единствениот регистар на организациите и заедниците и друга документација	Изработка на методологија, обработка на податоците за СФРЈ	—	x	x	x	30.06
		Структура на здружениот труд по дејности. Територијално здружување на основните организации на здружен труд и на работните организации							
Статистички органи									
2	Годишно истражување за активност на општествените правобранители на самоупраувањето (ДПС-2/77)	Претставки, поднесоци и изјави што ги примил општествениот правобранител на самоупраувањето за повреди на самоуправни права на работните луѓе и на општествената сопственост, по облик и начин на повреда, по мерки и правни средства преземени од општествениот правобранител на самоупраувањето. Состав на работната заедница на општествениот правобранител на самоупраувањето според стручното образование	Општествени правобранители на самоупраувањето 01-09	Изработка на методологија, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	01.11

¹⁾ „x“ — резултати на обработката

„и“ — примерок на пополнет извештај (образец) за потребите во општините

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

- 3 Годишно истражување за младински работни акции (ОРА-1) од 1.79 година
- Младински работни акции — социјални, републички, покраински, локални. Број и состав на учесниците спрема полот, годините на животот, занимањето, припадноста на народ, односно на народност. Должина на траењето на акцијата и резултати на работата. Остручување на учесниците и слободни активности

Статистички органи

- 4 Годишни анкети за самоуправната активност на месните заедници — од 1980 година
- Активност на делегации и делегати на месната заедница. Седници и прашања разгледувани на седници на органите на месната заедница; собори и други собири на работните луѓе и граѓаните; референдуми што ги спровела месната заедница. Општи податоци: состав на месната заедница (организирање на општествено-политички организации на подрачјето на месната заедница; програми и планови и др.)

Истражувања кои се спроведуваат во повеќегодишни интервали

Статистички органи

- 5 Истражување за составот на органите и на делегациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници двегодишно од 1979 година
- Состав на органите, на организациите на здружен труд и работните тела на работничкиот совет. Делегати на работничкиот совет и членови на извршниот орган, на раководниот орган и на органот на самоуправната работничка контрола, спрема полот, учеството на младината, членството во СКЈ стручното образование, работното место и др. Други органи и тела на организациите на здружен труд и членови на тие тела, спрема полот, учеството на младината и членството во СКЈ. Постојани и повремени работни тела на работничкиот совет и членови на тие тела и др.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

- 6 Истражување за самоупра- Органи на управувањето на зад-
внувањето во здру- руги и членови на органите, спо-
жителските и дру- ред назначени обележја. Деле-
ги — двегодишно од гации — состав и работа на деле-
1979 година гациите. Активност и резултати
на активноста на органите

Статистички органи

- 7 Истражување за са- Состав на органите на банките и
моуправувањето во на органите на работните заед-
банките и во други ници во банките. Резултати на
финансиски органи- активноста на органите
зации — двегодишно
од 1979 година

Статистички органи

- 8 Анкети за самоупра- Работа на работничкиот совет, на
вната активност на органите на самоуправната работ-
работниците во орга- ничка контрола и на делегациите
низациите на здру- на организациите на здружен
жен труд на стопан- труд и показатели од резултатите
ските и непронзвод- на работата на организациите.
ствените дејности на Некои форми на одлучување на
земјоделските и дру- работниците преку лично изјас-
ги организации, на нување (референдуми и собири
финансиските орга- на работниците)
низации, на органи-
те на општествено-
политичките заед-
ници и на опште-
ствените заедници —
— двегодишно од
1980 година

Статистички органи

- 9 Истражување за со- Состав на органите и телата на
ставот на органите и месните заедници. Членови на
некои резултати од органите и на телата на месните
активноста на мес- заедници, спрема полот, годините
ните заедници — две- на животот, стручното образова-
годишно од 1979 го- ние, занимањето и др. Резултати
дина од активноста на месните заед-
ници во областа на општестве-
ниот стандард, уредувањето на
населби, културно-просветна деј-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ност и др. Извори на средства на месните заедници и расходи според намени

Статистички органи

- 10 Истражување за со- Подрачје и дејности за кои е ос-
ставот на органите ставана самоуправна интересна
на самоуправните ин- заедница. основни заедници и
тересни заедници — единици на самоуправната инте-
— двегодишно од ресна заедница: Број на работ-
1979 година ници и на други работни луѓе
што здружиле средства во само-
управна интересна заедница; број
на работници во организациите
на здружен труд што вршат деј-
ност во областа за која е основа-
на интересна заедница; Органи
на самоуправната интересна за-
едница и нивни тела, членови на
органите, спрема полот, учество-
то на младината, стручното обра-
зование, членството во СКЈ и др.
Стручна служба на самоуправна-
та интересна заедница и работ-
ници спрема полот, годините на
животот, училишната подготов-
ка и др.

Статистички органи

- 11 Истражување за ак- Работа на собранието на самоуп-
тивната на самоуп- равната интересна заедница, на
равните интересни извршните органи и на органите
заедници двегодиш- на самоуправната работничка
но од 1980 година контрола. Непосредно одлучува-
ње на работните луѓе на собири.

Статистички органи

- 12 Истражување за из- Кандидациона постапка и резул- Изборни комисии на Изработка на мето- Печатење на обрас-
борот и составот на тати од изборите на членовите на општествено-по- дологија, обработ- ци и упатства; соби-
членовите на деле- делегацијата. Членови на делега- литичките заедни- ка на податоци за рање. контрола и
гациите на основни- ците спрема полот, годините на ци и статистички СФРЈ обработка на пода-
те самоуправни ор- животот, степенот на стручното тоците
ганизации и заедни- образование, членството во СКЈ и др.

*) Рокот ќе се утврди во согласност со рокот за спроведување на изборите.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ци за избор на делегати и собранија на општествено-политичките заедници — четиригодишно од 1978 година.									
Статистички органи									
13	Истражување за изборите на делегати и составот на собранијата на општествено-политичките заедници — четиригодишно од 1978 година	Кандидациона постапка и резултати на изборот. Делегати на собранијата на општествено-политичките заедници, спрема полот, годините на животот, училишната подготовка, занимањето, дејноста, стручната подготовка, припадноста на народот, односно народноста, поранешниот избор во собранијата на општествено-политичките заедници, членството во СКЈ и др.	Изборни комисии и собранија на општествено-политичките заедници	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	¹⁾
Статистички органи									
14	Истражување за составот на органите на собранијата на општините и собранијата на заедниците — четиригодишно од 1978 година	Состав на органите на собранијата на општините, односно заедниците на општините и на нејзините собори, на органите на управата и организациите што вршат работи од интерес за општината — заедницата на општините	Собранија на општините, односно собранија на заедниците на општините 30.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	30.12
Статистички органи									
15	Истражување за активност на собранијата на општините и нивните органи и тела — двегодишно од 1979 година	Седници на собранието на општината и прашања разгледувани на седниците; седници на соборите на собранијата на општините; прашања што собранието на општината ги разгледувало по иницијатива на делегации, на самоуправните интересни заедници, на општествено-политичките организации и др.; информирање на делегациите; прашања разгледани на седниците на извршниот орган; општи акти донесени од собранието на општината, неговите собори и органите на управата; референдуми и собири што ги иницирало собранието на општината и др.							

¹⁾ Рокот ќе се утврди во согласност со рокот за спроведување на изборите.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1	Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд од производствените дејности (КГИ-01)	Вредност на основните средства, вредност на производството, материјални трошоци, амортизација и распределба на народниот доход на дел што останува во здружениот труд за чисти лични доходи, заедничка потрошувачка, проширување на материјалната основа на трудот и на резервите и на делот што здружениот труд го издвојува од доходот и личните доходи за задоволување на заедничките и на општоопштените потреби, според чисти дејности и според територија	Организации на здружен труд и други организации што вршат производствени дејности 10.03 Служба на општественото книговодство магнетски ленти 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметачка контрола	x	x	x	претходни 20.06 конечни 15.09

Статистички органи									
2	Годишна пресметка на општествениот производ и на народниот доход во дејности што лица самостојно ги вршат со личен труд и средства во сопственост на граѓани (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, угостителство и занаетчиство)	Вредност на производството, материјални трошоци во натура и пари, амортизација, распределба на народниот доход на делот што им останува на индивидуалните производители за лични доходи и проширување на материјалната основа на трудот и на делот што индивидуалните производители го издвојуваат во вид на данок и придонес за задоволување на заедничките и општите општествени потреби	Процена на комисијата на собрание то на општината за земјоделство 10.03 за други области 20.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	претходни 20.06 конечни 30.09

Статистички органи									
3	Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд и на работните заедници од непроизводствените дејности и органите на управата (КГИ-02)	Вредност на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка според техничка структура (според набавна и сегашна вредност), средства во изградба, приходи по извори и расходи по намени, материјални трошоци (материјал и услуги)	Организации на здружен труд и други организации и заедници што вршат непроизводствени дејности 15.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
4	Годишен извештај (стандардизирај општ дом за даночната пријава) за стопанска активност во земјоделските дејности што лица самостојно ги вршат со личен труд и средства во сопственост на граѓани (санајство, угостителство, трговија, превоз и сл. од 1980 година 1).	Бид на дејност; организациона форма на дуќан; карактеристика на сопственик; вработени работници; услови на работа; опрема; пост на работата; инвестиции; начин на одарочување и даночна основаца, и др.							
Статистички органи									
5	Годишен извештај за средствата на буџетот на општините и средствата на самоуправните интересни заедници на територијата на општината (КГИ-02-Б)	Приходи и распоред на приходи — на буџетот, според намена, наплата на општествени приходи на територијата на општината и формирање на средства за финансирање на заеднички и општите општествени потреби	Органи на собранието 01.06	Изработка на методологијата	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09
Статистички органи									
6	Анкета за семејните буџети на работничките домаќинства (АПБ) — собирање месечно, обработка тримесечно и годишно	Приходи по извори и трошоци по артикли — количини и вредности за околу 300 артикли и услуги на личната потрошувачка	Избрани тричлени и четворочлени работнички домаќинства по истекот на месецот	Изработка на методологија, пренесување на податоци на лента, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; логичка и сметачка контрола	-	x	x	15.03 15.06 15.09 15.12
Статистички органи									
7	Анкета за селските домаќинства (АСД), собирање месечно, обработка по групи парични приходи и расходи-тримесечно, комплетна обработка годишно	Податоци за земјинен посед, демографски карактеристики на домаќинство, активности на членови, број на добиток, производство, потропување на човечка храна, парични примања и издвојување, вредности на дадени и примени производи и податоци за залихи на земјоделски производи	Избрани селски домаќинства по истекот на месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; логичка и сметачка контрола	-	x	x	15.06 15.09 15.12 15.03 15.08 ²⁾

1) Во соработка со секретаријатите за финансии.

2) Први резултати од годишната обработка.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
8 Тримесечни стопански биланси на Југославија	Вредност на структурата на општествениот производ со распределба на народниот доход на дел кој му останува на здружениот труд и на индивидуалните производители за лични доходи, заедничка потрошувачка, проширување на материјалната основа на трудот и резерви на дел кој се издвојува за задоволување на заедничките и општите општествени потреби. Финалната употреба на општествениот производ на лична, заедничка и општа потрошувачка и инвестиции	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и биланси за СФРЈ	—	—	—	—	x	01.06 30.09 15.12
Статистички органи									
9 Тримесечни стопански биланси на републиките и автономните покраини	Вредност на структура на општествениот производ со распределба на народниот доход на дел кој му останува на здружениот труд и на индивидуалните производители за лични доходи, заедничка потрошувачка, проширување на материјалната основа на трудот и резервите и на дел кој се издвојува за задоволување на заедничките и општите општествени потреби. Финална употреба на општествениот производ за лична, заедничка и општа потрошувачка и инвестиции.	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологијата	Изработка на биланси за СР и САП	—	—	—	x	
Статистички органи									
10 Стопански биланс на Југославија — годишно	Приказ на процесот на општествената репродукција од стаовиштата на основните носители на економски активности: 1. Биланс на производствените дејности 2. Биланс на средствата и на потрошувачката на населението 3. Биланс на непроизводствените дејности 4. Биланс на непроизводствената потрошувачка (лична, заедничка и општа потрошувачка) 5. Биланс на инвестиции 6. Биланс на односи со странство за секој основен биланс се	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологијата и на биланс за СФРЈ	—	—	—	—	x	20.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		прикажуваат додатни аналитички табели со соодветни податоци							
				Статистички органи					
11	Изработка на стопански биланси на Југославија по методологија на меѓународните организации ООН, СЕВ, ОЕЦД	Според шемата на односна меѓународна организација	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на биланси за СФРЈ	—	-	-	x ¹⁾	
				Статистички органи					
12	Стопански биланси на републиките и автономните покраини — годишно	Систем на стопански биланси на СР и САП: 1) Биланс на производствените дејности 2) Биланс на вкупните општествени средства 3) Извршување на буџетот 4) Биланс на непроизводствените дејности 5) Биланс на средствата на населението 6) Биланс на инвестиции 7) Биланс на односите со други општествено-политички заедници 8) Збирен биланс на формирање и распределба на средствата	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија ²⁾	Изработка на стопански биланси ³⁾			x	
				Статистички органи					
13	Единствени показатели за економскиот потенцијал и нивото на развиеност на општините	Народен доход по дејности и сектори на сопственост, број на вработени во општествениот сектор, лични доходи и средства на организациите на здружен труд на стопанските и непроизводствените дејности, бруто наплата на општествените приходи на територијата на општината, средства на општината за финансирање на заедничките и општо општествените потреби во општината.	Заводи за статистика на републиките и автономните покраини од документацијата на статистичките и овластените органи	Изработка на методологија, подготовка на публикации за единствените показатели по општини	Изработка на публикации на табели	x	x	x	05.11

¹⁾ Според роководникот на меѓународната организација.

²⁾ Во 1980 година ќе се изврши ревизија на „Методологијата за изработка на регионалните општествени сметки“ на републиките, автономните покраини, општините и заедници на општините.

³⁾ Во статистичкиот систем е обезбедена и методологија и основна документација за изработка на системот на биланси за секоја општина.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
14	Периодични финансиски сметки на Југославија — Тримесечно јануар—март јануар—јуни јануар—септември	Текушти, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност по сектори на организации и заедници — по скратена шема на годишните финансиски сметки	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и сметки за СФРЈ	—	-	-	x	20.05 20.08 20.11
Статистички органи									
15	Периодични финансиски сметки на републиките и автономните покраини — тримесечно 1) јануар—март јануар—јуни јануар—септември	Текушти, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност по сектори на организации и заедници — по скратената шема на сметките за СФРЈ	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија	Изработка на сметки за СР и САП	-	x	-	
Статистички органи									
16	Финансиски сметки на Југославија — годишно	Текушти, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност по сектори на организации и заедници: 1. Организации на здружен труд во стопанството 2. Самоуправни интересни заедници во стопанството 3. Организации на здружен труд на општествените дејности 4. Самоуправни интересни заедници на општествените дејности 5. Органи на управата и други органи и организации на ОПЗ 6. Општествено-политички заедници 7. Население 8. Финансиски организации	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и на сметки за СФРЈ	—	-	-	x	30.09
Статистички органи									
17	Финансиски сметки на републиките и автономните покраини — годишно 1)	Текушти, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност по сектори на организации и заедници — по скратената шема на сметките за СФРЈ	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија	Изработка на сметки за СР и САП	-	x	-	

4) Годишни и периодични финансиски сметки на републиките и автономните покраини ќе се работат според потребите и можностите на одделни републики и автономни покраини, со тоа што до крајот на периодот за кој се доставува програмата сите републики и автономни покраини ќе воведат редовна изработка на тие сметки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
18 Биланс на општествено богатство — пробна пресметка во 1978 година за 1975 година	Состојба на произведените материјални блага: производствени и непроизводствени основни фондови (постојни и во изградба), обртни фондови и трајни потрошни блага на населението	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и на биланси за СФРЈ	Изработка на биланси за СР и САП	-	x ¹⁾	x	31.12 1978.	
Статистички органи									
19 Пресметка на основните вредносни агрегати во постојани цени — годишно	Годишна пресметка на основните агрегати на производството (општествени производ, национален доход), непроизводствена потрошувачка (лична, заедничка и општа), инвестиции во основните средства и вредности на основните средства во постојани цени	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и пресметка за СР, САП и СФРЈ	—	-	x	x	20.06 15.09	
Статистички органи									
20 Тримесечна пресметка на личната потрошувачка	Вредност на личната потрошувачка	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и пресметка на личната потрошувачка за СФРЈ	—	-	-	x	10.05 20.08 15.12	
21 Годишна пресметка на личната потрошувачка	Вредност на личната потрошувачка по извори на снабдување и по наменски групи на потрошувачката	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија и пресметка на личната потрошувачка за СФРЈ	—	-	-	x	10.11	
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
22 Извештај на организациите на здружен труд во стопанството за репродукционата потрошувачка, залихите, набавките и продажбата (ПБ-11) — двегодишно: во 1973 за 1978 година во 1961 за 1980 година	Репродукциона потрошувачка по групи сировини и дејности на потрошувачи; залихи на готово и недовршено производство, сировини и материјали, трговски стоки, по групи производи и држатели на залихи. Набавки и испораки по дејности и по републики и автономни покраини								

¹⁾ Изработка на билансите ќе се врши спрема можностите за изведување на пресметка во републиките и автономните покраини.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
23	Меѓусебни односи на стопанските дејности на СФР Југославија (основна и увозна инпут-аут-пут табела): во 1978 за 1976 година во 1979 и 1980 за 1978 година во 1981 и 1982 за 1980 година	Комплексен приказ на структурата на производството и на распределбата во стопанството на СФРЈ по дејности (50 сектори со приказ на вкупниот увоз во стопанството на СФРЈ по дејности на потекло и дејности на конечна намена. Пресметување на соодветни инверзни матрици на технички коефициенти, со кои се прикажуваат директните и индиректните потреби на одделни дејности за репродукционен материјал	Документација на статистичките и на овластените органи	Пресметка и обработка на податоци за СФРЈ	—	-	-	x	31.12. 78. за 1976. 31.12. 80. за 1978. 31.12. 82. за 1980.
Статистички органи									
24	Меѓурегионални промет на производи и услуги — двегодишно: во 1980 за 1978 година во 1982 за 1980 година	Движење на производите и услугите помеѓу републиките и автономните покраини пресметано врз основа на податоците за испораки на организациите на здружен труд во стопанството по републики и автономни покраини	Документација на статистичките и на овластените органи	Пресметка и обработка на податоци	—	-	x	x	31.12. 80. за 1978. 31.12. 82. за 1980.
Статистички органи									
25	Меѓусебни односи на стопанските дејности на републиките и автономните покраини (инпут-аутпут табели на републиките и автономните покраини): во 1980 и 1981 за 1978 година	Комплексен приказ на структурата на производството, на распределбата и на потрошувачката во стопанството на републиките и автономните покраини, по дејности и основни категории на распределба	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологија во соработка со СР и САП	Пресметка и обработка на податоци	-	x	-	1981.
Статистички органи									
26	Анкета за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата — петгодишно од 1978 година	Приходи по извори и трошоци (по артикли) — количини и вредности за околу 200 артикли и услуги на личната потрошувачка. Услови на достап до снабденост на домаќинствата со трошни потрошни блага, користење на го-	Избрани земјоделски, мешовити и не-земјоделски домаќинства декември 1978	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање на податоци; пренесување на податоци на картички, ленти; логичка и сметачка контрола	-	x	x	15.03. 1979.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

лични одмори вон местото на постојаниот престој (должина и место на престој), трошоци и нивна структура), имање на викенд-куќи и др.

СТАТИСТИКА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

СОК

1	Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро и на други сметки на корисниците на општествени средства (P-1)	Структура на примањата (наплатена реализација и др.) и на издавањето (за материјали, услуги и трговски стоки; за лични доходи; за инвестиции и др.) за организациите на здружен труд, за буџетите и за органите на самоуправната интересна заедница, за општествените организации и за средствата на заедничката потрошувачка на организациите на здружен труд и на органите на управата	Филијали на СОК 10 мес. Интерни банки 05. мес.	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	20. мес.
---	--	--	---	--	--	---	---	---	----------

СОК

2	Месечен извештај за прометот по девизните сметки	Структура на примањата и на издавањата за корисниците на општествени средства	Документациона основа на Народната банка 25. мес.	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	—	-	x	x	30. мес.
---	--	---	--	--	---	---	---	---	----------

СОК

3	Месечен извештај за следењето на постапката на санацијата кај организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници, кои по завршната сметка на претходната година имале непокриени загуби.	Со извештајот се опфаќаат основните организации на здружен труд, работните организации без основните организации на здружен труд; земјоделските и други задруги; деловните заедници, самоуправните интересни заедници на општествените дејности и самоуправните интересни заедници од материјалното производство. Врз база на регистарот што го води СОК се обезбедуваат податоци за: износот на непокриената	филијали на СОК 15. мес	Изработка на методологијата, собирање на податоци, пренесување на податоците врз ленти, логичка и сметковна контрола, обработка на податоците за СР, за САП и за СФРЈ	Печатење на обрасци и собирање на податоци	x	x	x	20. мес.
---	---	---	----------------------------	---	--	---	---	---	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загуба: износот на покритието на загубата од страна на други основни организации на здружен труд; износот покриен со меници; височината на личните доходи во постапката на санацијата; бројот на поднесените пријави до стопанскиот суд и др. по дејностите на организациите и на заедниците								
4	Месечен извештај за блокадата на жиро сметките (ЈЛ)	Судски одлуки, акцептни налози, неизвршени обврски — износ и број на налозите, број на вработените кај корисниците со ненамирени обврски	Филијали на СОК 06. мес	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	СОК Печатење на образци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	16. мес.
5	Месечен извештај за корисниците на општествени средства кои имаат отежната исплата на личните доходи (ЈЛД)	Број на основните организации на здружен труд, број на работниците кои примаат загарантирани и намалени лични доходи поради загуби и други причини.	Филијали на СОК 07. мес.	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци врз ленти, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци са СР, САП и за СФРЈ	СОК Печатење на образци и собирање на податоци	x	x	x	15. мес.
6	Месечен извештај за наплатата на приходите на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници на фондските на општествено-политичките заедници и распределбата на приходите на корисниците (Б-2)	Бруто наплата на приходите по облиците и видовите и распределба на приходите на буџетите, на самоуправните интересни заедници и на фондовите на општествено-политичките заедници	Филијали на СОК 07. мес	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	СОК Печатење на образци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	14. мес.
7	Периодична пресметка на организациите на здружен	Утврдување на доходот, распоредување на заедничкиот доход, распоредување на доходот, утвр-	Организациите на здружен труд и други организации	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	СОК Печатење на образци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти;	x	x	x	30.05 29.08 29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	труд (тримесечно, шестмесечно и деветмесечно):	дување на загубите, состојбата на паричните средства и на текуштите обврски, личните доходи,	30.04 30.07 30.10		логичка и сметковна контрола и обработка на податоците				
	— деловните резултати во текот на годината	состојбата на залихите, изворите на средства и други податоци за основните организации на здружен труд, на работните организации,							
	— посебни податоци покрај деловниот резултат во текот на годината	на сложениите организации на здружен труд на засадиците на организациите на здружен труд и на други облици на здружувањето на организациите на здружен труд, на земјоделските и други задруги, на договорните организации на здружен труд и на работните засадици на сите организации и засадици. Податоците се обработуваат на ниво на стопанството, односно на вонстопанството, по областите, гранките, групите и подгрупите							
СОК									
8	Напоредни показатели за искажување на резултатите на работата на работниците и на работењето на основните организации на здружениот труд:	Листата на показателите се утврдува во согласност со одредбите на чл. 140 и 143 од Законот за здружениот труд. Податоците се обработуваат врз основа на периодичната пресметка за шест месеци и на завршната сметка	Документација на Службата на општественото книговодство 28.02 30.07	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	29.05 28.10
СОК									
9	Периодична пресметка на претпријатијата и погоните во странство (шестмесечно):	Утврдување на доходот и на добивката, привремена распределба на добивката по должностите, дејствителните, основачките и републиките	Организациите на здружен труд-основачи на претпријатија и погони во странство 28.08	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	28.09
СОК									
10	Податоци за успехот остварен во засадицкото работење со странски лица:	Средства, резултати од работењето (вкупен приход, доход, загуби, лични доходи, добивка), распределба на добивката, покривање на загубите, број на вработените	Организации на здружениот труд, учесници во заедничкото работење со странско лице 28.02 30.07	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.04 29.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
11	Податоци за отстапување на изградба на инвестиционен објект на странско лице: — полугодишно — годишно	Вредност на објектите и вредност на отстапени инвестициони работи, извршени исплати на странскиот изведувач, обезбедени средства за инвестициониот објект и за отстапениот дел на работите на странскиот изведувач	Организации на здружен труд и други организации кои отстапиле изградба на инвестиционен објект на странско лице 28.02 30.07	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци; собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.04 28.09 29.11
СОК									
12	Податоци за мешовити претпријатија и деловни единици во странство: — полугодишно — годишно	Вложени средства, остварен финансиски резултат и нивната рас пределба	Организации на здружен труд и други организации — основачи на мешовити претпријатија во странство 30.03 29.08	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.05 28.09
СОК									
13	Периодична пресметка на самоуправни-те интересни заедници (тримесечно, шестмесечно и деветмесечно) — приходи и расходи во текот на годината.	Утврдување на финансискиот резултат (расходи и приходи), распоред на вишокот приходи и утврдување на непокриените расходи. Со ова истражување се опфаќаат самоуправните интересни заедници (во областите на образованието, науката, културата, здравството и социјалната заштита и во други општествени дејности, во станбената област; во областа на комуналните дејности, во областа на дејноста на материјалното производство); деловните заедници; заедниците на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка; Заедницата на југословенските железници; Заедницата на југословенските ПТТ; Заедницата на југословенското електростопанство; здруженијата на банките; здружните сојузи и други самоуправни интересни заедници; основните заедници; единиците на самоуправната интересна заедница; сојузите и другите здруженија на самоуправните интересни заед-	Самоуправните интересни заедници, други заедници и фондови 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	30.05 29.08 29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ници, фондовите на ОПЗ и самоуправните фондови на здружениот труд што не извршуваат кредитно-банкарски работи								
					СОК				
14	Периодична пресметка на органите на општествено-политичките заедници (тримесечно, шестмесечно и делствесечно) — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на приходите и на расходите во текот на годината (утврдување на финансискиот резултат, распределба на вишокот на приходите, непокриените расходи). Со ова истражување се опфаќаат: органите и организации-те на ОПЗ, други државни органи, СОК, стопански комори и општи здруженија	Органи и организации на општествено-политичките заедници и други организации 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	30.05 29.08 29.11
					СОК				
15	Периодична пресметка на месните заедници — шестмесечно	Утврдување на приходите и на расходите во текот на годината	Месните заедници 30.07	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	29.08
					СОК				
16	Периодична пресметка на општествено-политичките организации и на општествените организации — шестмесечно	Утврдување на приходите и на расходите во текот на годината. Со ова истражување се опфаќаат: општествено-политичките организации, општествените организации и други општествено-правни лица, како и други организации и заедници што користат општествени средства	Општествено-политички, општествени и други организации 30.07	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	29.08
					СОК				
17	Завршна сметка на организациите на здружен труд: — биланс на состојбата — биланс на успехот	Податоци за средствата и за изворите на средствата: деловни резерви на солидарноста и на заедничката потрошувачка, според сметките сметки на континенталниот план за ОЗТ. Утврдување на доходот, распоредување на до-	Организациите на здружен труд и други организации 28.02	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
— посебни податоци кон билансот на успехот ходот и на чистиот доход; искажување на текушната загуба и на покривањето на загубата; искажување на податоците за исплатените лични доходи, за бројот на вработените, за просечно користените деловни средства, за инвестициите што се во тек, за планираниот износ на вкупниот приход, доход, чист доход, личните доходи, акумулацијата и други податоци; за основните организации на здружен труд, за работните организации, за сложените организации на здружен труд, за заедниците на организациите на здружен труд и на други облици на здружувањето на организациите на здружен труд, за земјоделските и други задруги, за договорните организации на здружен труд и за работните заедници на сите организации и заедници. Податоците се обработуваат на ниво на стопанството, односно на вон-стопанството, по областите, гранките, групите и подгрупите									
СОК									
18	Годишен консолидиран биланс на успехот на работните организации	Вкупен приход и доход на основните организации на здружен труд намален за износите што се повторуваат во интерниот промет на ниво на работната организација	Работните организации и задруги 15.03	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	24.04
СОК									
19	Годишен консолидиран биланс на успехот на сложените организации на здружен труд	Вкупен приход и доход на основните организации на здружен труд намален за износите што се повторуваат во интерниот промет на ниво на сложените организации на здружен труд	Самоправните организации на здружен труд и задругите 20.03	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	29.04
СОК									
20	Определени податоци од билансот на состојбата и од билансот на успехот	Потрошени средства, вкупен приход, доход и распределба на доходот, загуба и определени податоци	Документација на Службата на општественото книговод-	Изработка на методологијата, обработката на податоците за	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на	x	x	x	20.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лансот на успехот и остварувањето на годишно	Тени за средствата, за изворите на средствата и за бројот на вработените	ство 28.02	СФРЈ	податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците					
СОК									
21 Завршни сметки на претпријатија и на погони во странство: — биланс на состојбата — биланс на успехот — посебни податоци	Деловни средства: обртни, основни и поделовни средства. Извори на средствата: трајни извори, кредити, доверители и друга расира. Утврдување и распределба на доходот, структура на доходот, добивка-загуба и покритие на загубата и посебни податоци за просечно користените средства за бројот на вработените, отплатите, ануитетите и тн. — по областите и вкупно за сите области, потоа по државите, основачите и републиките	Организации на здружен труд и други организации-основачи на претпријатија и погони во странство 30.03	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x		09.05
СОК									
22 Завршна сметка на самоуправните интересни заедници: — биланс на приходите и расходите — биланс на состојбата	Податоците за средствата и изворите на средствата: деловни, резерви, за солидарност и за други намени според синтетичките сметки на контниот план за ОЗТ. Утврдување на финансискиот резултат и на распределбата на вишокот приходи, непокриените расходи и нивното покритие. Со ова истражување се опфаќаат: самоуправните интересни заедници (во областа на образованието, науката, културата, здравството и социјалната заштита и на други општествени дејности; на пензиското и инвалидското осигурување; во станбената област; во областа на комуналните дејности; во областа на дејноста на материјалното производство); деловните заедници, заедници на здружен труд за меѓусебната планска и деловна соработка; Заедницата на југословенските железници. Заедницата на југословенските ПТТ; Заедницата на југословенското електростопанство; на здруженијата на банките; задружните сојузи и други само-	Самоуправните интересни заедници, други заедници и фондовите 28.02	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x		09.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

управни интересни заедници; основните заедници, единиците на самоуправната интересна заедница; сојузите и други здруженија на самоуправните интересни заедници; фондовите на ОПЗ и самоуправните фондови на здружениот труд што не извршуваат кредитно-банкарски работи

СОК

23	Завршна сметка на органите на општествено-политичките заедници: — биланс на состојбата — биланс на приходите и на расходите.	Податоците за средствата и за изворите на средствата: на деловните, резервните за солидарности и за други намени според синтетските сметки на контниот план за органите на ОПЗ. Утврдувањето на финансискиот резултат, распоредот на вишокот приходи, непокриените расходи и нивното покривање. Со ова истражување се опфаќаат: органите и организациите на ОПЗ, други државни органи, СОК, стопанските комори и општите здруженија	Органи и организации на општествено-политичките заедници и други организации 28.02	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.04
----	--	---	---	--	--	---	---	---	-------

СОК

24	Завршна сметка на месните заедници	Утврдување на состојбата и на изворите на средствата и утврдување на приходите и на расходите за деловната година	Месните заедници 28.02	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.04
----	------------------------------------	---	---------------------------	--	--	---	---	---	-------

СОК

25	Завршна сметка на општествено-политичките организации и на општествените организации	Утврдување на состојбата и на изворите на средства и утврдување на приходите и на расходите за деловната година. Со ова истражување се опфаќаат: општествено-политичките организации, општествените организации и други општествено-правни лица, како и други организации и заедници кои користат општествени средства	Општествено-политичките општествените и други организации 28.02	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	09.04
----	--	--	--	--	--	---	---	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
26	Збирен биланс на приходите и на расходите на општествено-политичките заедници	Истражувањето се предлага во согласност со одредбите на Законот за книговодството, а конкретната содржина ќе се утврди по донесувањето на прописите за билансните шеми	Органи на општествено-политичката заедница 31.03	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	10.05
СОК									
27	Збирен биланс на успехот на самоуправната интересна заедница	Истражувањето се предлага во согласност со одредбите на Законот за книговодството, а конкретната содржина ќе се утврди по донесувањето на прописот за билансните шеми	Самоуправните интересни заедници и други заедници и фондови 31.03	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	10.05

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1	Годишен извештај за инвестициите во основни средства и во средства на заедничката потрошувача (ИНВ-01)	Исплати за инвестиции по обличите на финансирањето и на дејностите на инвеститорите; остварени инвестиции по карактерот на изградбата, по техничката структура, по дејноста на инвеститорот и намената; вкупна претсметковна вредност на инвестициите, активирани, неактивирани инвестиции и инвестиции во проект по дејноста на инвеститорите и по намената; време на изградбата, очекувани ефекти од инвестициите и капацитетите на инвестиционите објекти во натурални показатели	Сите организации и заедници инвеститори во општествениот сектор 31.03	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СР, за САП и за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци врз картички — ленти; логичка и сметковна контрола	x	x	x	30.06
Статистички органи									
2	Годишна пресметка на инвестициите во основни средства во сопственост на граѓаните.	Остварени инвестиции по техничката структура и областите и по основните облици на финансирањето	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Пресметка за републиката односно за автономната покраина	-	x	x	30.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
3	Полугодишен извештај за намеруваните инвестиции во основни средства (ИНВ-Н)	Претсметковна вредност по изворите на финансирањето, карактерот на изградбата, техничката структура и намената; очекувани ефекти од инвестициите и капацитетите на инвестиционите објекти во натурални показатели. Време на изградбата на објектите и видот на примената технологија	Определени организации и заедници — инвеститори во општествениот сектор — во рок од 90 дена пред денот на почетокот на изработката на главниот проект.	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	01.09 01.08
Статистички органи									
4	Годишна пресметка на вредноста на инвестициите во постојани цени	Остварени инвестиции на општествениот сектор и во сопственост на граѓаните по намената и по техничката структура; активирани инвестиции на општествениот сектор по намената и по техничката структура	Документација на статистичките и на овластените органи	Изработка на методологијата и пресметка за СР, за САП и за СФРЈ	—	-	x	x	31.12
Статистички органи									
5	Годишна пресметка на вредноста на основните средства во општествена сопственост во постојани цени	Набавна вредност на основните средства по техничката структура и областите	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологијата и пресметка за СР, САП и за СФРЈ	—	-	x	x	31.12
Статистички органи									
6	Статистика на техничкиот развој — годишно	Електрификација, хемизација, механизација, автоматизација, нови технолошки постапки, нови производи, научноистражувачка и развојна работа	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологијата, обработката на податоци за СР, САП и за СФРЈ	—	-	x	x	31.12
Статистички органи									
7	Штети од елементарни непогоди — годишно	Височината на штетата по причините, територијата и по субјектите погодени од штетата	Комисии за процена на штети на општествено-политичките заедници 30.04	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	31.05
СОК									
8	Месечен извештај за инвестиционите кредити во користење од банкарски	Исплати за инвестиции, кредити во користење од банкарски	Банки и други финансиски организа-	Изработка на методологијата, обработ-	Печатење на обрасци, собирање на пода-	x	x	x	19. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дители во користење (ИН-K-1)	средства пласирани преку банки-те; месечно по намената а три-месечно и по инвеститорите	ции што се занима-ваат со кредитно-монетарни работи 12. мес.	ка на податоците за СФРЈ	тоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметков-на контрола и обра-ботка на податоците					
СОК									
9 Месечен извештај за исплатите за инвести-ции од сопствени средства на користе-њето на општестве-ни средства	Исплати за инвестиции од сред-ствата на корисниците на опште-ствени средства месечно по наме-ната на вложувањата и по изво-рите на средствата, а тримесечно и по инвеститорите (месечно по областите, а тримесечно по гран-ките)	Филијали на СОК 12. мес.	Изработка на мето-дологијата, обработ-ка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрас-ци, собирање на пода-тоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметков-на контрола и обра-ботка на податоците	x	x	x	19. мес.	
СОК									
10 Полугодишни изве-штај за исплатите за инвестиции во основни средства од сите извори на сред-ствата за инвести-циите (ИН-4)	Исплати за инвестиции во основ-ни средства по техничката струк-тура по изворите на средствата, по дејностите на инвеститорите и во намената и територијата за ко-ја се врши вложувањето (по под-групи, групи, гранки и области)	Банки и други фи-нансиски организа-ции што се занима-ваат со кредитно-монетарни работи 28.01 28.07 Филијали на СОК 05.02 05.08	Изработка на мето-дологијата, обработ-ка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрас-ци, собирање на пода-тоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметков-на контрола и обра-ботка на податоците	x	x	x	28.02 31.08	
СОК									
11 Полугодишен изве-штај за обезбедува-ње на средства и за плаќањето за инвес-тициите во тек (ИН-ОВ) со состојба-та на ден 31. 03 и 30.09.	Обезбедување на средства по ин-вестиционите програми и обезбе-дување на плаќањата по догово-рите	Филијали на СОК 15.05. за состојбата на 31.03 15.11 за состојбата на 30.09	Изработка на мето-дологијата, обработ-ка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрас-ци, собирање на пода-тоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметков-на контрола и обра-ботка на податоците	x	x	x	10.06 10.12	
СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ									
Истражувања што се спроведуваат се-која година									
СОК									
1 Месечен извештај за кредитите за обрт-ни средства (K-1)	Состојба на краткорочните креди-ти и на кредитите за трајни обрт-ни средства на банките и од оп-штествените фондови:	Банките и други ор-ганизации што из-вршуваат кредитно-финансиски работи	Изработка на мето-дологијата, обработ-ка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрас-ци, собирање на пода-тоци; пренесување на податоци врз ленти;	x	x	x	18. мес.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	— по видовите и намените на кредитите; — по гранките и областите на корисниците на кредитите		09. мес.		логичка и сметковна контрола и обработка на податоците				
				СОК					
2	Месечен извештај за паричните примача и издавања на населението (СТ-3)	Се однесува само на паричните примача и издавања на населението во општествениот сектор	Банките 0,5 мес. Филијалите на СОК 08. мес.	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на образци; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	13. мес.
				СОК					
3	Месечен извештај за бруто прометот и за салдото на сметките на банките (КНЈ-ПВ)	Промет и состојба на аналитичките и на синтетичките сметки на банките	Банките и други организации што вршуваат кредитно-финансиски работи 0,8 мес. Филијалите на СОК 12. мес.	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	x	x	x	17. мес.
				СОК					
4	Месечен извештај за бруто прометот и за салдото на сметките на корисниците на општествени средства кај СОК (КНЈ-1-ПВ)	Прометот и состојбата на сметките на корисниците на општествени средства кај Службата на општественото книговодство	Филијалите на СОК 06. мес.	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	12. мес.
				Народни банки					
5	Месечен биланс на банките — по скратена шема	Состојба на средствата и на пасивите на банките во последниот ден во месецот според поважните билансни позиции	Банките, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини До 12, односно 16 во месецот (банките со поголем број деловни единици) за состојбата на последниот ден од претходниот месец	Изработка на методологијата, контрола и обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ	Собирање на податоците	-	x	x	25. мес. за состојбата на последниот ден од претходниот месец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
6	Месечна спецификација на средствата на депозитите повидување на корисниците за општествени средства (КНЈ-2-СОК)	Состојбата на средствата на корисниците на општествени средства по републиките, односно автономните покраини според седиштето на банката на депозитот	Филијалите на С 06. мес.	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	12. мес.
СОК									
7	Тримесечен извештај за примената на инструментите за обезбедување на плаќањата	Податоци за примената на инструментите за обезбедување на плаќањата (ОП), и податоци за бројот и износот на наложите за плаќањата што не можеле да бидат извршени од сметка на должниците, банките, гарантите, односно авалистите	Филијалите на СОК 10.04 10.07 10.10 10.01	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци; собирање, контрола и обработка на податоците	x	x	x	30.04 30.07 30.10 30.01
СОК									
8	Периодична пресметка на банките (тримесечно, шестмесечно и деветмесечно): — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на приходите и на расходите и на заедничкиот доход, искажување на загубите и искажување на посебните податоци за делот на заедничкиот доход вносен во фондовите на банката и за други намени. Со ова истражување се опфаќаат Народната банка на Југославија; народните банки на републиките, народните банки на автономните покраини; интерната банка; основната банка; здружената банка; фондот на ОПЗ и самоуправниот фонд на здружениот труд што извршува кредитно-банкарски работи; штедилница; поштенската штедилница; штедно-кредитната задруга, како и друга финансиска организација што извршува кредитно-банкарски работи	Банките и други организации што извршуваат кредитно-финансиски работи 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	30.05 29.08 29.11
СОК									
9	Периодична пресметка за заедниците на осигурувањето (тримесечно, шестмесечно и деветмесечно): — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на финансискиот резултат, распоред на вишокот за приходи и на непокриените расходи. Со ова истражување се опфаќаат: заедниците на осигурувањето на имот и лица; заедниците на ризици и здруженијата на заедниците за осигурување на имот и лица	Заедниците на осигурувањето 30.04 30.07 30.110	Изработка на методологијата, обработка на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	30.05 29.08 29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СОК									
10	Завршна сметка на банките: — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	Податоци за средствата и изворите на средствата: деловните, резервните, солидарноста, другите намени и податоци за работите во името и за сметка на правните лица и граѓаните. Утврдување на заедничкиот доход, распоред на заедничкиот доход и загубата и посебни податоци за делот на заедничкиот доход внесен во фондовите на банката и за други намени. Со ова истражување се опфаќаат: Народната банка на Југославија; народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини; интерната банка; основната банка; здружената банка; Фондот на ОПЗ и самоуправниот фонд на здружениот труд кои ги врши кредитно-банкарските работи; штедилницата; поштенската штедилница; штедно-кредитната заедница; како и друга финансиска организација која врши кредитно-банкарски работи	Банки и други организации кои вршат кредитно-финансиски работи 28.02	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	09.04
СОК									
11	Завршна сметка за заедниците на осигурувањето: — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	Податоците за средствата и изворите на средствата на: деловните резерви на сигурноста, материјалните и превентивните резерви. Утврдување на финансискиот резултат, распоред на вишокот на приходите, непокриените расходи и нивното покривање. Со ова истражување се опфаќаат: заедниците на осигурувањето на имотот и лицата; заедницата на ризици и здружување на заедниците на осигурување на имотот и лицата	Заедниците на осигурувањето 28.02	Изработка на методологијата, обработката на податоците за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање на податоци; пренесување на податоци врз ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	-	x	x	09.04
Народна банка									
12	Спецификација на краткорочните пласмани по роковите на втасувањето — месечно	Податоци за краткорочните извори на средствата и структурата на пласманот спрема роковите на втасувањето	Банки До 12, односно 16 во месецот (банките со поголем број делов-	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоци за СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25. мес. за состојбата по последниот ден

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ни единици) за состојбата на последниот ден од претходниот месец						на претходниот месец
				Народна банка					
13 Спецификација на кредитите за селективна намена спрема самоуправната спогодба на банките — месечно	Податоци за кредитите за селективна намена спрема самоуправната спогодба на банките за определен период	Банки До 12, односно 16 во месецот (банките со поголем број деловни единици) за состојбата на последниот ден од претходниот месец	Изработка на методологија, печатење на образци и обработка на податоци за СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x		27. мес. за состојбата на последниот ден од претходниот месец
				Народна банка на Југославија					
14 Тримесечен извештај за каматните стапки	Каматна стапка на кредитите и депозитите, кои банките ги договараат со корисниците на кредитите и депонентите на средствата	Банки 31.01 за IV трим. од претходната година 30.04 за I тримесечје тековната година 31.07 за II трим. тековната година 31.10 за III трим. тековната година	Изработка на методологија, печатење на образци, собирање, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	—	-	-	x		10.02 10.05 10.08 10.11
				Народна банка на Југославија					
15 Десетдневен извештај за циркулација на готовите пари	Податоци за готови пари во циркулација	Филијали на Службата за општествено книговодство, во рок од 3 дена од денот на истекот на декадата на Народната банка во рок од 4 дена од денот на истекот на декадата	Изработка на методологија, печатење на образци, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	—	-	-	x		05. мес. 15. мес. 25. мес. за последната декада
				Народна банка					
16 Месечен извештај за пресметката на задолжителна резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија	Депозити на банките на кои се пресметува задолжителна резерва, распоредени спрема диференцираните стапки на задолжителната резерва. Износ на пресметаната и издвоената задолжителна резерва. Разлика по пресметката во однос на издвоената задолжителна резерва	Банките Образец ОР (пресметка на задолжителна резерва) — до 10 во месецот за претходниот месец Народни банки на републиките и народни банки на ав-	Изработка на методологија, печатење на образци и обработка на податоци за СФРЈ	Собирање контрола и обработка на податоци СОК Собирање и контрола на податоците	-	x	x		20. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	телна резерва		тономните покрани Збирен извештај за пресметката за за- должителна резерва на банките до 15-ти во месецот						
				Народна банка					
17	Десетодневен извештај за пресметката на минималната ликвидност на банките	Десетодневен просек на паричните средства на резервниот фонд и на ликвидните пласмани од тој фонд (вклучувајќи го во тие пласмани и делот од благајничките записи на Народната банка на Југославија запишани од средствата од жиро-сметката) во однос на состојбата на резервниот фонд	Банките (образец „МЛ“) 5 дена од денот на истекот на блокадата, Народни банки на републиките и народните банки на автономните покрани Збирен извештај за пресметковната минимална ликвидност на банките — 7 дена од денот на истекот на декадата	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоци за СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10 дена по истекот на декадата
				Народна банка					
18	Десетодневен телеграфски извештај за кредитите и средствата на банките	Определени податоци за кредитите и за другите видови пласмани на банките: податоци за средствата — депозитите на корисниците на општествените средства и штедните влогови на граѓаните	Банките на народните банки 5 дена по истекот на декадата, а овие на Народната банка на Југославија наредниот ден од денот на приемот на податоците	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоците за СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоците	-	x	x	Десет дена по истекот на декадата
				СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ					
	Истражувања што се спроведуваат секоја година			Статистички органи					
1	Месечен извештај за цените на производителите на индустриските производи (Ц-41)	Продажни цени на околу 1.200 производители за околу 1.450 индустриски производи	Избрани организации на здружен труд од индустријата и рударството 18. мес.	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци на лента, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоците	-	x	x	04. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
2	Месечен извештај за цените на производите на земјоделските производи (откупни цени)	Просечни цени за околу 95 земјоделски производи, за индивидуален и општествен сектор на земјоделството	Документација на месечните извештаи на откупот на земјоделските производи	Изработка на методологија, обработка на просечни цени и индекси на цените за СФРЈ	Обработка на просечните цени и индекси на цените спрема потребите на републиките и автономните покраини	и	x ¹⁾	x	05. мес. за минатиот месец
Статистички органи									
3	Тримесечен извештај за цените на индустриските производи во трговијата на големо (C-21)	Цени во трговијата на големо во 17 градови за околу 170 производи	Избрани организации на здружен труд од трговијата на големо 22.01 22.04 22.07 22.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатање на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.02 10.05 10.08 10.11
Статистички органи									
4	Месечни индекси на цените на извозот и увозот	Грутни индекси по гранките на стопанството, по економската намена, степенот на обработката на производите и секторите и отсечите, номенклатурата на статистиката на надворешната трговија	Документација на статистиката за намерна дворешна трговија	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	—	-	x ¹⁾	x	25. мес.
Статистички органи									
5	Месечен извештај за продажните цени на мало: на индустриски прехранбени производи (Ц-12) и на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Продажни цени во трговијата на мало за околу 70 индустриски прехранбени и околу 160 индустриски непрехранбени производи во 50 до 60 градови	Избрани продавници во трговијата на мало — 13 мес. — 10. мес.	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци на лента, логичка сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САН и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, и контрола на податоци	и ²⁾	x	x	04. мес.
Статистички органи									
6	Петнаесетдневен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11а)	Најниски, највисоки и најчести цени во трговијата на мало или на пазар за околу 50 земјоделски производи во 50 до 60 градови	Избрани продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазар 07. и 21. мес.	Изработка на методологија, присобирање, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоците	и ²⁾	x	x	12. мес. 26. мес.

¹⁾ Републиките и автономните покраини во кои постои интерес за следењето на овие цени.

²⁾ За градовите и општините во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
7	Месечен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11)	Најчести цени на мало во трговијата и на пазарот за околу 50 земјоделски производи во 50 до 60 градови	Избрани продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазар 21. мес.	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци на лента, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање и контрола на податоци	и ¹⁾	x	x	04. мес.
Статистички органи									
8	Месечен извештај за цените на мало за услугите (Ц-14)	Цени на мало за занаетчиски, соопраќајни и други услуги за околу 50 видови услуги во 50 до 60 градови	Избрани организации на здружен труд кои вршат услуги и дуќани во сопственост на граѓаните кои вршат услуги 16. мес.	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци на лента, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање и контрола на податоци	и ¹⁾	x	x	04. мес.
Статистички органи									
9	Месечен извештај за цените на угостителските услуги (Ц-31)	Цени во угостителството за вонпансионски услуги за 68 производи и услуги (јадење, пијачки и ноќевање) во 60 градови и во 186 угостителски објекти	Избрани угостителски објекти 22 мес.	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци на лента, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и ¹⁾	x	x	04. мес.
Статистички органи									
10	Тримесечен извештај за цените на пансионите во хотелите	Цените на пансионите во 77 хотели во околу 56 туристички места	Избрани угостителски објекти 10.01 10.04 10.07 10.10	Изработка на методологија, собирање на податоци, пренесување на податоци на лента, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и ¹⁾	x	x	20.02 20.05 20.08 20.11

¹⁾ За градовите и општините во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
11	Тримесечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работата и услугите во земјоделството	Количините и услугите за околу 133 производи и услуги	Избрани организации на здружен труд од земјоделството и земјоделските задруги 22.01 22.04 22.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.03 01.06 01.09 01.12
Статистички органи									
12	Тримесечен извештај за цените на градежните објекти (II-50)	Цените на градежните објекти по видови објекти и цените на одделни видови работи по позициите на работите и др.	Стопански комори од својата документација и организациите на здружен труд кои изведуваат работи на градежните објекти	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање на податоци, пренесување на податоци на картички — ленти, логичка и сметковна контрола	-	-	x	30.09
Статистички органи									
13	Полугодишно истражување за движењето на набавните цени во индустријата	Набавни цени на течните и цврстите горива, електрична енергија, сировини и материјали за репродукција во индустријата	Документација на статистички органи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	—	-	-	x	31.07 31.01
Статистички органи									
14	Полугодишен извештај за цените на опремата (II-51) — обработка годишна	Цени на опремата по видовите на опрема	Организации на здружен труд кои произведуваат, продаваат или извезуваат опрема 31.01 31.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти, логичка и сметковна контрола	-	-	x	30.10
Статистички органи									
15	Полугодишен извештај за цените на завршените станови во општествена сопственост (Граф. 41)	Договорена, (претсметковна) и коначна цена по 1 m ² станбена површина, структура на цените, време на почетокот и завршување на изградбата, опременост на зградите со инсталации и др.	Самоуправни интересни заедници и организации на здружен труд, кои се носители на станбената изградба 30.06 20.12	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање и контрола на податоци	и ¹⁾	x	x	10.09 10.03

1) За градовите и општините во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
16 Полугодишен извештај за набавните и продажните цени, за маржа и данокот на промет во трговијата на мало:	Набавни и пролажни цени, маржа и данок на промет во трговијата на мало за околу 50 земјоделско-прехранбени производи, 70 индустриско-прехранбени производи и 160 индустриско-прехранбени производи	Избрани организации на здружен труд и продавници во трговијата на мало 30.04 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци		и ¹⁾ x	x	05.06 01.03	
— земјоделски производи (Ц-11)									
— индустриски прехранбени производи (Ц-12)									
— индустриски не-прехран. производи (Ц-13)									
Статистички органи									
17 Полугодишен извештај за цените на превозот на стоки во сообраќајот (С/Ц-11)	Цени на превозните услуги на определени релации спрема утврдената номенклатура	Организации на здружен труд кои вршат превоз на стоки 15 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x ²⁾ x		15.02 05.12	
— собирање месечно									
Статистички органи									
18 Полугодишно истражување за цените на производните сировини на светскиот пазар	Индекси за движењето на цените на домашниот и светскиот пазар за околу 30 основни сировини	Документација на статистички органи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	—	-	-	x	15.05 15.11	
— редовно од 1978 год.									
Статистички органи									
19 Полугодишно истражување на паритетот на домашните цени и на цените на светскиот пазар (ПЦ-1)	Домашни цени на производители-те увозни и извозни цени и други цени на светскиот пазар за околу 200 индустриски производи	Документација на статистички органи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	—	-	-	x	15.05 15.11	
Статистички органи									
20 Годишен извештај за цените на ПТТ услуги (ПТТ-Ц-1)	Цени на ПТТ услуги спрема номенклатурата и определени релации во внатрешниот и меѓународниот сообраќај	Заедници и организации на здружен труд на поштите, телеграфите и телефоните 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x ²⁾ x		20.03	

¹⁾ За градовите и општините во кои се снимаат цените.

²⁾ Од 1979 година за СР и САД во кои постои интерес за следењето на овие цени.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
21	Годишен извештај за цените на комуналните услуги за организациите на здружен труд (Ц-17)	Цени на комуналните услуги и закупнина на деловните простори за работните организации и за дуканите во сопственост на граѓаните	Избрани комунални организации, трговски и други дукани и организации и дукани во сопственост на граѓаните 01.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и ¹⁾	x	x	31.05
Статистички органи									
22	Годишен извештај за цените на здравствените услуги (Ц-15 и Ц-15а)	Цени на здравствени услуги во болници и клиники: број на болни и болеснички денови, цена на болеснички ден — пансионски ден, медицинска нега, лекови и друго. Цени на здравствени услуги во медицински центри и домови на здравјето: број на прегледани лица, средства добиени за прегледи и цени на прегледи. Издатоци за превентивни видови здравствена заштита.	Избрани организации на здружен труд од здравството 20.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и ¹⁾	x	x	10.06
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
23	Извештај за продажните цени во индустријата, во набавните и продажните цени, во данокот на промет и маржата во трговијата, вклучувајќи ги транспортните трошоци (Ц-60) — двегодишно (пробно во 1978 и 1979).	Продажни цени во индустријата за околу 2.000 производи, набавните и продажните цени, данокот на промет и маржа во трговијата, вклучувајќи ги транспортните трошоци	Избрани организации на здружен труд од индустријата, рударството и трговијата	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.05

¹⁾ За градовите во кои се следат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1	Месечен извештај на индустријата (Инд-1)	Производство, реализација и залихи на производите; потрошок и залихи на сировините, електроенергија и горива; број на работници; проблематика на организацијата	Организации на здружен труд од индустријата и рударството и единици во состав на неиндустриски организации што се занимаваат со индустриско производство. 06. мес.	Изработка на методологија; автоматска обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	и	x	x	13. мес.
Статистички органи									
2	Тримесечен извештај за производство-то и продажбата на нафта и гас (Инд-60)	Производство, залихи, продажба, увоз и извоз на нафта и нафтени деривати по видовите. Производство, увоз и извоз по видовите на гас, потрошувачка по главните потрошувачи и домаќинства и по видовите на гас	Производители на нафта, рафинерии, продажна мрежа на деривати од нафта, гасарници и железарници 10.04 10.07 10.10 10.01	Сите фази на истражување	—	-	x	x	31.05 31.08 30.11 28.02
Статистички органи									
3	Материјални биланси на индустриските производи — тримесечно	Производство, потрошувачка, увоз, извоз и залихи на избраните производи за билансирање	Документација на статистичките и овластените органи и дополнителни податоци од избраните организации на здружен труд	Изработка на методологија и изработка на биланси за СФРЈ	—	-	-	x	15.06 15.09 15.12 15.03
Статистички органи									
4	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Секоја година: производство, реализација и залихи на производите во единиците на мерките и вредноста за реализација по детална номенклатура на производите; работници и часови на работа, податоци за смените; агрегати во електраните, погонски машини	Организации на здружен труд од индустријата и рударството и единиците во состав на неиндустриските организации што се занимаваат со ин-	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола	и	x	x	30.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		и мотори, потрошок на електро-енергијата, по технолошка намена, искористување на капацитети преку производите (остварено и можно производство); промени во програмата на производството; увоз и извоз; нови индустриски објекти и пивно производство	дустриско производство 22.02						
		Периодично: флукуација на вработените работници спрема степенот на стручното образование, ин-овациска дејност, обележја на техничкиот прогрес и други актуелни информации							
				Статистички органи					
5	Енергетски биланс — годишно	Производство, потрошувачка, увоз, извоз и залихи на електро-енергијата, јагленот, нафтата, на-фтените деривати и гасот	Документација на статистичките и овластените органи и дополнителни податоци од избраните организации на здружен труд	Изработка на методологија и на билансите за СФРЈ	—	-	-	x	30.06
				Статистички органи					
6	Годишен биланс на производството и потрошувачката на електроенергијата (Инд-4)	Производство, сопствена потрошувачка испорака на организациите за пренос и дистрибуција на електроенергијата, увоз, извоз, продажба на поважни потрошувачи и др.	Организации на здружен труд од електростопанството, електрометалургијата и електрохемијата 05.03	Изработка на методологија; обработка на податоци и изработка на билансите за СФРЈ			x	x	25.04
				Статистички органи					
7	Извештај за продуктивноста во одделни гранки на индустријата спрема следниот распоред на гранките по години-те:	Работници и извршени часови на работа по производите и фазите на производството; произведените количини на производи, вредноста на опремата и др.	Организации на здружен труд од индустријата и рударството што се занимаваат со индустриското производство	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ			x	x	15.12
	1) во 1978								
	— производство на јаглен, руда на метали и неметални минерали		16.02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	— производство на камен, на чакал и песок		25.09						
	— производство на градежен материјал		25.09						
	— црна металур- гија		25.04						
	— производство на обоени ме- тали		15.05						
	— преработка на обоени метали		15.06						
	— преработка на неметални ми- нерали;		25.09						
2) во 1979									
	— производство на кожа и крз- но								
	— производство на кожни обу- вки и галанте- рија								
	— преработка на каучук								
	— производство на прехранбе- ни производи								
	— производство на пијачки								
	— производство на добиточна храна								
	— производство и преработка на тутун;								
3) во 1980									
	— производство на режана гра- фа и плочи								
	— производство на финални производи од дрво								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	— производство на базни хемиски производи								
	— преработка на хемиски производи								
	— преработка на јаглен								
	— производство на нафта и на земен гас								
	— производство на деривати од нафта;								
4) во 1981									
	— металопреработувачка дејност								
	— машиноградба								
	— производство на сообраќајни средства								
	— производство на електрични машини и апарати;								
5) во 1982									
	— производство и преработка на хартија								
	— производство на текстилни предива и ткаенини								
	— производство на готови текстилни производи								
	— електростопанство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

— производство
на разнородни
производи;

Истражувања што се
спроведуваат во по-
веќегодишни интер-
вали

- 8 Извештај за капа- Капацитети, користење и вред-
цитетите и користе- ност на опремата за автоматска
ње на опремата за обработка на податоците, работ-
автоматска обработ- ници во автоматска обработка на
ка на податоци (АОП податоците, видови на користени
-1) двегодишно од апликации и др.
1979 година

Статистички органи

- 9 Извештај за корис- Број на машини, капацитет и
тење на капацитети- вредност на машини спрема но-
те во индустријата мет-клатурата, распоред на маши-
(Инд-К) — двегоди- ните по смените и остварените ча-
шно од 1979 година сови на работа на машините на
карактеристичен ден за конкретна
организација; можен и остварен
фонд на часови на машините во
посматраната година и др.

Статистички органи

- 10 Утврдување на по- Структурата на вредноста на ин-
ндустријата произво- дустријата производи заради ут-
пациенти за индустри- вержување на општествениот про-
ски индекс — пет- изисок по определена единица на
годинишно од 1978 го- производ
дина

Документација на
статистичките и ов-
ластените органи и
дополнителни по-
датоци од избрани-
те организации на
здружен труд

Изработка на мето-
дологија и пондера-
циони коефициенти
за СФРЈ

Изработка на понде-
рациони коефициен-
ти за СР, САП, пече-
тење на обрасци и
собирање на подато-
ци за некои произ-
води

- x x 31.10

Статистички органи

СТАТИСТИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РИВАРСТВОТО

Истражувања што се
спроведуваат секоја
година

- 1 Извештај за засе- Засени површини под посеви.
ните површини во Проникнување на земјишниот
есенската сеидба, — фонд на организациите на здру-
жен труд. Потрошувачка и залихи

Организации на
здружен труд од
земјоделството, зе-
мјоделските задруги

Изработка на мето-
дологија, обработка
на податоци за
СФРЈ

Печатење на обрас-
ци и упатства; соби-
рање контрола и об-
работка на подато-

x x x 17.01

Статистички органи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	состојба на 15 декември ¹⁾ (ПО-21а и ПО-21б)	на минералните ѓубриња кај организациите на здружен труд и заедниците. Засеани површини во производствена соработка со земјоделците. Снабдување на земјоделци со репроматеријал. Обем на извршените работи на стопанствата на земјоделците. Намери за сеење на пченка на организациите на здружен труд и на земјоделските заедници	и статистички проценители 15.12		ци; трошоци на статистичките проценители				
Статистички органи									
2	Очекувани приноси на пченицата — состојба на 10.05 ¹⁾ (ПО-22-1а и ПО-22-1б)	Засеани површини, очекуван принос по хектар и прогноза на вкупното производство на пченицата	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските заедници и статистички проценители 10.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	и	х	х	31.05
Статистички органи									
3	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сејба — состојба на 31 мај (ПО-22а и ПО-22б)	Засеани површини под посеви. Кашините на користење на земјиштето. Овощни стебла и пенушки од вишња лоза. Очекувани приноси на пченицата. Закуп на земјата и потрошувачка и залихи на минералните ѓубриња кај организациите на здружен труд и земјоделските заедници	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските заедници и статистички проценители и органи на собирањето на општините 31.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	х	х	х	24.06
Статистички органи									
4	Извештај за производствената соработка на организациите на здружен труд и земјоделските заедници — состојба на 31 мај (ПО-22ц)	Засеани површини во производствената соработка со земјоделците. Обем на извршените работи на стопанствата на земјоделците и снабдување на земјоделците со репроматеријал	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските заедници и статистички проценители 31.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци;	х	х	х	28.07

¹⁾ Зависно од временските прилики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
5 Извештај за очекуваните приноси на раните посеви и овошје — состојба на 20 јуни (ПО-31а и ПО-31б)	Очекувани приноси на пченица и други стрни жита и рано овошје	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските задруги и статистички проценители 20.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	и	x	x	10.07	
Статистички органи									
6 Извештај за очекуваните приноси на пченката — состојба на 1 август (ПО-32-1а и ПО-32-1б)	Засеани површини, очекуван принос по хектар и прогноза на вкупното производство на пченката	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските задруги и статистички проценители 01.08	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	и	x	x	22.08	
Статистички органи									
7 Извештај за остварените приноси на раните посеви и раното овошје — состојба на 15 август (ПО-32а и ПО-32б)	Остварени приноси на пченицата, други стрни жита и рано овошје. Очекувани приноси на поважните доцни посеви, овошје и грозје. Остварени приноси на раните посеви во производствена соработка со земјоделците. Производство на семеиската пченица и намера за сеидба на пченица на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските задруги и статистички проценители 15.08	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	x	x	x	09.09	
Статистички органи									
8 Извештај за очекуваните приноси на доцните посеви, на овошјето и лозјата — состојба на 5 септември (ПО-33-1а и ПО-33-1б)	Очекувани приноси на поважните доцни посеви, на овошјето и гроздето	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските задруги и статистички проценители 05.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	и	x	x	30.09	
Статистички органи									
9 Извештај за остварените приноси на доцните посеви, на о-	Остварени приноси на доцните посеви, на доцното овошје и грозје. Преработка на овошјето и грозје-	Организации на здружен труд од земјоделството, зе-	Изработка на методологија, обработка на податоци за	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и об-	x	x	x	10.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вонјето и дозјата — состојба на 10 ноември (ПО-33а и ПО-33б)	то. Производство на репроматеријали кај организациите на здружен труд и кај земјоделските задруги. Остварени приноси на доцните посеви во производствена соработка со земјоделците	мјоделските задруги и статистички проценители 10.11	СФРЈ	работка на податоци; трошоци на статистичките проценители				
Статистички органи									
10	Извештај за остварените приноси на јужното овошје — состојба на 15 јануари (ПО-34а и ПО-34-б)	Остварени приноси на јужно овошје. Преработка на маслинки и спокети	Организации на здружен труд од земјоделството, земјоделските задруги и статистички проценители 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци; трошоци на статистичките проценители	x	x	x	10.02
Статистички органи									
11	Тримесечен извештај на земјоделските организации за производството на свињи и организирано гоеење на добиток (ПО-54)	Бројот и прометот на свињите по категории и намената на одгледување. Бројот на добитокот ставен во гоеење и испораката на гоени грла. Прогноза на испораката за наредното тримесечје	Организации на здружен труд од земјоделството и земјоделските задруги 07.01 05.04 05.07 05.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци;	-	x	x	09.02 09.05 09.08 09.11
Статистички органи									
12	Тримесечен извештај за колењето на добиток во кланици (ПО-52)	Бројот на закланите грла по видови и категории, тежина на живиот и заклан добиток и рандман	Кланици 15.01 15.04 15.07 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.02 20.05 20.08 20.11
Статистички органи									
13	Анкета за бројот на добитокот — состојба на 15 јануари (ПО-51-2)	Бројната состојба и прометот на постојатите свинци и овци. Бројот на козите, жинијата и коњините по видови, производството на млеко, малава, јајца и мед.	Избрани стопанства на земјоделци 25.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	15.03
Статистички органи									
14	Годишен извештај за стопанството на земјоделската организација на здружен труд и на земјоделската задруга (ПО-51-2а)	Бројот на добитокот по категории, бројот на живијата и коњините грла. Бројот на добитокот, добитокот за производство и потрошката на добиточна храна	Организации на здружен труд од земјоделството и земјоделските задруги 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	и	x	x	15.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
15 Годишен извештај за закланиот добиток во месарските продавници во сопственост на граѓани	Бројот на закланиот добиток по видови	Месарски продавници во сопственост на граѓани и органи на собранието на општината 20.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		x	x		28.02
Статистички органи									
16 Годишен извештај на ветеринарската служба (ВЕТ-1)	Ветеринарски персонал, ветеринарски објекти и бројот на осемнетите крави заразни болести на добитокот и живината. Исправност на прехранбените намирници од животинско потекло за домашни потреби и извоз	Управи за ветеринарство на републиките и автономните покраини 20.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци		x	x		20.05
Статистички органи									
17 Годишен извештај на земјоделската организација на здружениот труд и на земјоделската задруга (ПО-71)	Вработени работници. Здружување на трудот и средствата на земјоделците, биланси на пченицата и пченката, механизација, капацитети на објектите, репродуктивна потрошувачка	Организации на здружен труд од земјоделството и земјоделските задруги 07.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		x	x		20.04
Статистички органи									
18 Биланси на земјоделско-прехранбени производи — годишно	Биланси на поважни земјоделско-прехранбени производи за земјата како целина. Потрошувачка за човечка исхрана вкупно и по жител. Калориска и биохемиска вредност на исхраната	Документација на статистичките органи 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ					x	15.12
Статистички органи									
19 Индекси на физичкиот обем на земјоделското производство — годишно	Индекси на земјоделското производство по групи и подгрупи за земјоделското производство вкупно и по сектори	Документација на статистичките органи 20.05	Изработка на методологија, обработка на податоци и изработка на билансот за СФРЈ	Изработка на индекси за СР и САП		x	x		20.05
Статистички органи									
20 Извештај за остварениот доход и трошоците на производството	Остварено производство, вкупен приход, трошоци на материјалот и услугите, амортизација, доход и	Организации на здружен труд од земјоделството и зе-	Изработка на методологија, обработка на податоци за	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци,		x	x		20.05 01.07 08.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водството на земјо-делските производи (ПО-72а, ПО-72б и ПО-72ц) — годишно	потрошок на труд за: пченица, пченица, оризова арпа, сончоглед, маслена репа, соја, шеќерна репа, суров памук, суров тутун, волна, свежо млеко, добиток за колене (говеда, овци, свињи и живина)	мјоделските задруги 15.03	СФРЈ	пренесување на податоците на картички — ленти; логичка и сметковна контрола				
Статистички органи									
21	Месечен извештај за ловот на риби на море (ПО-61)	Лов на сина риба, други риби, ракови, мекотелци и школки	Организации на здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 25. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	28.02 09.08
Статистички органи									
22	Годишен извештај за морското рибарство (ПО-61а и ПО-61б)	Вработени работници во здружениот труд, рибари, пловни средства и опрема. За бродови над 10 БРТ: земјата, татковинското пристаниште, капацитетот на бродот, годината на градбата, материјалот, силата на моторот, просечната брзина на пловењето, видот на горивото за погон, видот на рибарската опрема, капацитетот за сместување на риби. За бродови до 10 БРТ: видот на бродот, карактеристиките на бродскиот труп (должината БРТ), погонот, видот на рибарската опрема и другите уреди на бродот	Организации на здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 26.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	15.03
Статистички органи									
23	Годишен извештај за слатководното рибарство (ПО-62)	Вработени работници во здружениот труд, Шарански и пастрмски рибници. Производство на конзумни риби и помлади. Лов на риби и преработка на риби. Пловни средства и опрема	Организации на здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 26.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	23.04
Статистички органи									
24	Годишен извештај за ловот на риби на Дунав (ПО-62а)	Лов на риби по видови, годишно и тримесечно и рибарска опрема	Организации на здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 20.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	23.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1	Месечен извештај за производството и продажбата на шумски сортименти (ШУМ-22)	Производство, продажба и залихи на шумски сортименти и бруто просечна дрвна маса во општествени шуми	Организации на здружен труд од шумарството и други организации што се занимаваат со производство на шумски сортименти 06. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25. мес.
Статистички органи									
2	Извештај за подигање и одгледување на шуми ¹⁾ — обнова и нега на шуми (ШУМ-41) — плантажи на тополи и врби (ШУМ-23)	Вештачко пошумување. Употребено семе и садници. Нега и мелiorација на шумите. Подигнување и нега на плантажи на тополи и врби	Организации на здружен труд од шумарството, други организации и органи на собранието на општината 15.06 15.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25.04 23.09
Статистички органи									
3	Годишен извештај за промените во површината на шумите (ШУМ-13)	Промена во површината на поважни типови шуми, според главните причини на промените: крчење, пожар, пошумување и друго	Организации на здружен труд од шумарството, други организации и органи на собранието на општината 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.05
Статистички органи									
4	Годишен извештај за искористувањето на општествените шуми (ШУМ-21) и на шумите во сопственост на граѓани (ШУМ-23)	Сечење на дрва според основните типови на шуми, видови дрвја и извршителите на сечењето. Искористување на споредни производи	Организации на здружен труд од шумарството, други организации и органи на собранието на општината 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.05

¹⁾ Во 1978 година полугодишно од 1979 — годишно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
5	Годишен извештај за штетите во општествените шуми (ШУМ-51) и на шумите во сопственост на граѓани (ШУМ-52)	Оштетена дрвна маса во општествените шуми и износот на штетата настаната од човек, инсекти, растителни болести и пожари. Штети од пожари во шумите во сопственост на граѓани	Организации на здружен труд од шумарството, други организации и органи на собранието на општината 01.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25.04
Статистички органи									
6	Годишен извештај за ловното стопанство (ЛОВ-11)	Бројна состојба и отстрел на дивеч. Ловечки згради и објекти. Површина на ловиштата и ловците	Организации на здружен труд од шумарството, ловечки организации и здруженија и органи на собранието на општините 15.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.09
Статистички органи									
7	Годишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија — боти (ЕР-11)	Површина на еродирано земјиште и порои. Техничко-биолошки работи	Организации на здружен труд од шумарството и други организации на здружен труд што се занимаваат со заштита на земјиштето од ерозија 01.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
8	Извештај за шумската организација за средствата (ШУМ-61) — двегодишна од 1978 година	Градежни објекти во шумарството по намена на употребата. Сообраќајни и транспортни објекти, превозни средства и механизација на организациите на здружен труд од шумарството	Организации на здружен труд од шумарството и други организации 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

9 Попис на шумскиот фонд во 1979 година (ШУМ-11)
Површина, дрвна маса и прираст на шумите по основните обележја: необраснато земјиште, плантажи и постоечки сообраќајници во општествените шуми

СТАТИСТИКА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи

1 Годишен извештај за користење на водите и заштита на водите од загадувања (ВОД-1)	Искористување и употреба на водите спрема изворите за снабдување и начинот на употреба: отпадни води, пречистување на отпадните води, уредите, вредноста и трошоците за одржување на уредите и платените казни поради непридржување на прописите за заштита на водите	Организации на здружен труд од индустријата и рударството 02.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.06
---	---	--	--	--	---	---	---	-------

Статистички органи

2 Годишен извештај за системите за наводнување (ВОД-4)	Зафаќање на водите и видот на изворниците, објектите и уредите за наводнување, наводнување на површини и остварен принос на наводнуваните површини од општествен сектор	Организации на здружен труд од водостопанството и земјоделството 20.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.04
--	---	---	--	--	---	---	---	-------

Статистички органи

3 Годишен извештај за заштита од штетното дејство на водите и уредување на водотеките (ВОД-3)	Вработени работници во здружениот труд, одбрана од поплави, поплавени површини и објекти, одводнување, регулација на реките, машини и транспортни средства и потрошок на енергија за потребите на црпните станици	Организации на здружен труд од водостопанството и земјоделството 20.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.04
---	---	---	--	--	---	---	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
4 Годишен извештај за јавниот водовод и канализација (ВОД-2)	Видови изворишта, испорачани количества, вода, водоводна мрежа и уреди, отпадни води, пречистување на отпадните води, канализациона мрежа и уреди, вредност и трошоци за одржување на уредите	Организации на здружен труд од областа на комуналната дејност 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ¹⁾	x ¹⁾	x ¹⁾	15.05	

ГРАДЕЖНА И СТАНБЕНА СТАТИСТИКА

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1 Месечен извештај на градежништвото (Град. 21)	Вредност на извршените и договорени работи, бројот на работниците што ги вршат работите, извршени часови на работниците — месечно. Вредност на извршените работи по видови на градбата, податоци за завршените и незавршените станови и др. — тримесечно	Организации на здружен труд од градежништвото и други организации и заедници што изведуваат градежни работи 20. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01. мес.	

Статистички органи									
2 Тримесечен извештај за градежните работи во странство (Град-33)	Вредност на договорените работи, вредност на извршените работи по видови градба, вредност на потрошените домашни материјали и опрема, Број на работниците, Вредност на договорените и извршените проектантски услуги, Сите податоци се собираат по земјите во кои се изведуваат работите	Организации на здружен труд од градежништвото и други организации и заедници што изведуваат градежни и проектантски работи во странство 15.02 15.05 15.08 15.11	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	28.02 28.05 28.08 28.11	

Статистички органи									
3 Полугодишен извештај за индивидуалната станбена изградба	Бројот и површината на завршените станови; бројот на започнатите станови; бројот на незавршените станови на крајот на полугодие и др.	Органи на собрание-то на општината 17.07	Изработка на методологија, и изработка на сумари за СФРЈ	Печатење на обрасци собирање, реви-зија и обработка	x	x	x	15.09	

¹⁾ Резултатите се искажуваат за одбрани населби со развиени комунални фондови и служби.
²⁾ Податоци што се собираат тримесечно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
4	Годишен извештај за градежен објект во општествена сопственост (Град. 11) и во сопственост на граѓани (Град. 11а)	Локација и големина на објектот, вредност на извршените работи, опременост на зградата со инсталации, бројот и површината на завршените станови и на становите во изградба видот на станот — за завршени станови, површината на деловните простории и др.	Организации на здружен труд од градежништвото и други организации и заедници што изведуваат градежни работи 31.01 Органи на собрание-то на општината 01.12	Изработка на методологија; автоматска обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола	x	x	x	30.05
Статистички органи									
5	Годишен извештај за потрошување на градежниот материјал (Град. 13)	Вредност и количество на построениот градежен и погонски материјал, количество залихи по видови материјал	Организации на здружен труд од градежништвото и други организации и заедници што изведуваат градежни работи 01.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.09
Статистички органи									
6	Годишен извештај за управување со општествен станбен фонд и со деловен простор (Град. 15)	Фонд на згради, станови и деловни простории, вредност на зградите, приходи од фондот, здружување на средствата, потрошените средства за изградба на станови и деловни простории, за одржување, субвенции, изложување на стручни служби и др.	Самоуправни интересни заедници на домување и самоуправни интересни заедници за деловен простор 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.07
Статистички органи									
7	Биланс на станбениот фонд — годишно	Бројот и големината на становите, опременост на инсталациите на централното греење; водовод и електрична струја, опременост со бања	Документација на статистички и овластени органи	Изработка на методологија и изработка на биланс за СР, САП и СФРЈ	—	x ¹⁾	x	x	30.05

¹⁾ Биланс за градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
8 Годишен извештај за урната зграда и станови (Град. 71)	Локација на зградата, квалитетот на зградата, причината за уривањето, бројот и површината на станите по вид, опременост на станови со инсталации и помошни простории и друго	Органи на собрание-то на општината, организации на здружен труд и други организации и заедници што располагаат со документација за уривањето 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.06	
Статистички органи									
9 Статистика на пожари — експлозија (ПЕ-1)	Број на пожари — експлозија спрема причините, видот на објектите, височината на материјалната штета, загинати и повредени лица	Органи на внатрешните работи на сообраќајето на општината — 5 дена од денот на настанувањето на пожари-експлозии	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	претходни 10.02 конечни 15.03	
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
10 Извештај за распределба на станови и кредити за станови (Р.Ст-1) — двегодишно од 1979 година	Бројот на работниците што поднесле барање за додела на стан, спрема степенот на стручната подготовка и причините за поднесување на барањето. Бројот на работниците што добиле стан, спрема степенот на стручната подготовка, големината на доделениот стан, бројот на членовите на домаќинството и др. Бројот на работниците што поднесле барање за кредит за стан и кои добиле кредит спрема степенот на стручната подготовка и др.								
Статистички органи									
11 Извештај за механизацијата и возниот парк во градежништвото (Град. 14) — тригодишно од 1978 година	Бројот на градежните машини и возила, енергетски и погонски машини по видови; капацитет и силата на моторот. Искористувањето на капацитетот на градежните машини	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд што изведуваат градежни работи 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	30.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА СООБРАКАЈОТ И ВРСКИТЕ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1	Месечен извештај за железничкиот сообраќај (СЖ/М-11)	Превоз по видот на стоките во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, во тони и тонски километри. Превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот сообраќај (бројот на патниците и патничките километри). Вработени работници	Заедница на југословенските железници и организации на здружен труд на железничкиот сообраќај 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	28. мес.

Статистички органи									
2	Месечен извештај за поморскиот превоз (СП/М-11)	Бројот и капацитетот на превозните средства по видот и нивниот поминат пат. Превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај (внатрешен превоз, извоз, увоз, транзит и превоз во странство) на патници и патнички милји, тони и тонски милји. Вработени работници	Организации на здружен труд што се занимаваат со поморски превоз 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	28. мес.

Статистички органи									
3	Месечен извештај за прометот во луците (СП/М-31)	Сообраќај на бродови; промет на патници; натовар и растовар на стоки во внатрешниот и меѓународниот промет (внатрешен промет — натовар, внатрешен промет — растовар, извоз, увоз, транзит, — натовар, растовар, претовар), посебно на нафта	Лучки капетани 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	и ¹⁾	x	x	28. мес.

Статистички органи									
4	Месечен извештај за речниот и езерскиот сообраќај (СР/М-11)	Бројот и капацитетот на превозните средства по видови и нивниот поминат пат во километри. Превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај	Организации на здружен труд што се занимаваат со речен и езерски превоз 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28. мес.

¹⁾ За луки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обраќај (патници, патнички километри, тони и тонски километри). Вработени работници								
				Статистички органи					
5	Месечен извештај за прометот во речните пристаништа (СР/М-21)	Промет на стоки и патници во домашни пристаништа, по сизмето на превозниците. Превоз на домашна флота во странство по категориј на превозот (извоз, увоз, транзит и превоз во странство); превоз со контејнери	Организации на здружен труд на речното бродарство и капетаниј на речните пристаништа 10. мес.	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање; контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	—	x ¹⁾	x	x	28. мес.
				Статистички органи					
6	Месечен извештај за воздушниот сообраќај (СВ/М-21)	Бројот и капацитетот на воздухопловите по типови. Бројот на летовите и авио-километри, превоз на патници, стоки и пошта; остварени тонски километри на товар и патници во внатрешниот и меѓународниот сообраќај. Вработени работници	Организации на здружен труд на воздушниот сообраќај што се занимаваат со воздушен превоз 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28. мес.
				Статистички органи					
7	Месечен извештај за прометот на аеродроми (СВ/М-21)	Бројот и капацитетот на превозните средства по видови. Промет на домашни и странски авиони, патници, стоки и пошта. Вработени работници	Организации на здружен труд за аеродромски услуги и единици во составот на тие организации што се занимаваат со аеродромски услуги 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15. мес.
				Статистички органи					
8	Месечен извештај за друмскиот сообраќај (СА/М-11)	Бројот и капацитетот на превозните средства по видови и нивни поминат пат во километри. Превоз на патници и патнички километри во внатрешниот и меѓународниот сообраќај; превоз на стоки и тонски километри во внатрешниот сообраќај, извозот, увозот, транзитот и превозот во странство. Вработени работници	Организации на здружен труд на друмскиот сообраќај и единици во составот на други организации што се занимаваат со друмски сообраќај 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање; контрола и обработка на податоци	x	x	x	28. мес.

¹⁾ Годишно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
9	Месечен извештај за авто-сообраќајот за сопствени потреби (CA/M-21) — од 1979 година	Бројот и капацитетот на превозните средства по видови и нивниот поминат пат во километри. Превоз на патници и патнички километри во внатрешниот и меѓународниот сообраќај; превоз на стоки и тонски километри во внатрешниот сообраќај; увозот, извозот, транзитот и превозот во странство. Вработени работници	Избрани организации на здружен труд што се занимаваат со авто-сообраќајот за сопствени потреби 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20. мес.
Статистички органи									
10	Влез-излез на друмски моторни возила во СФРЈ и од СФРЈ (CA/M-31) — месечно	Бројот на возилата по видот и земјата на регистрацијата (влез-излез) и бројот на патниците во возилата; товарен авто-сообраќај со странство (влез, излез, транзит)	Царинарници и царински испостави 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25. мес.
Статистички органи									
11	Мал граничен промет на друмски моторни возила (CA-M-32) — месечно	Бројот на возилата и патниците по земјата на регистрацијата на возилото (влез-излез); товарен авто-сообраќај со странство (влез-излез)	Царинарници и царински испостави 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25. мес.
Статистички органи									
12	Месечен извештај за градскиот сообраќај (CG/M-11)	Бројот и капацитетот на превозните средства по видови и нивниот поминат пат во километри. Превоз на патници. Вработени работници. Приградски сообраќај.	Организации на здружен труд на градскиот сообраќај и единици во состав на други организации што се занимаваат со градски и приградски превоз 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28. мес.
Статистички органи									
13	Месечен извештај за претоварот и другите услуги во луки (PIR/M-11)	Бројот и капацитетот на претоварните средства по видови. Изманипулирани стоки во тони по видот на манипулацијата и пакувањето. Вработени работници	Организации на здружен труд за услуги во луки и единици во состав на други организации што се занимаваат со претоварни услуги 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
14	Месечен извештај за претоварот и други услуги во пристаништата, станиците и другите места (ПРП/М-11)	Бројот и капацитетот на претоварните средства по видови. Изманипулирани стоки во тони по видот на манипулацијата и пакувањето. Вработени работници	Организации на здружен труд за претовар и други услуги во пристаништата, станиците и другите места и единици во состав на други организации што се занимаваат со претоварни услуги 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	28. мес.
Статистички органи									
15	Месечен извештај за ПТТ прометот на заедницата на ЈПТТ (ПТТ/М-11)	Поштенско-телеграфски и телефонски промет во внатрешниот и меѓународниот сообраќај. Вработени работници	Заедници и организации на здружен труд на поштата, телеграфот и телефонот 20. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	28. мес.
Статистички органи									
6	Годишен извештај за железничкиот сообраќај (СЖ/Г-11)	Должина на пругата по ширината на колосекот, по железничките транспортни организации, по републиките и автономните покраини. Биланс на превозните средства; превоз на патници и стоки по видот и растојанијата во внатрешниот и меѓународниот превоз; превоз со контејнери; користење на превозни средства, потрошок на гориво и мазиво; приходи и дејзини работене; вработени работници по позначајни занимања	Заедница на југословенските железници и организации на здружен труд на железничкиот сообраќај 20.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.04
Статистички органи									
17	Годишен извештај за прометот на патници и стоки по железничките станици (СЖ/Г-12)	Патници што отпатувале. Натовар и растовар на стоки во сите станици, по видот на стоките на железничките станици во 62 града	Организации на здружен труд на железничкиот сообраќај 10.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	10.05 30.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

18 Годишен извештај за поморскиот превоз (СП/Г-11)	Биланс на превозните средства по групи на носивост спрема меѓународните стандарди (состојба на почетокот на годината, промени во текот на година, состојба кон крајот на годината); искористување на фондот на времето и динамично искористување на капацитети. Превоз на патници. Превоз на стоки по видови (внатрешен превоз, извоз, увоз, транзит и превоз меѓу странски луки). Превоз на стоки по значајни светски пазари. Набавка и потрошок на погонско гориво и мазиво. Приходи и девизно работење. Превоз со контейнери. Превоз со траекти. Вработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд што се занимаваат со поморски превоз 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.03
--	--	---	--	--	---	---	---	-------

Статистички органи

19 Годишен извештај за промет во луки (СП/Г-31)	Собиракај на бродови по земјите и знамињата на превозниците. Промет на стоки по видови, по земјите и знамињата на превозниците. Промет на патници по земјите и знамињата на превозниците. Промет на траекти. Регистрирана трговска морнарица	Лучки капетани 15.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.05
---	--	-------------------------	--	--	---	---	---	-------

Статистички органи

20 Годишен извештај за речниот сообраќај (СП/Г-11)	Биланс на превозните средства по групи на носивост спрема меѓународните стандарди (состојба на почетокот на годината, промени во текот на годината, состојба кон крајот на годината; искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитети. Набавка и потрошување на погонско гориво и мазиво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по значајни занимања	Организации на здружен труд на речното бродарство и капетани на речни пристаништа 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.03
--	--	--	--	--	---	---	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
21 Годишен извештај за воздушниот сообраќај (CB/G-11)	Биланс на превозните средства (воздухоплови) по типови, носивост и број на седиштата. Искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитети. Превоз на патници и стоки по релации. Промет на патници и товар што го остваруваат домашни авиони на странски аеродроми. Приходи и девизно работење. Набавка и потрошок на погонско гориво и мазиво. Вработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд на воздушен сообраќај што се занимаваат со воздушен превоз 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.03	
Статистички органи									
22 Годишен извештај за работата на општа авиација (стопанска и деловна) (CA/G-12)	Биланс на превозни средства Превоз на патници и работа на земјоделски и други површини. Приходи и девизно работење. Набавка и потрошок на погонско гориво и мазиво. Вработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд на стопанската и деловната авиација и единици во состав на тие организации што се занимаваат со услуги на деловната и стопанската авиација 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.03	
Статистички органи									
23 Годишен извештај за аеродромски услуги (CB/G-21)	Податоци за бројот и капацитетите на средствата на аеродроми-те; промет на воздухоплови, патници и товар на домашни превозници и странски авио-компанији. Приходи и девизно работење; потрошок на погонско гориво и мазиво. Вработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд за аеродромски услуги и единици во состав на тие организации што се занимаваат со аеродромски услуги 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и		x	20.03	
Статистички органи									
24 Годишен извештај за друмскиот сообраќај (CA/G-11)	Биланс на превозните средства по групи на носивост и бројот на седиштата спрема меѓународните стандарди (состојба на почетокот,	Организации на здружен труд на друмскиот сообраќај и единици во состав	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		промени во текот и состојбата кон крајот на годината). Искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитетите. Превоз на патници, патнички километри, превоз на стоки и тонски километри по релации. Превоз на стоки и тонски километри по видови на стоки во внатрешниот превоз, увоз, извоз, транзит и превоз во странство. Превоз на стоки со контејнери. Набавка и потрошок на погонско гориво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања	на други организации што се занимаваат со друмски сообраќај 15.02						
					СВР				
25	Статистика на сообраќајни незгоди (СН-1) — годишно	Бројот на сообраќајните незгоди на друмовите спрема видот, последиците, причините, околностите и учесниците (возила, возачи, пешаци и патници)	Орган на внатрешните работи на општината 5 дена од денот на настанувањето на сообраќајната незгода	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; обработка на податоци за СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.03
					СВР				
26	Годишен извештај за регистрираните друмски моторни возила (МВ-1)	Број на регистрирани друмски моторни возила според видови и сопственост — по општини	Органот за внатрешни работи на општината надлежен за регистрација на возила, односно републичкиот или покраинскиот секретаријат за внатрешни работи — од регистарот на моторни возила 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.02
					Статистички органи				
27	Годишен извештај за патницата (СА/Г-41)	Должина на патната мрежа според видот на полотосот и стопанското значење. Број и должина на мостовите	Организациите на здружен труд кои се занимаваат со одржување на патната мрежа, а за локалните патништа — надлежните органи на општините 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
28 Годишен извештај за авто-сообраќајот за сопствени потреби (СА/Г-11)	Биланс на превозните средства по групи на носивост и број на седишта според меѓународните стандарди (состојба на почетокот, промени во текот и состојба кон крајот на годината). Искористување на фондот на време и динамичко искористување на капацитетите. Превоз на патници, патнички километри, превоз на стоки и тонски километри по релации. Превоз по видови на стоки и тонски километри во внатрешниот превоз, во извозот, увозот, транзитот и превозот во странство. Превоз на стоки со контејнери. Набавка и потрошок на погонско гориво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по значајни занимања	Избрани организации на здружен труд кои се занимаваат со авто-сообраќај за сопствени потреби 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	20.03	
Статистички органи									
29 Годишен извештај за градскиот сообраќај (СТ/Г-11)	Биланс на превозните средства по видови, број на седишта и места за стоене. Искористување на фондот на време и динамичко искористување на капацитетите. Број и должина на линиите. Превоз на патници. Набавка и потрошок на гориво и електроенергија. Приходи. Вработени работници по позначајни занимања. Приградски сообраќај	Организациите на здружен труд од градскиот сообраќај и единиците во составот на други организации кои се занимаваат со градски и приградски превоз 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.03	
Статистички органи									
30 Годишен извештај за претоварот и за другите услуги во луките (ПРЛ/Б-11)	Биланс на превозните и претоварните средства, искористување на капацитетите. Потрошок на погонска енергија. Приходи и девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања	Организациите на здружен труд за услуги во луките и единиците во составот на други организации кои се занимаваат со претоварни услуги 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
31 Годишен извештај за претоварот и за другите услуги во пристаништата, станиците и на други места (ПРП/Г-11)	Биланс на превозните и претоварните средства, искористување на капацитетите, Потрошок на погонско гориво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања.	Организациите на здружен труд за претовар и други услуги во пристаништата, станици и на други места и единиците во составот на други организации кои се занимаваат со претоварни услуги	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.03	
Статистички органи									
32 Годишен извештај за нафтоводите (С—НФ/Г-11)	Должина на инсталираната мрежа, димензии и капацитет на цевките, количина на транспортираната нафта. Приходи остварени од транспорт на нафта. Вработени работници по позначајни занимања	Организациите на здружен труд за експлоатација на нафтоводите и единиците во составот на други организации кои се занимаваат со експлоатација на нафтоводите 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.03	
Статистички органи									
33 Годишен извештај за гасоводите (С—ГС/Г-11)	Должина на инсталираната мрежа, димензии и капацитети на цевките, количина и вид на транспортиран гас. Приходи. Вработени работници по позначајни занимања	Организациите на здружен труд за експлоатација на гасоводите и единиците во составот на други организации кои се занимаваат со експлоатација на гасоводите	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.03	
Статистички органи									
34 Годишен извештај за ПТТ (ПТТ/Г-11)	Средства, ПТТ промет по републики и автономни покраини, вид на услуги; ПТТ промет со странство; приходи и девизно работење. Вработен персонал по позначајни занимања	Задениците и организациите на здружен труд од ПТТ 01.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	15.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

35 Годишен извештај за единиците на ПТТ (ПТТ/Г-18)	ПТТ средства, телефонски претплатници, промет и вработени работници по извршни единици — пошти поединечно	Заедниците и организациите на здружен труд од ПТТ, за своите единици 01.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25.04
--	---	--	--	--	---	---	---	-------

Истражувања кои се спроведуваат во повеќегодишни интервали

Статистички органи

36 Броене на моторни возила на друмовите (БСП-1, 2, 3, 4, 5) — петгодишно од 1980 година	Број, вид и големина на друмските моторни возила (со поделба на домашни и странски), кои според распоредот на броенето се евидентирани на меѓународните друмови		Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Сојузниот завод за статистика	Службата за внатрешни работи на републиките и покраините				
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Статистички органи

37 Попис на друмските моторни приклучни возила — петгодишно од 1978 година	Вид на возилата. Марка и тип на возилата за домашни и избрани странски возила; број на места во автобуси и поминает во тони за сите товарни возила; сила на влечење. Вид на гориво. Делност на имачествот на возилото. Вид на сопственоста и други обележја содржани во регистрационен лист, што по договор на републиките и автономните покраини ќе бидат предмет на обработката	Републичките, покраинските односно општинските секретаријати за внатрешни работи од регистарот на моторни и приклучни возила	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола; обработка на податоци	x	x	x	30.05
--	---	--	--	---	---	---	---	-------

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА

Истражувања кои се спроведуваат секоја година

Статистички органи

1 Месечен извештај за трговијата на мало и вијата на мало и трговијата на го-	Промет и залихи на стоки по трговијата на мало и трговијата на го-	Избрани трговски организации на	Изработка на методологија, обработка	Печатење на обрасци и упатства; со-	x	x	x	21. мес.
---	--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на големо (Трг-14)	лемо за претходниот и извештај- ниот месец и прогноза на проме- тот и залихите на стоки на мало и на големо за наредниот месец	здружен труд и други организации и единици во соста- вот, кои вршат про- мет на стоки на ма- ло и на големо 10. мес.	на податоци за СФРЈ	бирање, контрола и обработка на пода- тоци					
Статистички органи									
2 Месечен извештај за откупот на земјодел- ски производи (Трг-33)	Откуп, односно продажба на зем- јоделски производи во количина и вредност по производи и групи	Организациите на здружен труд и дру- ги организации кои вршат откуп 05. мес.	Изработка на мето- дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас- ци и упатства; со- бирање, контрола и обработка на пода- тоци	x	x	x	05. мес.	
Статистички органи									
3 Месечен извештај за Прометот на „сел- скиот пазар“ (Трг-13)	Продадени количини од страна на земјоделците и цена на пазарот за околу 60 земјоделски производи	Градските пазарни управи 05. мес.	Изработка на мето- дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас- ци и упатства; со- бирање, контрола и обработка на пода- тоци	x	x	x	05.03	
Статистички органи									
4 Тримесечен извеш- тај за трговијата на мало и на големо (Трг-15)	Промет на стоки, залихи, број на продавници и вработен персонал во трговијата на мало и тргови- јата на големо. Промет на мало според начинот на плаќање, про- мет на големо според видовите купувачи	Трговските органи- зации на здружен труд и други орга- низации и единици во составот кои вр- шат продажба на стоки на мало и на големо 15.01 15.07 15.04 15.11	Изработка на мето- дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас- ци и упатства, со- бирање, контрола и обработка на пода- тоци	x	x	x	30.03 30.05 30.08 30.11	
Статистички органи									
5 Единен извештај за трговијата на мало по производи (Трг-12)	Промет и залихи на стоки во тр- говијата на мало во количина и вредност по производи и групи производи	Трговските органи- зации на здружен труд и други орга- низации кои вршат продажба на мало, како и пекарските и месарските дука- ни во сопственост на граѓани 31.01	Изработка на мето- дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас- ци и упатства; со- бирање, контрола и обработка на пода- тоци	x	x	x	10.05.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
6 Годишен извештај за трговијата на големо, по производи (Трг-22)	Промет и салони на стоки во трговијата на големо во количина и вредност по групи производи, и тоа вкупен промет и посебна продажба на потрошувачи надвор од стопанството	Трговските организации на здружен труд и други организации и складови кои вршат продажба на стоки на големо 30.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	10.05	
Статистички органи									
7 Извештај за домашните саеми (Трг-23)	Датум и место на одржување на саемот, назив и значење на саемот, површина на изложбениот простор, број на излагачи на саемот, број на посетители	Организаторите на саемот: 5 дена од денот на истекот на саемот	Изработка на прегледи за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање и контрола на податоци	и	x	x	15 дена по завршувањето на саемот	
Истражувања кои се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
8 Извештај за капацитетите за продажба во трговијата на мала (Трг-41) — двегодишно од 1979 (за 1978)	Капацитет на продажен простор и прирачни магазини; промет и вработени работници во продавница — по типови продавници и трговски струки (проширена номенклатура)								
Статистички органи									
9 Попис за капацитетите на складови во стопанството (Трг-42) — петгодишно од 1979 година	Капацитет на простор за складирање по видови складови и дејности (површина, зафатнина и капацитет на просторот за сместување во тони). Книговодствена вредност на складовите								
СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ									
Истражувања кои се спроведуваат секоја година									
Статистички органи									
1 Месечен извештај за туристите и за ноќевањата на туристи (ТУ-11)	Туристи и ноќевања на туристи — домашни по републичка односно покраинска припадност, а странски туристи по земји на потеклото. Капацитети за сместување со	Организациите на здружен труд од угостителството и други организации и единици во составот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15. мес. кон. 30. мес. ред.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		состојба на 31 јули и 31 август (број на објекти, соби и легла), по видови и категории на единици за сместување. Во периодот јуни—октомври претходни податоци за бројот на ноќевањата на туристи (домашни, странски, вкупно) во изминатиот месец и прогноза за текуштиот и наредниот месец	кои даваат услуги на сместување, вклучувајќи и објекти во сопственост на граѓани; туристичките организации и друштвата за домаќинствата кои преку нив даваат услуги на сместување; органите на сообраќајот на општината за домаќинствата кои непосредно даваат услуги на сместување; агенциите и туристичките бироа 05. мес.						
					СВР				
2	Месечен извештај за преминувањата на државната граница (Г-1, Г-2)	Број на преминувања на државната граница во меѓународниот патнички сообраќај (по гранични премини) и пограничен сообраќај (по граници)	Органите за внатрешни работи за контрола на преминувањето на државната граница 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30. мес.
					Статистички органи				
3	Тримесечен извештај за угостителството (УГ-11)	Промет, вработен персонал, број и други карактеристики на деловните единици по видови и категории: промет на одделни производи и услуги по количина и вредност. Вкупен промет и по месеци во рамките на тримесечјето	Организациите на здружен труд од угостителството и други организации и единици во составот, кои даваат услуги на сместување, вклучувајќи и објекти во сопственост на граѓани; туристичките организации и друштвата за домаќинствата кои преку нив даваат услуги на сместување; органите на сообраќајот на општината за домаќинствата кои непосредно даваат услуги на сместување 15.01 15.07 15.04 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28.02 30.05 25.08 25.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
4 Анкета за прогноза-та на туристичкиот промет (Ту-11а) — годишно	Очекуван број на ноќевања на туристи (домашни, странски, вкупно) и очекуван број на легла, по видови деловни единици	Организациите на здружен труд од угостителството и други организации кои даваат услуги на сместување 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.03	
Статистички органи									
5 Годишен извештај за угостителството (УГ-15)	Потрошок на сировини за приготвување храна во количини и вредност; вработени работници по степен на стручно образование и по занимање. Техничка опременост секоја трета година	Организациите на здружен труд од угостителството и единиците во составот кои даваат угостителски услуги, вклучувајќи и објекти на самостојни угостители 05.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	30.04 др. се. 15.05 инд. св.	
Статистички органи									
6 Годишен извештај за туристичките агенции и туристичките бироа (ТУ-14)	Мрежа на деловни единици во земјата и во странство, физички обем на организираниот туристички промет (за домашни по безплатна припадност, за странци по земји на потеклото); превозни средства на агенциите и бироата	Туристички агенции и туристички бироа 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	x	x	30.03	
Статистички органи									
7 Годишен извештај за прометот на јахти и чамци од 1979 година	Број на издадени одобренја за пловидба на јахти и чамци во крајбрежното море на Југославија, број на патници што пристигнале со пловен објект, број на издадени одобренја за зимување, начин на влегување во земјата и др.								
Статистички органи									
8 Годишен извештај за марините — од 1979 година	Капацитети и промет на марини								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Истражувања кои се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
9	Попис на капацитетите за сместување во угостителството (УГ-20, 21, 22) — петгодишно од 1982 година	Деловни единици на угостителството по видови и категории; капацитет, техничка опременост на објектот, поседување на посебни простории и терени за одмор и разонода, и др.			Статистички органи				
10	Анкета за странските туристи (ТУ-13) — тригодишно од 1980 година	Демографски и економски карактеристики на странските туристи, начин и мотиви на доаѓањето и користењето на одмор во Југославија, должина на престојот, трошоци и структура на трошоците и др.			Статистички органи				
11	Анкета за странските излетници (ТУ-16) — тригодишно од 1980 година	Општи податоци за странските излетници, карактер на престојот (излет, транзит), мотив на доаѓањето, должина на задржувањето, трошоци и структура на трошоците и др.			Статистички органи				
12	Процена на нерегистриран туристички промет во објектите во сопственост на граѓани — петгодишно од 1981 година	Број на ноќевања во регистрирани и нерегистрирани капацитети во сопственост на граѓани (соби, вили, викендици)							

СТАТИСТИКА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Истражувања кои се спроведуваат секоја година									
1	Истражување на прометот на стоките со странство, текушто — обработка месечно	Податоци во декларацијата за извоз-увоз: царинарница, царински обврзник, земја на намената — потеклото, земја на наплатата —	Сојузната управа за царини — двапати неделно на магнетски ленти	Сите фази на истражувањето	—		-	x	x 10. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плаќањето, вид на извозот-увозот, вид на стоките според царинската тарифа, износ во валута, количина во единица мерка, количина во килограми — нето, вредност во динари фактурна, вредност во динари франко југословенска граница, стапка на царина, стапка на данок, корисник и производител на стоките, република, гранка на корисникот, режим на извозот, режим на увозот.							
					Народни банки				
2	Истражување врз основа на пријава за склучени надворешнотрговски работи, текушто — обработка месечно	Податоци за склучената работа на извоз и увоз на стоки по номенклатура, гранки, земји, валути и др.	Извозниците и увозниците врз основа на пријавата за склучени надворешнотрговски работи	Изработка на методологија, пренесување на податоци на магнетски ленти и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање и контрола на податоци	-	x	x	25. мес.
					Народната банка на Југославија				
3	Месечен извештај за пресметаните разлики по извоз и увоз	Вредност на извезените стоки, франко граница и фоб лука; фактурна вредност во валута и во динари	Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини 25. мес.	Изработка на методологија пренесување на податоци на магнетски ленти и обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци, собирање и контрола на податоци	-	x	x	35 ден по истекот на месецот
					Статистички органи				
4	Економско-технолошка соработка на организациите на здружен труд со странство (ПЕ-2)	Број на договори, предмети и реализација на соработката, земја и дејност на партнерот, вредност на договорените и извршени меѓусебни испоруки, вложувања, инвестициони работи во земјата и во странство, по форми на соработката	Организациите на здружен труд кои имаат склучено договори за економско-техничка соработка со странство 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упитства: собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола	-	x	x	15.03
					Народната банка на Југославија				
5	Истражување за девизниот прилив, и одлив, текушто — обработка десетдневна	Глобални податоци за приливот и одливот на девизи врз основа на книговодствени белези	Овластените банки — дневно	Изработка на методологија, собирање, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	—	-	-	x	10 дена по истекот на декадата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Народни банки									
6 Извршување на де-визниот биланс — обработка месечно	Податоци според шемата на де-визниот биланс во платниот про-мет со странство	Документација на овластените банки и на Народната банка на Југославија 30. мес.	Изработка на мето-дологија, пренесува-ње на податоци на магнетски ленти и обработка на пода-тоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрас-ци, собирање и кон-трола на податоци	-	-	x	30. мес.	
Народни банки									
7 Месечен извештај за примените кредити од странство и за да-дените кредити на странство, како и за ладените гаранции	Користење, отплата и состојба на долгот во економските односи со странство	Организациите на здружен труд, ов-ластените банки за девизно и кредитно работење со стран-ство, народните бан-ки на републиките и народните банки на автономните покра-ини 30. мес.	Изработка на мето-дологија, пренесува-ње на податоци на магнетски ленти и обработка на пода-тоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрас-ци, собирање и кон-трола на податоци	-	x	x	45 дена по истекот на месецот	
Народни банки									
8 Тримесечен извеш-тај за примивата и издавањата, за дол-гувањата и побару-вањата на организа-циите на здружен труд и меѓународ-ното работење во об-ласта на транспорт и услужната дејност	Примања и издавања, прилив и одлив на девизи, состојба на дол-гувањата и побарувањата во ст-ранство за потребите на платниот биланс	Организациите на здружен труд реги-стрирани за врше-ње на меѓународен транспорт и услуж-ни дејности 30.04 31.07 30.10 31.03	Изработка на мето-дологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрас-ци и контрола на податоци	-	-	x	31.05 31.08 30.11 31.05	
Народната банка на Југославија ¹⁾									
9 Следење на платни-от биланс на Југо-славија полугодиш-но	Според шемата на платниот би-ланс	Документација на статистичките орга-ни, на народните банки и на други овластени органи	Изработка на мето-дологија, изработка на биланс за СР, САП и СФРЈ	-	-	x			

¹⁾ Во соработка со Сојузниот завод за општествено планирање, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за финансии.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА КОМУНАЛНАТА ДЕЛНОСТ

Истражувања кои се спроведуваат во повеќегодишни интервали

Статистички органи

- 1 Извештај за состојбата и експлоатацијата на комуналните фондови (ком. 1—7) — тригодишно од 1979 година
- Големина на комуналните фондови, експлоатација на тие фондови и др. (електрична и гасна мрежа, распределба на електричната енергија и гасот, јавна служба за чистота, улици и плоштади, зеленила, јавни купатила, пазари и др.) во избрани населби

СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Истражувања кои се спроведуваат секоја година

Статистички органи

- 1 Статистика на родените (Статистичко ливче, образец Дем-1) — собирање месечно, обработка годишно
- Виталитет на детето (живородено или мртвородено), пол, место на раѓање, живеалиште на мајката, каде е родено детето, (во здравствена установа или на друго место), повеќеструки породувања, ред на раѓањето, број на сега живите деца, број на децата родени во сегашниот брак, траење на бракот, брак по ред; за мајката и таткото; години возраст, народност, школска подготовка, занимање, положба во занимањето и др.

Матичарот
03. мес.

Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола

x x x 30.09

Статистички органи

- 2 Статистика на умрените (статистичко ливче, образец Дем-2) — собирање ме-
- Пол, години возраст, живеалиште, брачна состојба, народност, школска подготовка, занимање, положба во занимањето, место

Матичарите и организациите на здружен труд во здравството
03. мес.

Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички

x x x 15.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сечно, обработка годишно	на смртта, каде настапила смртта, лекување и кој дал податоци за причината за смртта, причина за смртта; за умрени доенчиња; дали детето е родено во брак или вон од брак, години возраст, занимање, „положба“ во занимањето и школска подготовка на мајката и колку мајката на умреното дете вкупно родила деца; за насилна смрт: вид насилна смрт, кога и каде се случи настанот, природа на повредата и надворешна причина за смртта и др.				— ленти: логичка и сметковна контрола				
Статистички органи									
3 Статистика на склучените бракови (Статистичко ливче, образец Дем-3) — собирање месечно, обработка годишно	За младоженецот и невестата: поранешна брачна состојба, кој брак е по ред, години возраст, место на живеење, народност, школска подготовка, занимање и положба во занимањето и др.	Матичарите 03. мес.		Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти: логичка и сметковна контрола	x	x	x	31.10
Статистички органи									
4 Статистика на разведените бракови (Статистичко ливче, образец РВ-1) — собирање месечно, обработка годишно	За мажот и жената: години возраст, народност, школска подготовка, занимање, положба во занимањето, брачна состојба, кој брак е по ред, датум на склучувањето на бракот, број на децата родени во сегашниот брак, колку од тие деца се живи, број на издржуваните деца, последно живеалиште, кому му се доделени децата од сегашниот брак, датум на правосилноста на пресудата и др.	Окружни судови 03. мес.		Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти: логичка и сметковна контрола	x	x	x	30.10
Статистички органи									
5 Статистика на надворешната миграција — населување (Статистичко ливче, образец СМ-1)	Пол, години возраст, брачна состојба, школска подготовка, занимање, земја од која доаѓа, народност, државјанство и др.	Органите за внатрешни работи на општините		Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
6	Месечен преглед на запишувањата во матичните книги: родени (вкупно, при-матичните книги (Образец Дем-4)	Број на запишувањето во матич-ни-заване на татковство и позако-нување), умрени, (вкупно, умрени доенчиња и насилна смрт) и склу-чени бракови; број на разведени бракови	Матичари 03. мес.	Изработка на мето-дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас-ци и упатства; со-бирање, контрола и обработка на пода-тоци	x	x	x	05. мес.
Статистички органи									
7	Биланси на насе-лението — годишно	Вкупно и работно способно насе-ление по пол и години возраст; школувано население и др.	Документација на статистичките гани	на ор-си	Изработка на билан-си	—	-	x	x 31.10
8	Таблицы на морта-литетот — годишно	Очекувани веројатности на до-живување и средно траење на животот	Документација на статистичките гани	на ор-лици	Изработка на таб-лицы	—	-	x	x 31.10
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни ин-тервали									
Статистички органи									
9	Пробно истражува-ње во 1979 година за пописот на насе-лението, становите и индивидуалните зе-мјоделски газдин-ства во 1981 година	За жителот: присутност во место-то на пописот, пол, година на жи-вот, место на раѓање, престојува-лиште, брачна состојба, број на децата, народност, мајчин јазик, школска подготовка, занимање, степен на стручното образование, назив на местото и дејност во која работи, однос спрема лицето на чие име се води домаќинството и причина за привремената от-сутност, односно присутност, а за лицето кое се наоѓа на привре-мена работа во странство — и по-даток за називот на државата во која е на работа и за годината на последното заминување на работа. За стан: вид и површина на ста-нот, опременост со инсталации, година на изградба, број на до-маќинствата и лица што го корис-тат станот, правен однос во ко-ристењето на станот и др.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

За стопанство: површина на земјоделското стопанство, облик на здружувањето на земјоделци, број на добиток, земјоделски машини и др.

Големи статистички истражувања што се регулираат со сојузен закон

Статистички органи

- 10 Попис на населението, становите и индивидуалните земјоделски стопанства во 1981 година

Ко се регулира со сојузен закон

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи

- | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| <p>1 Месечен извештај за работниците и чистиот личен доход во организациите и заедниците (според член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76)</p> | <p>Вкупен фонд на чистите лични доходи; чисти лични доходи за работа подолга од полното работно време; чисти лични доходи според периодичната пресметка и завршната сметка; број на работниците на кои се однесуваат вкупните исплати на чистите лични доходи; број на работниците на кои се однесуваат исплатите на чистите лични доходи за работа подолга од полното работно време; број на работниците на крајот од претходниот и извештајниот месец; број на заминатите и дојдени работници во текот на извештајниот месец; број на примените приправници според школската подготовка во текот на извештајниот месец; број на работниците — жени на крајот од извештајниот месец; прогноза на вработените работници за наредните два месеца</p> | <p>Сите, односно избраните организации и заедници и нивните деловни и други единици во составот Стопански дејности 14 мес.¹⁾</p> <p>Непроизводствени дејности 15. мес.</p> | <p>Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ</p> | <p>Печатење на обрасци и упатства; соодна. бирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците</p> | <p>и х х 22—27
одн. за минатиот
х месец</p> |
|---|---|---|---|--|---|

¹⁾ Во СР Хрватска рокот за поднесување на извештај е трети во месецот.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување									
2	Месечен извештај за југословенските граѓани прикремено вработени во странство	Број на југословенските граѓани прикремено вработени во странство и број на граѓани кои се вратиле од привремена работа од странство, и број на граѓани што се вработиле во СФРЈ по враќање од работа од странство	Самоуправни интересни заедници за вработување 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20. мес.
Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување									
3	Месечен извештај за лицата кои бараат вработување и за невработените лица	Број на лицата кои бараат вработување и број на невработените лица, број на лицата што прв пат бараат вработување и број лица кои биле вработени, новопријавените за вработување, вработените со посредство на СИЗ за вработување (во земјата и странство) и избриканите од евиденција според полот и стручното образование. Бројот на престанувањето на работен однос на работниците според причините за престанување, полот, стручното образование и дејностите на организациите и заедниците. Број на случаите на паричен надоместок според полот и стручното образование, височината на исплатените средства и времето на фактичкото користење. Број на користените на здравствено осигурување и детски додаток и височината на потрошените средства јавените за вработување, вра-	Самоуправни интересни заедници за вработување 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20. мес.
Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување									
4	Месечен извештај за потребата за работници и за засновањето на работен однос	Потребни за работници и приправници и засновање на работен однос во организациите и заедниците, според стручното образование и дејностите на организациите и заедниците односно начинот на примање работници или приправници	Сите организации и заедници, односно работни луѓе кои користат дополнителна работа на други работници — во текот на месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20. мес.
Сојузно биро за работи на вработувањето									
5	Месечен извештај за понудите на странски работодавци за	Број на понудите и работниците што странски работодавци ги бараат заради привремено вработу-	Самоуправни интересни заедници за вработување и Со-	Изработка на методологија, печатење на обрасци и упат-	—	x	x	x	20. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	привремено вработување на југословенски граѓани во странство	вање според земјите, видовите на понуди, полот и стручното образование; број на бараните и упатени работници од одделни републики и автономни покраини	јузното биро за работи на вработувањето 10. мес	ства, собирање, контрола и обработка на податоци					
Статистички органи									
6	Полугодишен извештај за работниците и чистиот личен доход по работник во организациите и заедниците според член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6.76) Март и септември секоја година (РАД-1)	Покрај податоците од месечниот РАД-1 извештај, овој полугодишен извештај содржи и податоци за бројот на вработените работници според височината на нивниот чист личен доход, за најмалиот и најголемиот чист личен доход во организацијата и кумулативните податоци за чистите лични доходи за периодот јануари—март и јануари—септември	Сите организации и заедници и нивните работни и други единици во состав ¹⁾ 15.04 и 15.10 Непроизводствени дејности 05.04 и 05.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоците	и	х	х	23.07 23.01
Статистички органи									
7	Полугодишен извештај за работниците вработени кај приватни лица и во продавници во сопственост на граѓани (РАД-15)	Број на работници според полот и областите на дејности	Самоуправни интегресни заедници на здравствено осигурување и здравство 15.04 и 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	х	х	23.07 23.01
Сојузен биро и сојузен СИЗ за вработување									
8	Полугодишен извештај за југословенските граѓани привремено вработени во странство	Број на југословенските граѓани привремено вработени во странство и број на оние што се вратиле од привремена работа, според полот, занимањата, дејностите и земјите	Самоуправни интегресни заедници за вработување 15.07 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	31.07 31.01
Сојузен биро и сојузен СИЗ за вработување									
9	Полугодишен извештај за странски државјани вработени во СФРЈ	Број на странските државјани вработени во СФРЈ, според полот, стручното образование и дејностите	Сите организации и заедници односно работни луѓе кои користат дополнителна работа на други работници 15.07 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	31.07 31.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување									
10	Полугодишен извештај за лицата кои бараат вработување	Број на лицата кои бараат вработување, според занимањата, годините на животот, полот, степенот на стручното образование и школската подготовка, работниот стаж, времето на чекање на вработување, големината на земјишниот посед (сопствен и на домаќинството), личните примања по член на домаќинството и работната способност, времето во кое можат да користат и времето на стварното користење на паричен надомест, должината на здравственото осигурување, број на стручно оспособените и преквалификувани лица и број на лицата кои бараат вработување во градовите	Самоуправни интересни заедници за вработување 15.07 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.07 31.01
Сојузно биро и сојузен СИЗ за вработување									
11	Годишни потреби за кадри и за внатрешни резерви на работници	Потреби на организациите и заедниците за кадри според занимањата и степенот на стручното образование и очекуваните резерви на работниците според дејностите и степенот на стручно образование	Сите организации и заедници 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.04
Мониторингови истражувања што се спроведуваат во полето годишни интервали									
Статистички органи									
12	Извештај на организациите и заедниците за работниците (РАД-10) — според член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) — двегодишно од 1979 година	Број на работниците според полот, школската подготовка, квалификациите (образование и подготовка), вид на работниот однос, полното и скратеното работно време, едноплатно и двокупно користење на работно место, распоред на часовите на работа по денови во работната недела и според смените; број на вработените младици според полот; флукуација на приправниците според школската подготовка; структура на годишниот фонд на работно време; број на работниците на кои се однесува фондот на работното							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

време; остручување на работниците во организацијата на здружен труд; планирани и потрошени средства за остручување според видовите на потрошокот; број на работниците според обличите на усовршување и образование; чисти лични доходи на работниците според квалификациите

Статистички органи

13 Анкета за чистите лични доходи на работниците според квалификациите во избраните организации и заедници (РАД-ЛД) — двегодишно од 1980 година

Пол; години на живот; работен стаж; школска подготовка; стручно образование; стручна подготовка за работа на работното место; занимање; тип на работното место; вкупен годишен износ на чистиот личен доход; годишен број на часови на работа; број на месеци на работа; полно и скратено работно време

Статистички органи

14 Истражување за чистите лични доходи за определени занимања (РАД-ЛДЗ) — двегодишно од 1980 година

Чисти лични доходи и број на работниците за определени занимања (околу 200 занимања) за кое занимање податоци се даваат само за еден облик на стекнат степен на стручно образование и определен број на години на работниот стаж

Статистички органи

15 Анкета за остварувањето на правата на работници по основ на работниот однос во избраните организации и заедници (РАД-40) — четиригодишно од 1960 година

Број на донесените решенија односно одлуки во организациите на здружен труд; број на поднесените барања за заштита на донесени решенија; односно одлука; број на донесени одлуки врз основа на поднесени барања за заштита; број на поднесени барања за заштита на правата на судот на здружен труд; број на правносилно донесените одлуки на судот на здружен труд. Сите податоци се даваат според причината за донесување на решение односно одлука на организацијата на здружен труд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

16 Извештај за стипендиите на кредити за студирање и за лицата со платена студиска дозвола (РАД-10-А) — двегодишно од 1979 година.

Возраст: високосна подготовка; година на студии; висина на месечната стипендија — кредитот; место на поседуваното домување; место на нитукувањето; гранка на дејностите и место на организацијата на здружен труд; занимање и звање во занимањето на таткото односно мајката стипендиент и корисникот на кредити за студирање

СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи

1 Годишен статистички извештај за основните училишта (ШО-К; ШО-П)	За крајот на учебната година; училиштата, одделенија, наставен јазик, број на смени, ученици според полот, успехот и одделенијата; наставници според полот, работното време и бројот на училиштата во кои предаваат	Основни училишта 30.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x x x 25.02
	Учење на странски јазици по одделенија (тригодишно од 1978 година) Ученици според годината на раѓање и одделенијата (петгодишно од 1981 година); Училишни библиотеки (тригодишно од 1978 година); За почетокот на учебната година: број на започналите ученици според полот и одделенијата; број на наставниците				- x x 20.01

Статистички органи

2 Годишен статистички извештај за средните училишта (ШС-К; ШС-П)	За крајот на учебната година; училиштата, одделенија, наставен јазик; ученици (влезници и вонредници) според нитукувањето полот, разредот и успехот; наставници според полот, работното време и бројот на училиштата во кои предаваат. Учење на странски	Сите средни училишта 30.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x x x 25.02
--	--	-------------------------------	--	--	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ки јазици по одделенија (тригодишно од 1978 година). Ученици според годината на раѓање и одделенијата (пестгодишно од 1981). Училишни библиотеки (тригодишно од 1978 година). За почетокот на учебната година: ученици по одделение и пол и по насочување; број на наставници							
							-	x	x 20.01
Статистички органи									
3	Извештај за структурата на високите школските организации и за уписот на студенти во прва година на студии (ШВ-21) — годишно	Назив и вид на училиштата, отсек, насока, група; степен на настава. Упис на студентите во I година на студии во редовен уписен рок, според отсечните, групите, насоките (насочување), начинот на студирање и полот	Виши и високи школи (факултети и академии 30.10)	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.12
Статистички органи									
4	Пријавен лист за упис на студенти (ШВ-20) — годишно	Назив и место на училиштето, отсек, група, насока; презиме и име, пол, година на раѓање, место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странски студенти, претходна школска подготовка, година на студии, начин на студирање, дали повторно се запишува на оваа година на студии, занимање и училишна подготовка на родителите, занимање на вработениот студент, положба во занимањето на родителите односно студентот, начин на одржувања, домување, исхрана	Виши школи, високи школи, факултети и академии. Печатење дена по завршениот редовен упис и по завршените дополнителни уписи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.10
Статистички органи									
5	Статистички лист за дипломирани студенти (ШВ-50) — собирање месечно об-работка годишно	Назив и место на училиштето; презиме и име, пол, година и место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странски студенти, отсек, група, насока на која дипломирал; занимање на родителите, занимање на студентите (ако е во работен однос), положба во занимањето на родителите, односно студентите, начин на студирање	Виши школи, високи школи, факултети и академии до 05-во месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	16.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
6	Статистички лист за магистри на науки и специјалисти (ШВ-80) — собирање месечно, обработка годишно	Назив и вид на училиштето; место, презиме и име, пол, година на раѓање, место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странци, дали е во работен однос, занимање и организација на здружениот труд од која дошол на постдипломски студии, социо-економска категорија, кое училиште, одсек, група, завршил пред доаѓањето на постдипломски студии; област од која магистрирал	Високи школи факултети, академии, научни установи до 10 во месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25.03
Статистички органи									
7	Статистички лист за доктори на науки (ШВ-70) — собирање месечно, обработка годишно	Назив и вид на училиштето; место, презиме и име, пол, година на раѓање, место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странци, занимање, социо-економска категорија, када е вработен, година на докторирање; област од која докторирал; наслов на тезата	Високи школи факултети, академии, до 10 во месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.03
Статистички органи									
8	Извештај за наставниот персонал на вишите школи, високите школи, факултети и академиите (ШВ-60) — годишно	Наставници и соработници во наставата, според видот на работниот однос, полот, звањето и титулата	Виши школи високи школи факултети и академии 90.11	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.03
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
9	Индивидуално следење на учениците на завршните испити	Назив и место на училиштето; насочување, презиме и име на учениците, пол, година на живот,							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пити — одделенија во избраните средни училишта — тригодишно од 1962 година	престојувалиште, година и република односно автономна покраина во која завршил основно училиште, успех по одделенијата, занимање и положба во занимањето на родителите односно издржувачите								

СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЛНОСТ

Истражувања кои се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1 Годишен извештај за научноистражувачките и истражувачко-развојните организации (НИРО)	Број на организации, област и гранка на науката; вработени според полот и видот на работниот однос, годините на живот, завршените школи; завршените работи, објавените работи, пронајдоците, инвестициите, приходите според извори	Организации на здружен труд кои вршат научно-истражувачка и истражувачко-развојна дејност 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25.11	

Статистички органи									
2 Годишен извештај за научноистражувачките, наставните и истражувачко-развојните единици на организациите и за единиците (НИРО-1)	Број на единиците, област и гранка на науката; вработени според полот, видот на работниот однос, годините на живот, завршените училишта, завршените работи, објавените работи, пронајдоците, инвестициите, приходите според извори	Организации на здружен труд и други организации кои во составот имаат научни и истражувачко-развојни единици 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	15.12	

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

Истражувања кои се спроведуваат секоја година

Статистички органи									
1 Годишен статистички лист за книгите и брошурите (ШТ-1)	Книги и брошури; според потеклото на авторот, изданието, јазикот на издавање и оригиналот, јазикот од кој е преведено делото, децимал-	Југословенски библиографски институт 30.03	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; контрола на	—	-	x	x	15.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оста класификација на видот; тираж, број на авторските табаци; место на издавачот и вид на писмото на кое е печатено делото			податоците; обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ				
				Статистички органи					
2 Годишен статистички лист за весници и листови (Ш1-2)	Весници и листови по периодика; вкупно печатени броеви. Основач на листот; издавач, намена на листот; јазик на кој е печатен листот, годишен тираж и вид на писмото на кој е печатен листот	Југословенски библиографски институт 30.03	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; контрола на податоците; обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ	—		x	x	x	15.06
				Статистички органи					
3 Годишен статистички лист за списание (ШТ-3) — годишно	Време на излегување, вкупно печатени броеви, основач и издавач на списанието, намена, јазик на кој е печатено списанието, област, годишен тираж, вид на писмото на кое е печатено списанието	Југословенски библиографски институт 30.03	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; контрола на податоците; обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ	—		x	x	x	15.06
				Статистички органи					
4 Годишен извештај за театрите (КУ-1)	Театри по видови, состав и јазик на кој се изведуваат претставите; претстави; изведени дела според потеклото и видот; посетители; гостувања во земјата и странство; вработени; капацитет на театрите	Сите професионални и експериментални театри, аматерски и детски театри 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x		14.01
				Статистички органи					
5 Годишен извештај за филхармоничките и професионалните оркестри (ПО-1)	Видови на оркестри; концерти; посетители; гостувања во земјата и странство; вработени	Филхармонии и професионални оркестри 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x		15.02
				Статистички органи					
6 Годишен извештај за радио-дифузните организации (Радио — 1; ТВ-1)	Радиостаници според основните технички карактеристики на емисијата радио и ТВ програма по видовите: радио и ТВ претплатници; структура на вработените работници; приходи и расходи	Радиодифузни и телевизиски организации на здружен труд и други организации за своите радиостаници и студиските центри 20.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x		20.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
7 Годишен извештај за производството на филмови (Кино-2)	Произведени филмови (домашни филмови и филмови според видот и должината (долгометражни, краткометражни)	Организации на здружен труд за производство на филмови 20.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x		30.05
Статистички органи									
8 Годишен извештај за извоз и увоз на филмови (Кино-4)	Извезени и увезени долгометражни и краткометражни филмови по видови и земји на извоз односно увоз (потекло)	Деловно здружение „Југословија филм“ 28.02	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; обработка на податоци за СФРЈ	—	-	-	x		30.04
Статистички органи									
9 Годишен извештај за филмовите во промет (Кино-5)	Земја на потеклото и вид на филмови, број на комерцијалните копии според разликите на народите и народностите на кои е филмот преведен; дали филмот е прикажан во биоскоп, во телевизиска програма и во која република односно автономната покраина	Организации на здружен труд за промет на филмови и Југословенска кинотека 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x		30.04
Статистички органи									
10 Годишен извештај за биоскопите (Кино-1)	Вид на биоскоп, капацитети и опремена; прикажани филмови (по видови); претстави; посетители; структура на работните работници; приходи и расходи	Сите биоскопи во СФРЈ 01.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x		30.05
Истражувања кои се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
Статистички органи									
11 Извештај за библиотеците (ЗМБ-1) — тригодишно од 1976 година	Библиотеки според видовите: општонароден фонд на библиотека (книжен фонд според видот; други библиотечни фондови според видот); општонароден книжен фонд според видот и начинот на набавка; корисници на библиотека — читатели, катри, весници, списанија, ракописи и слично користени над-	Сите библиотеки 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x		30.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		вор од библиотека и во библиоте- ка; работници; расходи за набавка на книги, весници и списанија и друг библиотечен фонд							
				Статистички органи					
12	Извештај за работа на народните и работничките универзитети (НУ-1) — тригодишно од 1979 година	Универзитети според јазикот на народите и народностите; центри, катедри, трибини, неверификувани училишта; семинари и курсеви според видот и времето на траење; посетители според полот јавни предавања други активности на универзитетите; вработени работници според школската подготовка							
				Статистички органи					
13	Извештај за домовите на културата (ДК-1) — тригодишно од 1979 година	Домови според видовите, јазикот на кој работи домот на културата; состав на домовите на културата; учесници и посетители според видот на активноста што ја организира домот на културата во месното и во местото на седиштето на домот на културата							
				Статистички органи					
14	Извештај за културно-уметничките и културно-просветните друштва (КУД-1) — петгодишно од 1981 година	Назив на друштвото, место и општина; јазик на кој се врши дејноста на друштвото; секции — групи во составот на друштвото; вработени работници; членови на друштвото и активни членови според социо-економските обележја, годините на живот и секциите; уметнички приредби, изложби, посетители, учество на фестивали; академии, финансиски показатели							
				Статистички органи					
15	Извештај за зоолошките градини (ЗГ-1) — петгодишно од 1980 година	Површина на зоолошката градина; објекти за сместување на животните; животни според видовите; број на посетителите; вработени работници, приходи и расходи							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
16	Извештај за музеите, галериите и збирките (КУ-1 и КУ-5) — тригодишно од 1980 година	Музеи, галерии и самостојни збирки по видот и годината на основањето, инвентаризација и изложби; посетители; изложби; предавања, симпозиуми; дали музејот има фолклорска библиотека архивариум, вработени работници на музејот							
					Статистички органи				
17	Извештај за архивите (АРХ) — тригодишно од 1979 година	Бројот и видот на архивот; надлежноста на архивот архивска-та граѓа по времето на настанувањето; регистратурски материјал; лични и семејни збирки, користици; изложби и предавања, вработени работници							
					Статистички органи				
18	Статистички лист за недвижни регистрирани и евидентирани споменици на културата (гради-телско наследство) (ЗСК) — петгодишно од 1981 година	Назив и локација на спомениците на културата — споменички целини, видот на споменикот, начинот на заштитата на споменикот, површината на споменичкиот простор, времето на настанувањето на споменикот, временскиот период на градење на споменикот, состојбата на задржаност на споменикот, сегашната намена на споменикот, режимот на заштита на споменикот, сопственоста, обврзувањето на средствата за редовно односно повремено одржување на споменикот, постоење на програма на ревитализација							
					Статистички органи				
19	Извештај за ансамбли на народни игри (КУ-3) тригодишно од 1979 година	Приредби (уметнички концерти) посетители; гостувања во земјата и странство, вработени работници							
					Статистички органи				
20	Извештај за основните организации за физичка култура	Основни организации за физичка култура, вкупен број на членовите; активни членови по							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(ФК1- и 2) — тригодишно од 1980 година	гранките на физичката култура спрема полот, годините на возраст и социо-економските обележја; функционери и стручни кадри; натпревари, приходи и расходи							
				Статистички органи					
21	Извештај за центри-те за физичка култура — тригодишно од 1980 година	Објекти за физичка култура по видови; вработени работници; бројот на корисниците спрема видот на објектот и видот на организацијата од која доаѓаат; посетители на спортски приредби по гранки на физичката култура							
				Статистички органи					
22	Извештај за организациите на техничката култура во 1980 година	Организации, членство и активност							

СТАТИСТИКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО¹⁾

Истражувања што се спроведуваат секоја година

		Заводи за здравствена заштита							
1	Извештај за движењето на заразните болести определени со Законот за заштитата на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (собирање седмоднев-но -- обработка де-сетдневно, образец бр. 7)	Податоци за лицата кај кои е утврдена заразна болест видот на заразните болести и преземените мерки	Организации на здружен труд во здравството секои седум дена почнувајќи од 1 јануари	Изработка на мето-дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас-ци и упатства; со-бирање, контрола и обработка на пода-тоци	x	x	x	секои десет дена почнувајќи од 01.01
		Заводи за здравствена заштита							
2	Годишен извештај за движењето на заразните болести (образец бр. 8 и 9)	Податоци за исходот на болеста, месецот на разболувањето, полот и годините на возраст на забелеаните, местото на постојаниот престој	Заводи за здравствена заштита на републиките и автономните покраини 31.03	Изработка на мето-дологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрас-ци и упатства; со-бирање, контрола и обработка на пода-тоци	x	x	x	31.03

¹⁾ Статистиката во областа на здравството ги содржи статистичките истражувања што ги вршат заводите за здравствена заштита и сојузите на СИЗ на здравствено осигурување и здравство.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заводи за здравствена заштита									
3 Годишен извештај за извршените имунизации (собирале — тримесечно, обработка годишно, образец бр. 4)	Податоци за бројот на вакцинираните лица, видот на извршените имунизации	Организации на здружен труд во здравството што спроведуваат имунизација. Кампањски: 30 дена од извршената имунизација. Континуирано: годишно 01.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.03	
Заводи за здравствена заштита									
4 Статистика на лекувани болни во службата за стационарно лекување (собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-21-61-B)	Податоци за лица што се лекувани во стационарни здравствени организации на здружен труд: пол, години на возраст, занимање, категорија на здравственото осигурување, дијагноза и должина на лекувањето. За умрените и дијагнозата на причината за смртта	Организации на здружен труд во здравството и други организации кои во својот состав имаат стационар До 10. во месецот за изминатиот месец	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12	за претходната година
Заводи за здравствена заштита									
5 Статистика на повредени лица (собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-21-62-B)	Податоци за повредите за лица што се лекувани во стационарни здравствени организации на здружен труд: полот, годините на возраст, занимањето, категоријата на здравственото осигурување, времето на повредата, дијагнозата и видот на повредата (при работата, вон од работата)	Организации на здружен труд во здравството и други организации што во својот состав имаат стационар До 10. во месецот за изминатиот месец	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12	за претходната година
Заводи за здравствена заштита									
6 Статистика на породилки (собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-21-63-B)	Податоци за родилката, пораѓањето и породеницата. Податоци за брзотелбата на родилката и породеницата и состојбата при испитувањето. За умрена родилка и породеницата податоци за причината на смртта	Организации на здружен труд во здравството што во својот состав имаат породилиште До 10. во месецот за изминатиот месец	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12	за претходната година
Заводи за здравствена заштита									
7 Статистика на абортаци (собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-21-64-B)	Податоци за поранешните бремености и абортаци на видот на семејниот абортус, компликациите, месецот и бројот на сега живите деца	Организации на здружен труд во здравството кои во својот состав имаат гинеколошки одде	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12	за претходната година

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ленија или диспан- зери за заштита на жената До 10. во месецот за изминатиот месец						
Заводи за здравствена заштита									
8	Статистика на лица на рехабилитација собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-21-65-Б)	Податоци за лица што биле на рехабилитација во здравствени организации на здружен труд: пол, брачна состојба, работа што ја вршат, гранка на стопанска дејност, категорија на здравствено осигурување, болести и состојби поради кои се врши рехабилитација, траење и исход на рехабилитацијата	Организации на здружен труд во здравството кои спроведуваат рехабилитација До 10. во месецот за изминатиот месец	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12 за претходната година
Заводи за здравствена заштита									
9	Статистика на привремена неспособност — спреченост за работа (собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-00-61)	Податоци за активните осигуреници привремено неспособни за работа поради болест или повреда: пол, гранка на стопанска дејност, дијагноза, причина за привремена неспособност професионално заболување и др.) и должност на привремена неспособност — спреченост за работа	Организации на здружен труд во здравството кои отвораат боледувањето на активни осигуреници привремено неспособни за работа До 10. во месецот за изминатиот месец	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12 за претходната година
Заводи за здравствена заштита									
10	Статистика за работата на службата на организациите на здружен труд во здравството (собирање тримесечно, обработка — годишно, образци 3-01-60 до 3-21-60)	Податоци за медицинските кадри по профили на вработени во соодветна служба, за бројот на организационите единици, за посетите кај лекари и други медицински работници, за категоријата на здравственото осигурување на лица што ја посетиле здравствената организација	Организации на здружен труд во здравството, посебно за секоја служба 15.04 15.07 15.10 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05
Заводи за здравствена заштита									
11	Статистика на утврдените заболувања и состојба и во амбулантно-поликлинич-	Податоци за заболувањата (посебно професионални заболувања) и состојбите утврдени во соодветни служби кај оние лица што им	Организации на здружен труд во здравството, посебно за секоја служба	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ките и диспанзерски служби (собирање, тримесечно, обработка — годишно обрасци 3-01-70 до 3-07-70)	се обрнале на здравствени организации за давање здравствена заштита	15.04 15.07 15.10 15.01						

Заводи за здравствена заштита									
12	Статистика на здравствени работници — годишно	Податоци за здравствените работници по профил на специјалност, години на возраст видот на установата каде што работи, работниот однос и вршење на приватна практика. Состојба на 3 март	Организации на здружен труд во здравството, и други организации што вработуваат здравствени работници и секој поединец кој врши приватна практика 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12

Заводи за здравствена заштита									
13	Годишен извештај за организационата структура, кадрите и опременоста на организациите на здружен труд во здравството (образец 3-00-60)	Податоци за мрежата на здравствените организации, кадрите и капацитетот по организациони единици. Податоци за опременоста на здравствените организации	Организации на здружен труд во здравството 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.04 за претходната година

Заводи за здравствена заштита									
14	Извештај за состојбата на загаденоста и мерките што се преземени за заштита на воздухот, водата и земјиштето од јонизирачки зрачења и други штетни материји што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето (собирање — тримесечно, обработка — годишно)	Изворите и причините на загадување, број на извршените прегледи, степенот на загаденоста, видот и количеството на штетни материји, последиците на загаденоста и видот на преземените мерки по медиум (воздух, вода, земјиште)	Органи на управата надлежни за работите на санитарната инспекција, организации на здружен труд во здравството и други организации што во рамките на својата дејност се занимаваат и со анализа на заштитата на човековата средина До крајот на јануари за претходна година	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства: собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09 за претходната година

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заводи за здравствена заштита									
15 Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на работниците што работат на загрозувани работни места (собирање и обработка — полугодисно)	Податоци за бројот на загрозувани работни места, бројот на работниците што работат на загрозувани работни места, бројот на прегледаните работници, бројот на работниците кај кои е утврдена паталогиска состојба спрема дијагностичките по скратената листа и сето тоа по гранки на стопански дејности. Податоци за бројот на редовни и контролни прегледи	Организации на здружен труд во здравството кои во својот состав имаат служба за медицина на трудот која врши медицински прегледи на работниците што работат на загрозувани работни места и други организации на здружен труд во здравството кои со договор се обврзале да вршат периодични медицински прегледи 03.01 03.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05 31.10	
Заводи за здравствена заштита									
16 Тримесечен извештај за несреќите при работата (собирање и обработка — тримесечно)	Повредени лица по дејности и пол. Смртни случаи	Организации на здружен труд и заедници 20.01 20.04 20.07 20.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.04 31.07 31.10	
Заводи за здравствена заштита									
17 Годишен извештај за несреќи при работата (собирање, тримесечно, обработка — годишно)	Повредени лица спрема дејности, начин на настанување на несреќата, материјалната причина, причината на повредата и причината за несреќата	Организации на здружен труд и заедници	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05	
Заводи за здравствена заштита ¹⁾									
18 Пробно истражување за статистиката на родените во 1978 година (образец „Пријава на раѓањето“)	За новороденце: пол, виталитет, тежина, должина, паталогиска состојба, состојба при испитување од површинското ред на раѓање на детето, каде е родено детето и кој дал помош	Организации на здружен труд во здравството и матичари на избрани подрачја	Изработка на методологија, печатење на обрасци и анализи на резултатите	Учество во изработката на методологијата, преведување, инструктажа и собирање	-	x		31.12 1978.	

¹⁾ Во соработка со статистичките органи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	За пораѓање: видот на пораѓањето, положбата на плодот и бројот на децата родени во ова пораѓање								
	За мајката и таткото: годините на возраст, народност, школска подготовка, занимање, положба во занимањето, датум на склучување на бракот, живеалиште на мајката, број на поранешни пораѓања и број на абортуси								
Заводи за здравствена заштита ¹⁾									
19 Пробно истражување за статистика на умрените во 1978 година (обрасец „Пријава на смртта“)	Пол и години на возраста на умреното лице, брачна состојба, народност, школска подготовка, занимање, положба во занимањето, издржувателот, положба во занимањето, живеалиштето, меккување, причина на смртта, ест. причина и др. За естествена смрт: видот, времето на повредата, природата на повредата, надворешна причина за повредата, каде настанал случајот, причина за смртта, обдукција и др.	Организации на здружен труд во здравството, лекари, лица што вршеле увид и матичари на избрани подрачја	Изработка на методологија, печатење на обрасци и анализи на резултатите	Учество во изработката на методологијата, проведување, инструктажа и собирање	-	-	x	31.12 1978.	
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството									
20 Месечен извештај за осигурениците ²⁾ (SC-1) — од 1978 заклучно со 1980 година — од 1981 година	Состојба и движење на осигуреници, по личности, пол и основ на осигурување Состојба и движење на осигуреници осигурени само на здравствено осигурување, по пол и основ на осигурувањето	СИЗ на здравственото осигурување и здравството 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30. мес.	
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството									
21 Месечен извештај за лицата на кои им се обезбедува здравствена заштита според конвенциите на товар на странските носители на социјалното осигурување (IH-1)	Државствени службени вработени во странство, нивни членови на семејство што имаат живеалиште во Југославија, уживатели на странски пензии и нивни членови на семејство што имаат живеалиште во Југославија	СИЗ на здравственото осигурување и здравството 10. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30. мес.	

¹⁾ Во соработка со статистичките органи.²⁾ Корисници на права по основ на здравственото осигурување.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството									
22	Тримесечен извештај за привремена неспособност — спременост за работа (ЗС-2)	Случаи и денови на привремена неспособност — спременост за работа, според полот и основните причини на неспособност — спременост спрема изворите на средствата од кои се исплатува надомест на личниот доход	СИЗ на здравственото осигурување и здравството 30.04 31.07 31.10 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25.05 25.08 25.11 20.04
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството									
23	Тримесечен извештај за користење на правата од здравственото осигурување на работници и земјоделци (ЗС-4/РАД и ЗС-4/ЗЕМ)	Случаи и денови на болничко лекување, бројот на издадените лекови, како и користење на други права	СИЗ на здравственото осигурување и здравството 30.04 31.07 31.10 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25.05 25.08 25.11 20.04
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството									
24	Збиен тримесечен и годишен извештај за приходите и расходите на СИЗ на здравствено осигурување и здравството — по видови на заедници	Приходи и расходи спрема структурата на контниот план на СИЗ со финансиски резултат и посебни податоци (резерви, кредити, инвестиции, обврски и др.) Расходи по видот (амбулантно лекување, стационарно лекување, лекови и др.)	СИЗ на здравственото осигурување и здравството 30.04 31.07 31.10 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25.05 25.08 25.11 20.04
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството									
25	Тримесечен и годишен извештај за приходите и расходите на заедниците на здравственото осигурување и здравство — поединечно за СИЗ	Вкупен приход, вкупен расход со финансиски резултати	СИЗ на здравственото осигурување и здравството 30.04 31.07 31.10 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.05 25.08 25.11 20.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и на здравството									
26	Збирен годишен биланс на состојбата на СИЗ на здравствено осигурување и здравство — според видови на заедниците	Состојба на средствата и изворите на средствата спрема структурата на контниот план на СИЗ	СИЗ на здравственото осигурување и здравство 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.04
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и на здравството									
27	Годишен заклучен лист на републиките и покраинските заедници на здравствено осигурување и здравство	Промет и состојба спрема структурата на контниот план на СИЗ	Републички и покраински заедници на здравствено осигурување и здравство 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.04
Истражување што се спроведуваат во повеќе годишни интервали									
Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и на здравството									
28	Извештај за лековите што се издадени на осигурени лица — петгодишно од 1961 година	Издадени лекови по основни групи на видови лекови и вредности на лекови, животни групи на осигурени лица							
СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ									
Истражување што се спроведуваат секоја година									
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
1	Месечен извештај за осигуреници (СС-1) — поединечно за СИЗ на здравствено осигурување и здравство — од 1961 година	Состојба на осигурениците по дејности и пол	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 25. месеци	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30. мес.

*) Корисници на права по основ на здравствено осигурување.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
2	Месечен извештај за уживателите на права врз основа на пензиско и инвалидско осигурување (ОС-3)	Состојба и движење на уживателите на правото по видовите на правото и вкупен број на исплати	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 25. месеци	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30. мес.
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
3	Тримесечен и годишен извештај за приходите и расходите на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување	Приходи и расходи спрема структурата на континенталниот план на СИЗ со финансиски резултати и посебни податоци (резерви, кредити, инвестиции, обврски и др.) Расходи по видот (старосна пензија, инвалидска пензија, семејна пензија, заштитни додатоци и др.)	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 30.04 31.07 31.10 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.05 10.08 10.11 10.03
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
4	Годишен извештај за усогласување на пензиите со економските движења (ОС-4)	Уживатели на пензии по видот на пензијата, полот, стажот и висината на пензијата	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 31.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.06
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
5	Годишен извештај за уживателите на пензии што првпат остариле право на пензија (ОС-6)	Уживатели на старосна и инвалидска пензија, по полот, годините на живот, стажот, износот на пензијата а за инвалидски пензии — според дејноста и причините за инвалидност; семејните — спрема видот на пензијата (вдовици, вдовици со деца деца и сл.) и височината на пензијата	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 31.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.05
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
6	Годишен извештај за уживателите на пензии на кои им престанало правото на пензија (ОС-7)	Уживатели на пензии спрема видот на пензијата, полот, износот на пензијата и бројот на годините на користење на пензијата	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
7 Годишен извештај за инвалидите на трудот (ОС-9)	Инвалидите на трудот што имаат право на рехабилитација (се наоѓаат или чекаат професионална рехабилитација), спрема причината на инвалидноста: инвалиди на трудот кои чекаат вработување, спрема полот, годините на живот и степенот на стручното образование	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.04	
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
8 Годишен биланс на состојбата за запознатите на пензиско и инвалидско осигурување	Состојба на средствата и изворите на средства спрема структурата на континенталниот план на СИЗ	СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.03	
Истражувања што се спроведуваат по повеќегодишни интервали									
Сојузи на СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување									
9 Извештај за осигурениците (ОС-2) — тригодишно од 1981 година	Осигуреници спрема полот, годините на живот, основата на осигурувањето, старост, учество во НОП и дециските; осигуреници според полот и годините на живот подготвено за СИЗ на здравствено осигурување и здравство								
10 Извештај за уживателите на пензиското и инвалидското осигурување (ОС-3) — тригодишно од 1981 година	Уживателите на старосна и инвалидска пензија по полот, годините на живот, периодот на остарувањето на пензијата, стажот, причината на пензијата; семејната состојба спрема видот на дециските (дециски, вдовски, социјални и др.) и вдовските на пензијата; уживателите на надомест за телесно оштетување спрема причината и степенот на телесното оштетување								

*) Во материјалите за подготвување на Законот за матичната евиденција на осигурениците се предвидува проширување на содржината на ова истражување со следните обележја: занимање, школка подготовка, квалификации, часови на работа и чист личен доход.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Истражувања што
се спроведуваат се-
која година

Статистички органи

1 Годишен извештај за организациите за предшколско воспитно-образовната работа (ПШВ)	Број на организациите и единиците; Опфатени деца: спрема полот и возраста и спрема вработеноста и социјо-економската категорија на родителите; деца под старателство, должина на дневниот престој и исхрана; партиципација на заедницата во трошоците на престојот за деца; бројот на децата кои не се примени поради пополнетиот капацитет. Просторот спрема намената и површината и вработените работници спрема профилот и стручноста	Детски јасли, градинки, забавишта и комбинирани организации 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09
--	--	--	--	--	---	---	---	-------

Статистички органи

2 Годишен извештај за домовите на учениците во студентските домови (ШД)	Број на домовите; ученици и студенти спрема социјо-професионалната категорија на родителите; ученици и студенти за кои родителите подискуваат трошоци на престојот во пол износ и од партиципацијата на општеството; број на учениците сместени во домовите по одлуката на судот. Број на ученици и студенти кои не можеле да бидат примени поради пополнетиот капацитет. Просторот спрема намената и површината и вработените работници спрема профилот и стручноста	Домови на учениците, студентски домови и домови за згрижување на деца спречени во психичкиот и физичкиот развој 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09
---	---	--	--	--	---	---	---	-------

Статистички органи

3 Годишен извештај за организациите за труд со воспитно запуштени деца и младина (ВЗ)	Број на организациите; организации кои вршат функција на дисциплински центар; корисници под старателство; корисници кои поминале низ дисциплински центар и кои се оспособени за занимање; корисници спрема полот и возраста, спрема училиштето кое	Прифатилишта, прифатни станици, младински работилници, заводи и домови за воспитно запуштени деца и младина 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09
---	--	--	--	--	---	---	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	го посетуваат, спрема семејните прилики (потполно — непотполно семејство), спрема социо-професионална категорија на родителите, спрема начинот на приемот во установата; корисниците кои се упатени од установата; корисниците на заводот и на домовите за воспитно запустени деца и младина спрема должината на престојот и спрема зачестеноста на приемот во дом (повратници). Број на лицата кои не се примени поради пополниет капацитет; просторот спрема намена и површина и изработеност на работниците спрема профилот и стручноста								
4 Годишен извештај за корисниците на додатокот за деца (ДД)	Број на корисниците на додатокот за деца и број на децата по категории корисници. Височини на средствата и просечен износ на детскиот додаток	Самоуправни интересни заедници за детската заштита, односно социјалната заштита 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; контрола на податоци	x	x	x		30.09
5 Годишен извештај за корисниците и формите на социјалната заштита (СЗ-1)	Состојба и движење на бројот на корисниците спрема категориите на заштита и на социо-економските групи: корисници на социјалната заштита спрема формите на социјална заштита; деца и младина — корисници на социјална заштита спрема формите на заштита и по полот и возраста; возрасни лица — корисници на социјална заштита спрема формите на заштита по повод и годините на живот; категоризација на децата спрема степенот на инвалидноста, по полот и возраста	Центри за социјална работа или служба за социјална заштита при собранијата на општините 31.12	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x		01.06
6 Годишен извештај за остварување на основните права на	Адреси и податоци на корисниците на основното право, пол, година на животот, основ за здрав-	Општински орган на управата надлежен за прашањата на	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање на податоци;	x	x	x		30.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	борците, на воените инвалиди и семејствата на паднатите борци (боречка заштита)	ствена заштита, степен на стручното образование, народноста, занимање и положба во занимањето, учество во НОБ, правото кое го остварува како личен или семеен корисник според сојузните прописи	борците и воените инвалиди 31.01		пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола				
	Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали								
						Статистички органи			
7	Статистички извештај за домовите за сместување на деца лишени од родителско грижење (СЗ-29) — двегодишно од 1979 година	Број на домови; деца спрема возраст и полот, према семејните прилики (потполно — непотполно семејство), спрема социо-професионалната категорија на родителите, спрема плаќање на престојот, спрема училиштето кое го посетува; деца под старателство и деца сместени по одлука на судот; деца кои не се примени поради пополнет капацитет; простор спрема намената и површината; вработени работници спрема профилот и стручноста							
						Статистички органи			
8	Извештај за домовете за згрижување на потески инвалидни деца (СЗ-30) — двегодишно од 1979 година	Број на домови; деца спрема семејните прилики (потполно — непотполно семејство), спрема полот и социо-професионалната категорија на родителите, спрема плаќање на престојот; деца под старателство; деца на социјални осигуреници; деца кои посетуваат школа и кои се оспособуваат за работа; деца кои не се примени поради пополнет капацитет; простор спрема намената и површината; вработени работници спрема профилот и стручноста							
						Статистички органи			
9	Извештај за организациите за професионална рехабилитација на инвалиди со потполно сместување; вработени ин-	Број на работилници, на заводи и центри; инвалиди со потполно сместување; вработени ин-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

билитација (СЗ-40) валиди и рехабилитанти спрема
двегодишно од 1979 правниот основ и видот на инва-
година лидноста; вработени инвалиди и
рехабилитанти спрема полот, деј-
носта која ја вршат и причините
на вршење на дејноста; рехаби-
литирани спрема плаќање на
трошоците на престојот; оспосо-
бени инвалиди спрема полот и
вработувањето; одбиени барања
за професионална рехабилита-
ција или вработување; вработени
работници спрема профилот и ин-
валидноста

Статистички органи

- 10 Извештај за прифа- Број на прифатилишта; штитни-
тилишта за возрас- ци спрема полот, годините на жи-
ни (СЗ-51) — дво- вото, социо-професионалните ка-
годишно од 1979 го- тегории и причината на приемот
дина по прифатилиштето; штитници
упатени од прифатилиштето
спрема видот на згрижување;
вработени работници спрема про-
филот и стручноста

Статистички органи

- 11 Извештај за орга- Број на домови; корисници спре-
низациите за смес- ма полот, годините на животот,
тување и згрижува- социо-професионалните катего-
ње на возрасни ли- рии, причината на сместување и
ца (СЗ-52) — дво- плаќање на трошоци на престо-
годишно од 1979 го- јот; број на одбиените барања по-
дина ради пополнет капацитет; прос-
тор спрема намената и површи-
ната; вработени работници спре-
ма профилот и стручноста

Статистички органи

- 12 Извештај за цен- Број на центрите; година на ос-
трите за социјална новувањето; општините кои цент-
работа (СЗ-61) — рот ги покрива, развиеност на
двегодишно од 1979 центрите и спрема формите на со-
година цијална заштита и функциите
што ги вршат

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА ПРАВОСУДСТВОТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи

1	Истражување за полнолетни лица против кои постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена (СК-1) — присобирање месечно, обработка годишно	Пријавено лице — познат сторител, по годините на животот и полот; непознат сторител; кривично дело, време на извршување на делото; подносител на пријавата; видот на одлуката; отфрлена пријава, прекината истрага, запрена истрага, поднесен обвинителен акт — обвинителен предлог, траење на притворот и траење на постапката	Општинско и окружно јавно обвинителство 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; присобирање на податоци, пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола	x ¹⁾	x	x	01.04 01.06
---	--	---	---	--	--	-----------------	---	---	----------------

Статистички органи

2	Истражување за обвинетите полнолетни лица против кривичната постапка е правосилно завршена (СК-2) — присобирање месечно, обработка годишно	Обвинето лице (обвинителен акт, обвинителен предлог приватна тужба), по годините на животот и полот; кривично дело, време и место на извршување на делото; материјална штета, траење на притворот и траење на постапката; вид на одлуката; запирање на постапката, ослободување од обвинението, обвинението е одбиено, донесената одлука за примена на мерките за безбедност, прогласена е виновно. Осудено лице, кривично дело, главни и споредни казни, условна осуда, судска опомена, прогласено е виновно а е ослободено од казна, воспитна мерка на помлади полнолетни лица, ублажување на казната, мерки на безбедност, поранешна осуда, одземање на имотна корист, заземање, години на животот, пол, соучесништво, број на лица во извршување на делото, стекнување, народност, државјанство, школска подготовка и брачна состојба	Општински и окружни првостепен суд 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; присобирање на податоци, пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола	x ¹⁾	x	x	01.04 01.06
---	--	---	--	--	--	-----------------	---	---	----------------

¹⁾ Податоците се обработуваат по подрачјата на општинските и окружните јавни обвинителства, општинските и окружните судови и општини како место на извршување на кривичното дело.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
3	Истражувања за малолетно лице спрема кое постапката по кривичната пријава и подготвителната постапка е завршена. (СК-3) — собирање месечно, обработка годишно	Пријавено лице, години на животот, пол, занимање, образование, поранешна осуда, кривично дело, време на извршување на делото, подносител на пријавата, соучесничство, стекнување, материјална штета мерки во текот на подготвителната постапка, вид на одлуката (постапка не е поведен, подготвителната постапка е запрена, поднесен предлог за изрекување на казна-мерка); траење на притворот и траење на постапката	Општинско и окружно јавно обвинителство 03. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; приспособување на податоци, пренесување на податоци на картички-дејти; логичка и сметковна контрола	x ¹⁾	x	x	01.04 01.06
Статистички органи									
4	Истражување за малолетно лице спрема кое кривичната постапка пред советот е правосилно завршена (СК-4) — собирање месечно, обработка годишно	Обвинето лице (поднесен предлог до советот за изрекување казна, односно мерки), кривично дело, време и место на извршување на делото, подносител на пријавата, мерки во текот на подготвителната постапка, материјална штета, траење на притворот и траење на постапката, вид на одлуката (запрена постапка пред советот, одлука за изрекување казна на малолетнички затвор, воспитни мерки, мерки на безбедност); поранешна осуда, занимање, години на животот, пол, соучесничство, број на лица во извршување на делото, стекнување, народност, државјанство, никотска подготовка, брачна состојба, семејни прилики	Општински и окружни првостепен суд 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САН и СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; приспособување на податоци, пренесување на податоци на картички-дејти; логичка и сметковна контрола	x ¹⁾	x	x	01.04 01.06
Статистички органи									
5	Истражување за одговорните лица против кои постапката по пријавата за стопански престап е завршена (СП-1) — собирање месечно, обработка годишно	Пријавено лице, дејност, занимање, подносител на пријавата, стопански престап, вид на одлука (завршена пријава, обвинителен предлог); траење на постапката	Надлежно јавно обвинителство 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05 01.06

¹⁾ Податоците се обработуваат за подрачјата на окружните јавни обвинителства и подрачјата на окружните судови и општини како место на извршување на кривично дело.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статистички органи									
6	Истражување за одговорните лица против кои постапката за стопански престап е правосилно завршена (СП-3), собирање месечно, обработка годишно	Обвинето лице, дејност, занимање, постапка, подготовка, соучесничство, стекнување, поранешна осуда, подносител на пријавата, стопански престап, вид на одлука (пријавата постапка, обвинителниот предлог е отфрлен, обвинителниот предлог е одбиен, ослободено е од обвинение, прогласено е одговорно, солидарна казна, условна осуда, заштитна мерка); траење на постапката	Надлежен првостепен суд 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05 01.06
Статистички органи									
7	Истражување за правните лица против кои постапката по пријавата за стопански престап е завршена (СП-3) — собирање месечно, обработка годишно	Пријавено лице, дејност, подносител на пријавата, стопански престап, вид на одлука (отфрлена пријава, обвинителен предлог), траење на постапката	Надлежно јавно обвинителство 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05 01.06
Статистички органи									
8	Истражување за правните лица против кои постапката за стопански престап е правосилно завршена (СП-4) собирање месечно, обработка годишно	Обвинето лице, дејност, соучесничство, стекнување, поранешна осуда, подносител на пријавата, стопански престап, вид на одлука (обвинителниот предлог е отфрлен, обвинителниот предлог е одбиен, ослободено е од обвинение, прогласено е одговорно, парична казна, условна осуда, заштитна мерка, имотна корист); траење на постапката	Надлежен првостепен суд 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05 01.06
Статистички органи									
9	Истражување за правосилно решени стопански спорови (СПС-11) — годишно	Вид на спорот, вредност на спорот, решение на спорот, тужителна правност на постапката, вид на сопственост и дејност која ја вршат страните во спорот	Надлежен првостепен суд 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05 01.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Секретаријати за правосудство									
10	Статистички извештај за предметите на истрагата и за притворот (РС-истр) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети на истрагата, лица против кои е нареден притвор, траење на притворот во претходната кривична постапка, жалбите уложени на решенијата на истражувачкиот судија	Редовен суд надлежен за водење постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
11	Статистички извештај за кривичните предмети на малолетни лица во првостепената постапка (РС-к/I — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на првостепената кривична постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
12	Статистички извештај за кривичните предмети на малолетници во подготвителната постапка и во постапката пред советот за малолетници и за притворот на малолетници (РК-к/I М1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на подготвителната и првостепената постапка, малолетници против кои е нареден притвор и траење на притворот	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
13	Статистички извештај за кривичните предмети во второстепената постапка (РС-к/II) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на второстепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
14	Статистички извештај за кривичните предмети во постапката на трет степен (РС-к/III) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на постапката на трет степен	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства, собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05

¹⁾ Рокот во кој е должна известителната единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството

²⁾ Податоците се обработуваат за подрачјето на општинскиот, односно на окружниот суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Секретаријати за правосудство									
15	Статистички извеш- тај за првостепените предмети, односно резултати на завр- шеност и извршеност судског на првостепената пос- тапка (РС-15/I) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завр- шеност и извршеност судског на првостепената постапка	Редовен суд надле- жен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на мета- деловија, односно на податоци за СФРЈ	Изработка на обра- ботени податоци за првостепената поста- пка	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
16	Статистички извеш- тај за второстепените предмети, односно резултати на завр- шеност и извршеност судског на второстепената пос- тапка (РС-16/I) — годиш- но	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завр- шеност и извршеност судског на второстепената постапка	Редовен суд надле- жен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на мета- деловија, односно на податоци за СФРЈ	Изработка на обра- ботени податоци за второстепената поста- пка	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
17	Статистички извеш- тај за првостепените предмети, односно резултати на завр- шеност и извршеност судског на првостепената пос- тапка (РС-17/I) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завр- шеност и извршеност судског на првостепената постапка	Редовен суд надле- жен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на мета- деловија, односно на податоци за СФРЈ	Изработка на обра- ботени податоци за првостепената поста- пка	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
18	Статистички извеш- тај за земјишните деловија, односно резултати на завр- шеност и извршеност судског на земјишните књи- ги (РС-18/I) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завр- шеност и извршеност судског на земјишните књи- ги	Редовен суд надле- жен за водење на земјишните књи- ги	Изработка на мета- деловија, односно на податоци за СФРЈ	Изработка на обра- ботени податоци за земјишните књи- ги	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
19	Статистички извеш- тај за приватно- правните спорови, односно резултати на завр- шеност и извршеност судског на приватно- правните спорови (РС-19/I) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завр- шеност и извршеност судског на приватно-правните спорови	Редовен суд надле- жен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на мета- деловија, односно на податоци за СФРЈ	Изработка на обра- ботени податоци за приватно-правните спорови	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
20	Статистички извеш- тај за општинските спорови, односно резултати на завр- шеност и извршеност судског на општинските спорови (РС-20/I) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завр- шеност и извршеност судског на општинските спорови	Редовен суд надле- жен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на мета- деловија, односно на податоци за СФРЈ	Изработка на обра- ботени податоци за општинските спорови	x ²⁾	x	x	01.05

¹⁾ Редовен суд, односно правосудствена единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работење на податоците.

²⁾ Податоците се обработувани за подрачјето на општинскиот, односно окружниот суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Секретаријати за правосудство									
21 Статистички извештај за управните спорови во првостепената постапка (РС-ус/1 — годишно)	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на првостепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05	
Секретаријати за правосудство									
22 Статистички извештај за управностепените спорови во првостепената постапка (РС-ус/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, подносител на тужбата, резултати на завршување на првостепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05	
Секретаријати за правосудство									
23 Статистички извештај за предметите на првостепен, порамнување и на стечај (РС-ст/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, подносител на предлогот — пријави, резултати на завршување на постапката	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05	
Секретаријати за правосудство									
24 Статистички извештај за управните, управностепените, управностепените и други предмети во второстепената постапка (РС-пв/11) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на второстепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05	
Секретаријати за правосудство									
25 Статистички извештај за предметите за заштита на законитоста (РС-зз) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на завршување на постапката по вложените барања за заштита на законитоста	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05	
Секретаријати за правосудство									
26 Статистички извештај за предметите во управностепениот орган за управностепените спорови, резултати на завршување на постапката по вложените правни лекови	Примени, решени и нерешени предмети, по видот на вложениот управен правен лек; резултати на оценување на постапката по вложените правни лекови	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05	

¹⁾ Во искот во кој е дојдена извештелната единица за достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

²⁾ Податоците се обработуваат за подрачјето на општинскиот односно окружниот суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Секретаријати за правосудство									
27	Статистички извештај за поведението граѓански спорови (РС-гс) — годишно	Извештаи граѓански спорови во споровите, во кои има граѓански спорови, односно предмет на спорот	Редовен суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
28	Статистички извештај за правосудно довршени управни спорови — (РС-уовр) — годишно	Граѓанскично завршени управни спорови, по материјата	Редовен суд надлежен за водење на правосудната постапка ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
29	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите во редовните судови и за судиите-поротници (РС-ос) — годишно 31 декември	Бид на судот, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административни и технички работници — податоци за судиите по полот	Сите редовни судови ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
30	Статистички извештај за предметите на прекршоци во првостепената постапка II/I) — годишно	Примени, решени и изрешени предметни прекршоци на првостепената постапка	Општински судови за прекршоци и други органи надлежни за водење на прекршочната постапка ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
31	Статистички извештај за предметите на прекршоци во второстепената постапка I/I) — годишно	Примени, решени и изрешени предметни прекршоци во второстепената постапка	Орган надлежен за водење на второстепената прекршочна постапка ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05

¹⁾ Рокот во кој е должна извршеноста единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

²⁾ Податоците се обработуваат за подрачјето на општинскиот, односно окружниот суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Секретаријати за правосудство									
32	Статистички извештај за лицата правосилно казнети за прекршоци (II вр) — годишно	Вид на прекршоци, казнети лица, изречени казни и применети заштитни мерки	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење на првостепена прекршочна постапка	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
33	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите на работите на прекршочната постапка и за судните поротнички. (III/сс) — годишно 31 декември	Судии за прекршоци, судии-поротнички стручни соработници и други работници на работите на прекршочната постапка	Сите органи надлежни за водење на прекршочната постапка	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	x ²⁾	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
34	Статистички извештај за полнолетни лица во казнено-поправните установи (ИК-1) — годишно	Полнолетни лица на издржување казна по полот, видот на казнено-поправната установа, примени, отпуштени, состојба на почетокот и на крајот на известителниот период	Казнено-поправни домови и затвори ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
35	Статистички извештај за малолетни лица во казнено-поправните установи (ИК-2) — годишно	Малолетни лица на издржување казна, односно воспитна мерка во казнено-поправните и во воспитно-поправните домови по полот. Примени, отпуштени, состојба на почетокот и на крајот на известителниот период	Казнено-поправни и воспитно-поправни домови ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
Секретаријати за правосудство									
36	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите вработени во казнено-поправните уста-	Кадрски вработени во казнено-поправните установи и во воспитно-поправните домови, по функцијата и специјалноста	Казнено-поправни домови, затвори и воспитно-поправни домови ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци и упатства; собирање контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05

¹⁾ Рокот за кој е должна известителната единица да ги достави податоците го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

²⁾ Податоците се обработени за поднесањето на општинскиот, односно окружниот суд.

³⁾ Заводи за статистика во републиките и автономните покраини во кои е постигнат договор за преземање на обработка од секретаријатите за правосудство.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нови и во воспитно-поправните домови (МК-ос) — годишно 31 декември									
Секретаријати за правосудство									
37	Статистички извештај за спорните во самоуправните односи во првостепената постапка (СУР:I) — годишно	Предлози за поведување постапка, одлука на судот и траење на постапката; предлози за испитување на законитоста на одлуката на внатрешната арбитража, одлука на судот и траење на постапката	Судот на здружениот суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СУР:I	Печатење на образци и упатства; соопштение, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.06
Секретаријати за правосудство									
38	Статистички извештај за спорите во самоуправните односи во второстепената постапка (СУР:II) — годишно	Вложени жалби на првостепената одлука, одлука на второстепенот суд по повод жалбата и траење на второстепената постапка	Судот на здружениот суд надлежен за водење на постапката ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СУР:II	Печатење на образци и упатства; соопштение, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.06
Секретаријати за правосудство									
39	Статистички извештај за поднесените предлози за поведување постапка кај судовите на здружениот труд (СУР:вр) — годишно	Подносител на предлогот за поведување постапка, носител на првото и должноста во односот во кој е поведена постапка, предмет на спорот и однос во спорот	Судот на здружениот труд надлежен за водење на првостепената постапка ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СУР:вр	Печатење на образци и упатства; соопштение, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.06
Секретаријати за правосудство									
40	Статистички извештај за судните и за другите вработени работници во судовите на здружениот труд (СУР ос) — годишно 31 декември	Судии постојани и повремени, стручни соработници, административни технички и помошни работници — по квалификационата структура	Сите судови на здружениот труд ¹⁾	Изработка на методологија, обработка на податоци за СУР ос	Печатење на образци и упатства; соопштение, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.06

¹⁾ Рокот во кој е должна известителната единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Статистички орган

- K**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
граница на околу 40.000 статистички работници во периодот од 1978 до 1980 година и верификација на симболи на населени во 1979 и 1980 година									

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ И РАЗВОЈНИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА

Системски проекти

- 1 Концепција на развојот на автоматизираниот статистички информативен систем (АСИС) во 1978 и 1979 година
- Место и улога на статистичкиот систем во општествениот систем на информирање. Проекција на општествените потреби од статистички информации. Основни цели на натамошниот развој на статистичкиот информативен систем. Дефиниција на АСИС. Функции на АСИС во општината, автономната покраина и републиката и федерацијата. Пополнување на потребите на статистичките органи, на Службата на општественото книговодство и на други овластени организации за вршење на статистички истражувања. Концепција на функционалните компоненти на системот: база во организирани на здружен труд и СИЗ-овите, методи на собирање на податоци, статистички банки на податоци, достапно, пренос и дифузија на информации, единствени регистри, единствени статистички стандарди. Техничко-технолошка концепција на системот. Стратегија и етапи на изградба. Мерки за остварување на концепцијата на развојот на АСИС.

Статистички органи и овластени организации за собирање на статистички истражувања

Изработка на концепција	Соработката на изработката на концепцијата	x	x	x	01.11 1979.
-------------------------	--	---	---	---	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
гласување на деловната статистика и на статистичкиот систем од интерес за целата земја во 1979 и 1980 година	котку поголеми деловни системи во основните организации на здружен труд во сложените организации на здружен труд, во заедниците, деловните здруженија, самостраните интересни заедници и др. Утврдување на компатибилноста на тие системи со статистичкиот систем од интерес за целата земја и предлог-начин на нивното вклучување во статистичкиот систем	ги организации и заедници							
Статистички органи									
3 Единствени статистички показатели за информирање на организациите на здружен труд — методолошки основи во 1978 и 1979 година	Методолошки основи за единствени статистички показатели по групи на должности на основните организации на здружен труд. Индекси на физичкиот обем на: производството, извозот и увозот, прометот на мало. Индекси на цени на: производителите, превозот на стоки, увозните и извозните цени, цените на мало и услуги. Индекси на вработеност. Индекси на чистиот личен доход по работник.	Документацијата на статистичките и овластени органи	Изработка на методолошки основи	Соработката на изработката на методолошки основи					15.10 1978. 01.11 1979.
Методолошки основи и упатство за пресметка на единствените статистички показатели во основните организации на здружен труд									
Статистички органи ¹⁾									
4 Студија за можностите на користење на регистри на населението за статистички цели во 1978 и 1979 година	Поим и дефиниција на регистар. Потребна значење и цели на регистарот, искуства во земјата и светот. Место и улога на регистарот во статистичкиот систем и во единствениот систем на информирање. Правни, организациони, финансиски и кадровски предуслови за воспоставување на регистар. Општа на условите и трошоците за квалитетно и жито функционирање на регистарот спрема наредбите на републички на регистарот. Предлог-мерки за работа на регистарот и воденето на регистарот.		Соработка на изработката на студии	Изработка на студии во СР Словенија. Соработка на други републики и автономни покраини					01.06 1979.

¹⁾ Во соработка со заинтересираните органи и организации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Методолошки-истражувачки работи									
Статистички органи									
5	Проучување на методи и пробни истражувања на статистичкото следење на самоуправните односи, на процесите и резултатите од 1978 до 1980 година	Методолошки основи и пробни анкети за статистичко следење на здрукувањето на трудот и средствата, на месечбината соработка, на остварувањето на самоуправањето на работниците и ефикасноста на работното место.	Избрани организации на здружен труд, самоуправни интересни заедници, органи на општествено-политички заедници и месни заедници	Изработка на методолошки основи. Финансирање на студии и пробни анкети	Соработка на изработката на методолошки основи. Спроведување на пробни анкети				1979. 1980.
Статистички органи									
6	Методологија на инпут-аутпут табели за републиките и автономните покраини	Основни шеми и решенија на методолошките и практичните проблеми на конструирањето на табелите на месечбините односи на стопанските дејности (инпут-аутпут табели).		Изработка на методологија	Соработка на изработката		x	x	1978.
Статистички органи									
7	Експеримент со методите на собирање на статистички податоци од 1978 до 1981 година	Испитување на влијанијата на попишувачите врз резултатите на статистичките истражувања и утврдување на методолошки и организациони постапки и мерки за редуцирање на тоа влијание. Истражување на посовремени, поедноставени и поевтини методи на собирање на статистички податоци во пописите и анкетите преку самопопишување: а) со учество на попишувачи во доставувањето и собирањето на прашалниците; б) со учество на попишувачите во доставот на прашалникот и враќање на прашалникот по пошта; в) со достава и враќање на прашалникот по пошта (без учество на попишувачот). Податоци за членовите на домаќинството: при-	Избрани домаќинства во рок од 8 дена од приемот на прашалникот	Изработка на методологија, обработка на податоци, статистичка анализа, изработка на студии, објавување на резултатите од истражувањето. Обезбедување на финансиски средства за сите фази работа на експерименти.	Соработка на изработката на методологија, печатање на прашалници и утврдување на експерименталните постапки, доделка и поставка контрола на правилноста на неговите податоци на магнетни ленти		x	x	I студија 1979. II студија 1981.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сутност — отсутност во време на анкетата. пол. датум на раѓање. брачна состојба. народност. школска подготовка. занимање. квалификација. организација во која работи. степен на вработеност-невработеност. Податоци за домаќинството: приходи и расходи, станбени услови, опрема на домаќинството. Земјоделско стопанство: земјиште, добиток, земјоделско производство, машини, здружување на земјоделци.							
8	Постојана анкета на домаќинствата — пробно истражување во 1978 година, редовно истражување од 1979 година	Број на членови на домаќинство, пол. години на старост, промени на живеалиштето, брачна состојба, родени, умрени, школска подготовка, одење во училиште, вработеност во земјата и странство, занимање, квалификација, вид и дејност на организацијата — заседницата во која работи, невработеност приходи по извори расходи по видови, станбена ситуација, опременост на домаќинството со трајни потрошни блага, користење на годишен и неделен одмор.	Избрани домаќинства од 15.10 до 15.11	Изработка на методологија, обработка на податоци, статистичка анализа, објавување на резултатите. Обезбедување на финансиски средства за пробното истражување во 1978 година	Соработка на изработката на методологија, печатење на прашалници и впатства, собирање на податоци, логичка и сметачка контрола на прашалниците, пренесување на податоците на магнетни ленти, објавување на резултатите	-	x	x	15.05 од 1979.
9	Оцена на вредноста на планот на мостри: — во 1978 година за анкетата за бројот на добитокот — во 1980 година за анкетата за приходите, расходите и потрошувачката на домаќинствата	Анализа на најважните карактеристики на постојните планови на мостри на анкетата и оцена на нивната ефикасност првенствено во однос на употребениот тип и големината на мострата. Изработка на подобрени модели на мостри, особено во поглед по адекватна стратификација и ротација на мострата	Документација на статистичките органи	Обработка на податоците, изработка на студии и објавување на резултатите.	Подготовка на расположивите податоци од документацијата	-	x	x	15.12 1978. 30.11 1980.
10	Истражување и прикажување на грешки на оцените во анкетите во 1979 година	Емпириско проучување на грешки на оцените во анкетите од областа на населението и земјоделството. Утврдување на сличности во однесувањето на грешките и изведување на математички модели на функционалните односи по	Документација на статистичките органи	Обработка на податоците, изработка на студии и објавување на резултатите.	Подготовка на расположивите податоци од документацијата	-	x	x	30.12 1979.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		меѓу степенот на прецизноста на оценката и односите изготвени на обележјето. Предлог на приближни методи на пресметување и прикажување на грешките на оцените што ќе овозможат редукција на обемот на статистичките работи и на статистичките публикации.							
11	Статистичка контрола на квалитетот на податоците за: — анкетата за бројот на добитокот во 1978 година — цените на мало во 1979 година — туризмот во 1980 година — пописот на населението во 1981 година	Испитување големина на грешките според изворите на податоците (списоци на статистички единици, грешки во опфатноста на единиците, грешки во одговорите и др.). Оценување на издвојувањата на одделни типови грешки во податоците. Предлози-мрежи за подобрување на квалитетот на податоците. Содржината на контролата е определена со обележјата предвидени во програмата за анкетата за бројот на добитокот, за месечниот извештај за цените на мало, за месечниот извештај за туристите и појавата на туристите и за пописот на населението и становите во 1981 година	Избрани домаќинства и организации на здружен труд во рок од 15 дена од денот на спроведувањето на анкетата, односно на месечниот извештај и пописот	Изработка на методологија, обработка на податоци, анализа и објавување на резултатите на контролата	Соработка на изработката на методологијата, печатење на прашалници и упатства, собирање на податоци, сметачка и логичка контрола на прашалникот, превесување на податоците на магнетна лента	-	x	x	а) 1978. б) 1980. в) 1981. д) 1982.
12	Ревизија на документите на регистрацијата на територијалните единици во 1978 и 1979 година	Испитување на потполноста, точноста и ажурноста на скиците и описите на границите на статистичките и пописните единици, на регистрацијата на улици и куќни броеви. Подготвување на квалитетот на документите на статистичкиот катастар.	Избрани органи на собирањата на општините и избрани домаќинства	Изработка на методологија, обработка на податоци, анализа и објавување на резултатите на контролата. Обезбедување на финансиски средства за контрола	Соработка на изработката на методологија, печатење на прашалници, упатства и скици, собирање на податоци, контрола на присобраната граѓа, превесување на податоците на магнетна лента	-	x	x	15.05 1979.
13	Проект на поврзување на виталните и здравствените статистики за родени те во периодот од 1978 до 1980 година	Испитување на потполноста, точноста и ажурноста на статистичката документација и на статистичката работа со грешките истражувањата	За општествените и работните организации из определени доктори на СФРЈ кои имаат служба за стационарно лекување	Заводи за здравствена заштита ¹⁾ Изработка на методологија	Консултација и соработка	-	-	-	1980.

¹⁾ Во соработка со статистичките органи.

		Завод за здравствена заштита ⁴⁾				
14	Проект на погрешување на статистичката аналитика на саработките во периодот од 1978 до 1980 година	Изработка на методолошки основни и постипки за усогласување и обединување на статистиката на управните во здравствениите организации и медицинскиот статистички со пробиите истражувања	Сите здравствени организации на обединените подрачја на СФРЈ кои имаат служба за стационарно лекување	Изработка на методологија	Консултација и соработка	- - - 1980.
Единствени статистички стандарди						
15	Единствени дефиниции на обележја и категории во статистика од 1978 до 1981 година	Изработка на прегледи на дефиниции на обележја и категории на статистички истражувања опфатени со програмата по области на статистика. Усогласување на дефиниции и описи на обележја и категории во системот на статистичките истражувања од интерес за целната земја	Статистички овластени органи	Изработка на преглед на дефиниции и описи на обележје и категории	Соработка на усогласувањето на дефинициите и описите на обележја и категории	- - - 1981.
Единствена класификација на производите и услугите од 1978 до 1980 година						
16	Единствена класификација на производите и услугите од 1978 до 1980 година	Цели на изработката и домен на примена на класификацијата. Концепција на класификацијата. Критериуми за групирање на производи и услуги. Покривеност на економската класификација на производи со единствената класификација на тежноти, со класификациите на производството, класификацијата на надворешната трговија и Меѓународната класификација на производи и услуги. Класи и поткласи на класификацијата за околу 4.000 производи и услуги за примена во статистичките истражувања од интерес за целната земја	Организации на здружен труд, самоуправни интересни заедници и други организации и заедници избрани за испитување на Нацрт-класификацијата	а) Изработка на методологија и Нацрт — класификација б) Изработка на нацрт и предлог — закон за класификацијата	Соработка на изработката и испитувањето на Нацрт-класификацијата	x x x Изработката и испитувањето на Нацрт-класификацијата 1978 1980.
Единствени социјално-економски класификации на населението и домаќинствата во периодот од 1978 до 1980 година						
17	Единствени социјално-економски класификации на населението — населението — домаќинствата во периодот од 1978 до 1980 година	Организациски потреби и намени на класификациите. Концепција на класификацијата, критериуми на групирање на населението и на домаќинствата Структура на класификацијата според нивоа. Социјално-економски групи и подгрупи со опис на како се содржина	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија и Нацрт — класификација. Испитување на варијанти на класификацијата. Донесување на прописи за класификациите	Соработка врз изработката и испитувањето на Нацрт-класификациите	x x x Изработката и испитувањето на Нацрт-класификациите 1978 1979. Донесувањето на прописи 1980.

⁴⁾ Во соработка со статистичките органи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ниот завод за статистика во 1978 година	надворешната трговија; набавка и приспособување на програмскиот пакет за управување со базата на податоци во СЗС; подготовка на податоци на надворешната трговија за внесување во банката на податоци; изработка на програма за полнење, ажурирање и користење на банката на податоци; изработка на потребни упатства за корисниците; изработка на проектите за развој на статистичката банка на податоци врз основа на искуствата на банката на податоци на статистиката на надворешната трговија.			на проектот					
Статистички органи									
22 Испитување на примената современа опрема за подготовка на обработката на податоци на пописот на населението и становите во 1978 и 1979 година	Изведување на експерименти со оптички читачи и со други современи средства за подготовка на податоци. Испитување на влијанието на новата опрема врз промената на технологијата и методологијата на статистичките истражувања. Предлози за воведување на нова опрема.			Изведување на експерименти	Соработка во изведувањето на експериментите и изработка на предлози	-	x	x	31.12 1978.
Статистички органи									
23 Користење на современи медиуми на носителите на информациите на организациите на здружен труд во статистичките истражувања до фазата на собирање на податоци во 1978 и 1979 година	Испитување на можноста за директно користење на современите медиуми на носителите на информации на организациите на здружен труд за потребите на статистичкиот систем.			Изработка на студии	Соработка врз изработката на студии	-	x	x	30.06 1980.
Статистички органи									
24 Проектирање и програмирање на автоматското откривање и исправање на грешките.	Избор, изработка на проекти и набавка на програмски пакет за автоматското откривање и исправање на грешките.			Изработка на методологија и програмирање		-	x	x	31.03 1980.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

ОД СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Алексиј Антоније Здравко, Анђелић-Чечур Саве Мара, Бајић-Вјеливук Милете Даринка, Бековић-Ѓатовић Илије Милка, Чермак Драгутина Недељко, Ђурчић Крстивоја Рајица, Дејановић-Малковић Миле Бојка, Денић-Прауловић Војислава Десанка, Добричанин-Бабић Илије Даница, Дунав-Шандрић Вјекослава Марица, Гавриловић Илије Станко, Голубовић Петра Боровоје, Хинић-Скенђић Миће Перка;

Јовановић Живојина Душан, Јовановић Велимира Душанка, Костић Александра Мирослав, Маркичевић Радомира Живко, Марковић Милутина Александар, Марковић Светозара Витомир, Николић Станка Благоје, Новаковић Новака Раде, Пековић Милића Лука, Петковић-Ђурић Драгутина Стане, Покимица-Маринковић Николе Зора, Поповић Симе Илија, Русимовић Чедомира Добривоје, Стојановић-Омићевић Ђурђа Миља, Токановић-Видаковић Владимир Јелка, Угарац-Никић Јована Десанка, Зарић-Мишић Љубомира Милица, Жунић Милутина Драгош;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Бабић-Грујић Нестора Милица, Бањац Илије Мирко, Димитријевић-Стефановић Животија Десанка, Дивлар Стевана Драган, Ѓрбовић Партенија Милорад Јашић Петра Душан, Јеротијевић Радисава Милан, Јовановић Божицара Драгољуб, Кос Стевана Божицар, Лабус Милоша Јован, Лапчић Саве Петар, Мабашкић-Жикић Ђуре Зора, Миљковић-Мандић Миле Сара, Мирковић Крсте Радивоје, Прица-Дражић Јандре Драгица;

Релић-Токић Момира Радмила, Савић Симе Сретен, Томић-Никић Павла Јока, Торбица-Жигић Мане Бука, Тубин Симе Стојан, Влаховљак-Шећер-Ѓекајић Абдулаха Хатица, Звицер Раде Грујица, Мандић-Виентијевић Милана Драгица;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Анђелић-Чечур Саве Мара, Бешић Ђоке Андрија, Дукић-Радуловић Радула Радуша, Карић Ранисава

Сретен, Карић Александра Веселин, Коларски Андона Тодор, Маринковић Новака Љубомир, Радуловић-Павловић Петра Маца, Ракић Живорада Бранко, Савић Живорада Ратислав, Станаћевић Грује Матко, Торбица-Жигић Мане Бука, Тртица-Хинић Бује Милица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Апостолски Веселина Богдан Арнаутовић Душана Милутин, Бешић Ђоке Бошко, Ѓековић Ристе Митар, Богдановић Стојадина Милутин, Боровац Миодрага Срећко, Босанчић Милана Благоје;

Бошковић Душана Момчило, Ђркић Светолика Миладин, Букић Јосе Урош, Ѓенић Саве Живорад, Ѓук Милете Драгиша, Дашић Симе Живко, Ѓержански Николе Александар, Десница Луке Тодор, Димитријевић Арсеније Радосав, Дракулић-Драшчић Будимира Јелисавета, Главаш Мирка Иван, Глишић Андре Љубивоје, Грубар Давида Ђураћ, Хасанагић Ибрахима Есад, Илић Миленка Јазар, Илић-Павловић Милорада Загорка, Ивановић Ѓеје Добривоје, Јаковљевић Живка Радојко, Јанићијевић Миладина Владимир, Јанковић Радована Миланка, Јеремић Светолика Бошко, Јокић Мишаила Ђурђе, Јованић Ђорђа Милан, Јовановић Николе Боровоје, Јовановић Владимира Љубица, Јовановић Радомира Петар, Јовановић-Ѓениќић Радивоја Вера, Јовић Милована Милан, Јовић Станисава Милорад, Јовић Јосана Сретен, Кадић Милорада Богосав, Ковачић Милоша Љубо, Косорић Јована Славољуб, Костић Младена Миодраг, Лалошевић Симе Радован, Лазаревић Драгомира Миодраг, Лазич Добросав Милисав, Луковић Душана Драгутин, Љубојевић Срећка Милован, Максимовић Живка Милинко, Максимовић Хранислава Радослав;

Мамула Пере Ђорђе, Мариновић Милутина Михајло, Мариновић Драгице Петар, Мијатовић Спасоје Коста, Милинковић Радомира Љубиша, Милиновић Владисава Никола, Миловановић Љугемира Миливоје, Миловановић Милана Миодраг, Миљковић Марка Гојко, Миљковић Светолика Стојан, Митић Глигорија Драгица, Николић Благоја Јаков, Николић Јеремије Радослав, Нинков Саве Ђорђе, Новаковић Ѓроздена Добривоје, Обрадовић Велимира Срећко, Одаклић-Ѓејросов Владимира Браислава, Пауновић Илије др Чедомир, Павловић Миодрага Милорад, Перић Милорада Александар, Петровић Михајла Добривоје, Пешић Данила Александар, Петровић Дмитра Богдан, Петровић Десимира Браќко, Петровић Драгића Радосав, Поповић Милића Зарије, Пожег Антона Антон, Прерадовић Душана Јован, Радовановић-Петровић Милоша Стане, Радуловић Сергије Станимир, Раковић Драгића Милинко, Рибкић Миће Светозар, Ристић Тодора Душан, Савић Велимира Николин, Савић Ђоке Симо, Спасојевић Радоја Драгутин, Стаменковић Сима Селимир, Стаменковић Станка Николије, Стаменковић Живоје Веселин, Стањковић Петра Борисав, Станојевић Драгутина Тодор;

Стојановић-Дробњак Николе Мирјана, Стојковић Миодрага Срећко, Строил Идриза Сејфо, Шликић Јована Рафаило, Тодоровић Милана Милисав, Тошић Борисава Слободан, Тошић Драгомира Тихослав, Трифуновић Милана Добрица, Туркупић Мехмеда Хамдија, Васиљевић Животе Светолик, Вашталић Николе Обрад, Вељић Михајила Раде, Весић Милосава Живадин, Вражалица Авде Ѓамил, Врељански Велимира Љубомир, Вуковић Драгомира Јазар;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ђуровиќ Вукомана Ненад, Филиповиќ Светолика Радосав, Илиќ Максима Душан, Јевтиќ Светолика Вићентије, Лазич Михајла Јован, Милојевиќ Милана Драгиша, Мурганиќ Јеротија Живојин, Симовиќ Александра Живота, Тасиќ Војислава Драгољуб, Томиќ Милорада Маруша, Вучиниќ Арсе Андрија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајдуковиќ-Дотлиќ Исе Драга, Алагиќ Милана Стракиња, Алавуќ-Валановиќ Милана Милка;

Анђелковиќ Љубинче Владан, Антиќ Душана Димитрије, Беговиќ Њурка Асим, Босниќ-Андреј Симе Мирослава, Бугарски Богољуба Бранко, Цобовиќ Томе Тодор, Димитријевиќ-Мишљенчевиќ Миливоја Милена, Ѓаковиќ-Јелача Јове Бојана, Ѓокиќ Милана Радомир, Ѓоковиќ Драгољуба Јован, Филиповиќ Радомира Милутин, Гавриловиќ-Видовиќ-Андреј Катарина, Голубовиќ Уроша Јагош, Хасамбашиќ-Каралиќ Шерифа Рамиза, Јездимировиќ Миодрага Душан, Јозановиќ Драгивоја Живоград, Јовановиќ Дамјана Живота, Капрановиќ Драгољуба Миланко, Карановиќ Драгића Богосав, Коккиќ Средоја Новак, Кржановиќ-Јевремовиќ Животе Олга, Кузмановиќ Светолика Милош, Лазаревиќ Љубомира Добросав, Лазаревиќ Минка Милош, Лазаревиќ Велимира Живорад, Леудар Емилијана Велимир, Лонцовиќ-Лучиќ Милоша Петра, Лукиќ Драгана Дара, Мајсторовиќ Петра Урош, Максимовиќ Милорада Александар, Малара Паола Кармело, Мариќ Јеврема Љубинко, Маринковиќ Божицара Живадин, Маријановиќ Стевана Мирко, Медан Трифка Гаврило, Милановиќ Светозара Радивоје, Милићевиќ-Гроздановиќ Димитрија Јованка, Милошевиќ Величка Војислав, Мрдаковиќ Вукомана Милорад, Недиќ Миливоја Милован, Павковиќ Петра Никола;

Павловиќ Чедомира Јерослав, Петровиќ Радивоје Богољуб, Петровиќ Бранка Зоран, Попача-Суккиќ Алије Магбула, Првуловиќ Николе Петар, Раденковиќ Дмитра Вожин, Симиќ Миливоја Радивоје, Стојановиќ-Миловановиќ Николе Илијка, Стојановиќ Драгутина Владислав, Шалипур Среде Богдан, Шеровиќ Радосава Момчило, Тодоровиќ-Ђукиќ Славка Марија, Толиќ Ристе Радован, Тошиќ Светозара Момчило, Трифковиќ Николе Ѓорђе, Васиљевиќ Милосава Радона, Вељковиќ-Бошќи Милосава Милајка, Весиќ Миодрага Милоје, Видаковиќ-Павловиќ Михајла Олга, Видотицевиќ Велимира Стојадин, Влашиќ Милана Петар, Влашковиќ-Михајла Среќо, Вуковиќ Пантелије Златомир, Вуковиќ Пеја Благоје, Вуличевиќ Драгољуба Радомир, Жарковиќ-Ђуровиќ Лазара Недељка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајдаровиќ-Глишовиќ Богољуба Даринка, Аитиќ Стевана Томислав, Алагиќ Илије Вељко, Алиќ Дестана, Вехбо, Андоновиќ Јована Лазар, Андрејќ Андреје Радисав, Андрејиќ Милентија Радован, Ани-

чиќ Ѓорѓа Милорад, Антиќ Бранислава Животија, Антонијевиќ Живка Драгиша;

Антовиќ-Цветковиќ Драгутина Милунка, Арсенијевиќ Живојина Радмила, Арсениовиќ Милорада Златомир, Арсиќ Милана Јован, Арсиќ Светозара Славко, Арсиќ Радивоја Владимир, Аврамовиќ Чедомира Момир, Бабиќ Ивана Радован, Бабовиќ Вукашина Милош, Басариќ Милована Милић, Батиниќ Милосава Радосав, Беговиќ Азира Рамиз, Благојевиќ Станка Драгослав, Благојевиќ Ѓорѓа Милисав, Благојевиќ Добросава Милоје, Благојевиќ Милића Милосав, Богдановиќ Миливоја Славко, Бојовиќ Душана Драгић, Бонћеровиќ Николе Душан, Борчиловиќ Петра Љубомир, Бошковиќ Милутина Лазар, Бранковиќ-Јоцовиќ Светислава Десанка, Бранковиќ Спасоје Милан, Бранковиќ-Сотелшек Ивана Милена, Брђовиќ Божицара Милорад, Буква Мехмеда Назиф, Буквиќ Димитрија Гојко, Булат Јована Ѓура, Булатовиќ Милије Милош, Бура Марка Марко, Бурлица Крсте Никола, Ѓениќ-Витенберг Јосипа Сузана, Ѓетановиќ Миладина др Бранислав, Ѓетиќ Владисава Ѓорђе, Ѓветиќ Милије Радисав, Ѓветковиќ-Шпаковски Николе Даница, Ѓветковиќ Живојина Драгољуб, Ѓветковиќ Михајла Душко, Чеперковиќ Бранка Милован, Чиндрак-Крчевиќ Мехмеда Малића;

Чутурило Ѓуре Драган, Чутурило Луке Душан, Ѓирковиќ Ненада Предраг, Ѓуиќ Божицара Момчило, Ѓупурдија Миле Владимир, Дабиќ Васиља Милан, Дамњановиќ Косте Живорад, Давидовиќ Момчила Миладин, Дедиќ Борисава Радован, Делиќ Гаврила Митар, Дениќ Благоја Зоран, Доврља Спасоја Љубан, Димитријевиќ Ивана Божицар, Димитријевиќ Александра Митар, Димитријевиќ Љубомира Радмило, Диниќ Николе Оливера, Докмановиќ Драгана Предраг, Домановиќ Тихомира Владимир, Драганац Милорада Радомир, Драгиќ Михајла Илија, Дражиќ Светозара Душан, Дрљача Ненада Добросав, Дробњак Радомира Слободан, Дробњак-виќ Драгмира Милена, Дубљевиќ Антонија Секула, Дуѓиќ Живојина Добривоје, Дујовиќ-Чоловиќ Ивана Радојка, Дукиќ-Иванчевиќ Ѓуре Милена, Думанџиќ Милана Боровоје, Дункиќ Анте Гојко, Ѓељевиќ Тасе Борислав, Ѓоновиќ Адама Ивко, Ѓорђевиќ Живадина Душан, Ѓорђевиќ Светозара Ѓорђе, Ѓорђевиќ Василија Ѓорђе, Ѓорђевиќ-Тодосијевиќ Јовице Љубица, Ѓорђевиќ Богољуба Милорад, Ѓорђевиќ Радослава Милован, Ѓорђевиќ Миливоја Радован, Ѓорђевиќ Ранђела Живојин;

Ђуковиќ Милорада Душан, Ѓурђевиќ Светозара Радомир, Ѓуриќ Стојадина Миодраг, Ѓуровиќ Драгољуба Добривоје, Ѓуровиќ Игњатија Момчило, Ѓриќ Радомира Драгомир, Ѓрајет Мартина Јоца, Ѓајиќ-Ердељац Павла Ирма, Ѓарлењин Александра Андреј, Ѓариќ Дамјана Бранислав, Ѓлиговиќ-Јовиќ Зорина, Ѓмитровиќ Петра Радосав, Ѓочаниќ Божицара Драган, Ѓорчиќ Николе Љубомир, Ѓрујиќ Милана Жарко, Хаџалиќ Османа Осман, Хаџиќ Суље Алија, Хаџиќ Богдана Новак, Хасанагиќ-Трифковиќ Лазара Смиља, Ходри Михајла Јожеф, Игњатовиќ Радивоја Никола, Илиќ Јордана Александар, Илиќ Животе Драган, Илиќ Матеја Миодраг, Илиќ Стјанимира Мирослав, Илиќ Живана Слободан, Ириќ Јована Средоје, Ивановиќ Милана Мирослав, Ивковиќ Ѓуре Миодраг, Јавиќијевиќ Александар Светислав, Јанковиќ Миладина Миодраг, Јелкиќ Милосава Јован, Јеремиќ Љубомира др Милан, Јетлиќ-Милутиновиќ Чедомира Ружица, Јетовиќ Љубица Милован, Јоксимовиќ Драгољуба Милија, Јоксимовиќ Драгомира Петар, Јоловиќ Радоја Милисав, Јовиќ Чедомира Велимир, Јосиќ Душка Ѓорђе;

Јовановиќ Јосифа Александар, Јовановиќ Јована Бошко, Јовановиќ Николе Десимир, Јовановиќ Десимира Драгољуб, Јовановиќ Матеје Илија, Јовановиќ Радомира Љубинка, Јовановиќ Драгомира Милован, Јовановиќ Лазара Срђан, Јовановиќ Радо-

мира Тихомир, Јовановић Живадин Томислав, Јовановић Радисава Витомир, Јовић Милутина Драгољуб, Јовић Глигорија Живојин, Караић Радојка Радован, Карајовић Бранислава Ратко, Карић Александра Радојко, Каровић Новице Миле, Касаповић Станимира Милољуб, Кацерић Милована Живорад, Кетан Жарка Славко, Китановић Добривоја Милан, Кнежевић Марка Момчило, Кнежевић Жарка Перо, Кочиш Михајла Ференц, Којић Александра Бранислав, Којић Јордана Добривоје, Коларевић Тиосава Михаило, Костић-Милезовић Глише Даница, Костић Драгана Душан, Ковачевић Луке Рајко, Крастић Владимира Ненад, Крсмановић Драге Милић, Крстић Стојана Милорад, Крстић Милана Сретен, Кржановић Милана Светозар, Куга Дане Слободан, Кулоглија Сејда Мурадиф, Кузмановић Стевана Петар, Кузмановић Александра Светислав, Лазич Косте Трајко;

Лазовић Миливоја Радослав, Лазовић Веселина Властимир, Лекић Добросава Душан, Леро-Илић Драгутина Јулијана, Лолчић-Михаиловић Михајла Радојка, Лучић Ђорђа Драгоје, Лучић-Шојић Миломира Вера, Лукић Боровоја Олга, Луковић Десимира Недељко, Маџић Витомира Градимир, Мачукић Животе др Миладин, Маџић Добросава Владимир, Маџарац-Коџић Душана Живка, Малиновић Насе Душан, Маљевић Милоша Бора, Манчић Живадин Десимир, Мандопарић Радована Миломир, Марић Радована Градимир, Марић Владислава Милан, Маринковић Михајла Надежда, Марјановић Симе Никола, Марјановић-Стојановић Алексе Живана, Марковић Веселина Љубиша, Марковић Живадин Љубиша, Марковић Добривоја Никола, Мартиновић Јована Константин, Мартиновић Милана Радојко, Матовић Мате Јован, Мерла Николе Мирјана, Миџић-Чалуковић Љубомира др Љубица, Миџић Јована Петар, Миџић Милана Сређе, Михаиловић Косте др Драгољуб, Михаиловић Анђелка Првослав, Михајловић Драгослава Божидар, Михајловић Радована Радосав, Мијаиловић Тихомира Божидар, Мијаиловић Милена Милован, Мијалковић Димитрија Србислав, Мијатовић Уроша Драгослав;

Милановић Живојина Никола, Милановић Миливоја Паун, Милановић Мијаила Радомир, Миленковић Драгутина Љиљана, Милић Божицара Милан, Милић Буре Миливоје, Милић Аранђела Радиша, Милић-Младеновић Драгомира Ружица, Милићевић Младена Љубомир, Милијаш Бранка Миладин, Милијашевић Радована Лука, Милинковић Сретена Алекса, Милојевић Милорада Драган, Милојевић Миодрага Драгутин, Милојевић Богица Милан, Милојковић Даре Милорад, Милосављевић Зарије Драгутин, Милосављевић Душанка, Милосављевић Будимира Живка, Милошевић Милана Добрисав, Миловановић-Павловић Велимира Даринка, Миловановић Бранислава Драгољуб, Миловановић Драгића Драгослав, Миловановић Михајла Радослав, Миљковић Чедомира Љубисав, Миљковић Драгомира Мијат, Миљковић Александра Милосав, Минчић Стојана Душан, Мирић Миленка Момчило, Мишић Јосифа Душан, Милић-Недељковић Димитрија Гордана, Митић Љубомира Миодраг, Митић Милоја Петроније, Митић Драгутина Сава, Митић Љубомира Вукица, Митровић Ђорђа Божидар, Митровић Живка Љубисав, Митровић Тиодора Момир, Митровић Огњана Предраг, Младеновић Животе Светислав;

Младеновић Станоје Живота, Млађеновић Раде Драгомир, Муратовић Захира Ђамил, Мутавић Влајка Јелица, Недељковић Гмित्रа Благоје, Недић Велимира Божидар, Недовић Богомира Милан, Нерадић Николе Томислав, Нешић Десимира Голуб, Нешовић Слободана др Бранислав, Никићевић Ми-

лорада Миливоје, Николенчић Велимира Милош, Николић Николе Бошко, Николић Николе Божидар, Николић Светолика Божидар, Николић Илије Драгомир, Николић Велимира Марија, Николић Павла Миленко, Николић Милана Миливоје, Николић Миљка Милољуб, Николић Бошка Милош, Николић-Милић Војислава Олга, Николић Војислава Славко, Новаковић Јована Гвозден, Обрадовић Милуна Драгомир, Обрадовић Милосава Милијан, Опачић Андреје Лука, Оро Стевана Петар, Оташевић Радомира Милутин, Пантелић Светозара Миломир, Пантелић Васе Стеван, Пантић Ђирка Милош, Пантић Владислава Станимир, Паралид Мирка Никола, Пауновић Војислава Слободан, Пауновић Вукића Раденко, Павићевић Михајла Петар, Павићевић-Мржљаквић Јанка Верослава, Павковић Ранка Александар, Павловић Драгољуба Милутин;

Павловић Трифуна Страхиња, Перовић Јована Радован, Пешаковић Вељка Миладин, Пешић Јована др Синиша, Пешовић Спасе Драгиша, Петковић Милоша Михајло, Петковић Радоја Тихомир, Петровић Радосава Бранивоје, Петровић Јордана Јован, Петровић Живојина Лазар, Петровић Станимира Љубисав, Петровић Милутина Милош, Петровић Радомира Миодраг, Петровић Радосава Милољуб, Петровић Синише Живојин, Петровић Милорада Живорад, Поповић Обрада Алекса, Поповић М. Александар, Поповић Витомира Миодраг, Поповић Лазе Ратко, Потић Добросава Боровоје, Прибаковић Милоша Миленко, Прокић Мијаила Миливоје, Пупаваш Николе Богдан, Пурић Јеврема Бранислав, Пурић Драгомира Славољуб, Раденковић Аранђела Живота, Радисављевић Радмила Драгослав, Радивојевић Ђурђа Милорад, Радмановић Јове Никола, Радојевић Новице Милован, Радојичић Чедомира Радомир, Радосављевић Живадин др Драган, Радосављевић Љубомира Милан, Радосављевић Властимира Мирослав, Радуловић Радоша Богомир, Радуловић Николе Јован, Радуловић Љубише Владимир, Рађеновић Владе Божидар, Ракоњац Драгомира Миливоје;

Ранковић Ж. Ранко, Ранковић Богдана Живадин, Ристић Милосава Божидарка, Ристић Миливоја Бранислав, Ристић Михајла Влајко, Ристић Радослава Живота, Самарџић Бранка Јаворка, Самарџић Васе Марко, Самуиловић-Марковић Живојин Олга, Савић Чедомира Божидар, Савић Радивоја Бранко, Савић Перише Радомир, Сеизовић Драгића Сава, Симић Миодрага Душан, Симоновић Јефстатија Божидар, Симоновић Сибина Властимир, Симоновић Михајла Милун, Сивачка Николе Лепосава, Скандарски Новака Борицлав, Соковић Миладина Данило, Соројевић Петра Благоје, Стасић Влајка Драгољуб, Спасић Вукоја Драгутин, Спасојевић Милије Бранко, Спасојевић Жарка Светомир, Срејић Радомира Драгољуб, Стабловић Милутина Берислав, Стаменковић-Степановић Андреје Драгица, Стаменковић-Коџић Ђорђа Живка, Станикић Спасоја Јован, Станкић Благоја Радиша, Станковић Миодрага Арсеније, Станковић Станоја Бранислав, Станковић Александра Часлав, Станковић Душана Милош, Станковић Миле Славко, Станковић Александра Живорад, Станојевић Драгише Драгољуб, Станојевић Драгутина Стеван, Стефановић Радоја Душан;

Стефановић Душана Миодраг, Стефановић Миодрага Владимир, Стевановић Љубисава Милија, Стевановић Михајла Милија, Стевановић Петра Младен, Стевановић Светозара Радомир, Стевановић Радосава Сава, Стевовић Живојина Милић, Стојановић Животе Милица, Стојановић Александра Богољуб, Стојанов Фика Тодор, Стојановић Лазара Братислав, Стојановић Јована Љубомир, Стојановић

тојана Оливера, Стојановић Ранђела Светозар, Стојановић Драгољуба Зорка, Стојиљковић Проке Никола, Стојковић Крсмана Миодраг, Стојишић-Милијевић Лазара Смиља, Стокић Игњана Сретен, тризовић Миливоја Милан, Ступар Николе Мирко, Јабановић Крсмана Делија, Шарбановић Илије лександар, Шћекић Гасре Момчило, Шијачки Ва-
се Симеон, Шкиљајица Антонија Сима, Шолак Бо-
е Његош, Штимер Јакова Антон, Штрбац Милу-
тина Даринка, Тахирбеговић Алије Ибрахим, Тана-
цјевић Милосава Живко, Танић Вељка Ђорђе, Та-
ић Ђорђа Глигорије, Тасић Јована Стојалин, Те-
ић Милосава Томислав, Тимотијевић Светислава
таниша, Тодоровић Вукашина Драгић, Тодоровић
Илија Марко, Тодоровић Богдана Миливоје;

Тодоровић Михајла Петар, Тобић Драгољуба
митар, Томић Милована Радослав, Томић Петра
атислав, Томић Љубисава Живојин, Тошковић Пет-
е Антон, Тошић Јована Рафаило, Тубић Пере Бош-
е, Турковић Ивана Милан, Варјачић Драгослава
Јубиша, Васев Ангела Петар, Васић Милутина
ушан, Величковић Милорада др Радмила, Вељко-
ић Мирка Сретен, Весковић Владана Љубомир,
идаковић Чедомира Милан, Видановић Тодора Пе-
ар, Влаић Драгића Никола, Влајић-Бујошевић Ву-
ића Загорка, Војиновић Серафима Александар,
ојиновић Ђуре Жарко, Вученовић Ђуре Јован, Ву-
ићевић Светолика Душан, Вучићевић Мирчете Ми-
слав, Вучковић Добривоја Милашин, Вујовић
рајка Добривоје, Вукићевић Драгутина Миодраг,
дравковић Пауна Сима, Здравковић Живка Ву-
здин, Здравковић Миливоја Живко, Зечевић-Ве-
овић Барисе Татјана, Зовић Антонија Владимир,
живадиновић Станка Миодраг, Живановић Драго-
ира Александар, Живановић Милорада Милован,
живановић Александра Предраг, Живковић Дра-
ина Будимир, Живковић Милосава Иван, Живковић
рајка Крста, Живковић Боровоја Младен, Жујо-
ић-Живковић Војислава Надежда;

— за заслуги во развивањето и реализирањето
а концепцијата на општонародната одбрана и за
рпеси во подигањето на военостручното знаење и
рбената готовност на нашите граѓани

О ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Благотић Милорада Стеван, Илиј Јосипа Дра-
ић, Калаба Које Перо, Костић Миливоја Драган,
илић Петра Неђо, Станковић Радивоја Миодраг;

— за залагање во социјалистичката изградба на
мата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Благојевић Илије Јован, Благојевић Васе Ва-
лије, Димитријевић-Адамовић Рафаила Братисла-
а, Димитријевић Душана Радосав, Димитров-Кр-
ачевић Драгољуба Ковиљка, Димовић Божида
рдован, Дуковић-Анђелић Момира Младена, Ко-
ић Живадиана Милентије, Кошутић Драгутина Бо-
љка, Крстић Владисава Божида, Лајко Јосина
лтан, Лазаревић Владимира Будислав, Лазаревић
рагомира Чедомир, Лазић Емила Радомир, Луно-
ић Илије Илија, Љубисављевић Теофила Љубодраг,
аричић Миомира Топлица, Мачиновић Костан-
Крста, Павловић Миодрага Десимир, Петровић

Пауна Живојин, Пожег Антона Соња, Првановић
Богољуба Ђорђе, Првуловић Маринка Славко;

Пурић-Којадиновић Миладина Зорица, Спасоје-
вић Томе Драгољуб, Стојадиновић Боровоја Слави-
ша, Стојановић Ђорђа Богосав, Талијан Миодрага
Момчило, Тимотијевић Душана Миодраг, Топаловић
Јована Маријан, Траиловић Петра Љубомир, Вељко-
вић Илије Божида, Зарић Јована Драгутин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анимовић Младена Живко, Агбаба-Неранчић
Дане Нада, Алемпијевић Живана Душан, Андрејић
Животе Радомир, Анђелић Владимира Миодраг,
Анђелић Јанка Симиша, Антић Милутина Велимир,
Аранђеловић Александар Зоран, Арсенијевић Ми-
лојка Мирјана, Бачевић Голуба Михаило, Баић Сто-
јана Мика, Бајић Милана Предраг, Бендић Крсте
Милорад, Благојевић Саве Радиса, Богдановић Те-
одосија Драган, Богдановић Радомира Мирослав,
Богдановић Бранислава Живорад, Богићевић Бого-
мира Миливоје, Богојевић Радосице Драгиша, Бого-
јевић Милосава Миодраг, Борић-Стојановић Стани-
мира Гордана, Боријановић Пере Младен, Брелак-
-Галовић Бранка Миланка, Цветић Милована Јован,
Ђуковић Милана Жарко;

Димитријевић Живадиана Драгослав, Динић Кр-
сте Војислав, Добриловић Саве Миладин, Дугић Ти-
хомира Јовица, Гавриловић Милуна Драгослав, Гла-
вовић Радомира Милинко, Илиј Радосава Зорка,
Илинич-Михаиловић Драгослава Олга, Исавиловић-
Пантић Животе Станојка, Јаковљевић Будимира
Миодраг, Јанковић Тисава Боровоје, Јановић Ни-
ке Момо, Јеремић Радомира Јован, Јездимировић
Раденка Илија, Јовановић Живадиана Душан, Јова-
новић Милутина Љубиша, Јовановић Лазара Мом-
чило, Јовановић Александра Павле, Јовановић Ми-
одрага Живомир, Јовичић Драгољуба Радисав, Јови-
чић Живомира Слободан, Јовишић Живомира Ђор-
ђе, Караџић Милорада Радивоје, Карић Радомира
Словко, Кастратовић Милинка Дмитар, Комадина
Михаила Вељко, Ковачевић Милована Илија, Лазар-
евић Јована Боровоје, Лазаревић-Киш Јована Љу-
биша, Лазовић Тимотија Војислав, Лукић Јована
Ђорђије, Манојловић Миливоје Радомир, Маринко-
вић Александра Милош, Маринковић Богосава Све-
томир, Маринковић Милосава Василије, Марковић
Радомира Богомир, Марковић Вићентија Радосава,
Марковић Раке Радосав, Машић Миладина Предраг,
Матић Велимира Аранђел;

Матић Владимира Радосава, Михајловић Алек-
сандра Никола, Мијаиловић Животе Раде, Милано-
вић Драгомира Радомир, Миленковић Мирка Дра-
ган, Милићевић Бранка Душан, Милићевић Милован
Зага, Милинковић Данила Богдан, Милосављевић
Милутина Живорад, Милошевић Добривоја Живан,
Миловановић Владимира Драгомир, Миловић Жи-
вадиана Драган, Милутиновић Ђорђа Милан, Миљун
Симе Душан, Митић Чедомира Светомир, Младено-
вић Миће Видоје, Најдановић Љубомира Милоје,
Недељковић Чедомира Милан, Нешовић Светомира
Љубиша, Николић Будимира Милорад, Николић
Богдана Тугомир, Новаковић Радомира Радосава, Об-
радовић Живомира Момчило, Огњановић Миодра-
га Ђорђе, Пачариз Стојана Југослав, Павловић
Ивана Андрија, Павловић Петра Светолик, Павловић
Бранислава Владимир, Пејчев Митка Владимир,
Перовић Петра Нада, Перовић Добрице Радослав,
Петковић Рајка Милица, Петровић Животе Мио-
драг, Петровић-Николић Радомира Радмила, Петро-

вић Властимира Светолик, Поповић-Кнежевић Радосана Смиљка, Протић Велисав Даринка, Пурић Гранка Војислав, Раца Ђуре Боривоје, Радивојевић Младена Радосав;

Радоевић Николе Милош, Радоевић-Руменић Драгутина Владанка, Радоевић-Бождара Рашко, Радоевић Радоса Томислав, Радончић Талије Душан, Радосављевић Радоса Радосав, Рафеновић Јове Милица, Рајић Андреје Миодраг, Рајић Милорада Милутин, Ракович Бранислава Зоран, Ристић Станоја Тодор, Савелић Стојана Миладин, Савић Милуна Радмило, Савић Милоја Рајко, Симић Бошка Животије, Станковић Станимира Бождар, Станковић Милана Драгослава, Станковић Димитрија Јован, Станковић Слободана Радослав, Станоевић Милана Добри, Станоевић Драгомира Петар, Стевановић-Кожичек Милорада Ледосава, Стевановић Милутина Мирослав, Стојановић Добросав Миодраг, Тацковић Радоса Чедомир, Тошковић Илије Милош, Тошић Јеленка Јован, Трифуновић Светислава Верољуб, Туцаковић Николе Рајко, Туралић Суље Ибро, Урошевић Богдана Живалин, Васиљевић Драгомира Љубомир, Васиљевић Богољуба Сретен, Вучетић Нићифора Бранислав, Вучићевић Светомира Радисав, Вујић Ђорђа Милан, Вукотић Петка Настас, Вуковић Животе Милан, Вуксановић Тимотија Станоје, Зековић Хаме Салко;

Зорић-Бекић Петра Милица, Жикић-Миладиновић Драгослава Вера, Живковић Милутина Гроздана, Живковић Милије Светислав, Животић Драгутина Живка.

Бр. 118

29 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ќејетићанин Николе Лазо, Делић Хусеина Шерић, Липовача-Поздерац Мехе Бакира, Мирковић Обрада Стоја, Муслић Нурије Ибрахим, Пудар Ристе Милан, Релић Луке Петар, Селимовић Ђулаге Хасан, Шермет Ивана Анте, Вукадиновић Милана Стево;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Батес Јове Милка, Блануца Ђуре Мирко, Ђурић Миле Богдан, Докмановић Раде Даре, Габер Вучера Стеван, Коневевић-Турпић Спасе Мира, Младеновић Алије Хасан, Мухић Мустафе Ибро, Поповић Даре Милица, Припа Стјепана Иван, Родич Њеде Дача, Сараценић Мусе Рамзија, Шимић Миле Август, Шимић Петра Петар, Војновић Илија Милко, Вуковић Мате Јоска, Зорић Николе Светко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Љубојевић Пеје Перо, Векић Луке Илија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баруновић Пере Мирко, Бек Стјепана Милана Влаха Славка Едо, Боснић Мате Деса, Боснић Марка Јово, Букић Алила Екрем, Доминковић Стефан Гојко, Џакула Остоје Мирко, Фелић Агана Мухарем, Голубовић Драге Векослав, Јевђић Будими Крсто, Кукољ Стевана Петар, Мемон Ивана Иван, Милкић Милана Боро, Мухић Хусеина Салко, Мухевић Јураја Ивица, Наирајтер Антона Мухтар Назалевић Грегора Алберт, Назалевић Грегора Владислав, Ребровић Јосипа Јосип, Седић Ибрахим Рефик, Туцак Ибре Енвер;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во полигањето на воено-структурното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТЕН МЕЧЕВИ

Балабан Јове Стево;

— за заслуги на полето на јавната дејност, која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Куленовић-Пашић Које Стојанка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН СВЕЗДА

Бараћ Ивана Илија, Бекташевић Насуфа Рахим, Билић Ивана Томо, Вешчевић-Кипић Мана Кадира, Блануца Ќејетић Драгана, Влашић Миле Милан, Ђејван Арифа Мухарем, Делић-Кипић Османа Темиле, Дервишевић Рама Шабан Димић Паје Душан, Ђодић Османа Осман, Ђурић Јована Никола, Фазлић Суње Редо, Грбић Миле, Илић Тодора Владимир, Клечић Валентин Мирко, Кнежевић Стевана Јела, Кнежевић С

ана Вид, Мирковић Ђурана Милан, Мујановић Мехе Фехим, Пешић Јове Бошњо, Пилиповић Које Никола, Радошевић Николе Јово, Ромић Мартина Марјан, Стоисављевић Љубе Јово, Суботић Остоје Ратко, Тихић Вида Драја, Тадић Вида Мирко, Торомановић-Абдихоџић Рече Фатима, Трњаковић-Грмуша Илије Грозда, Врањеш Илије Душан, Зеџ Пере Милан, Зорић Стевана Илија, Зулић Суље Омер;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамовић Дмитра Душан, Алексић Петра Ивица, Алиша Арифа Сафет, Андријевић Пеје Томо, Андријевић Анте Владо, Бабић Андрије Нада, Бабић Ивана Марко;

Бахтијаревић Мехме Асим, Багајловић Хурина Назим, Бајић Мије Франџо, Балабан Петра Јарна, Балабан Драгана Раде, Барић Станка Анто, Беговић Ахме Цемо, Војовић Михајла Јован, Боровић Милорада Борислав, Боровица Тригуна Рајван, Бркић Ибрахима Мујо, Бубуљ Гојка Јован, Ѕузица Лазара Здравко, Чандек Ивана Милан, Укман Јанка Стјепан, Ђосић Анте Никола, Даниловић Лазе Владо, Дедић Абида Бахрудин, Делић Илије Владо, Дервизић Смаила Сулејман, Деспетић-Андријанић Јураја Огига, Диздарић Авде Бро, Дошеновић Михајла Милан, Дотлић Душана Јубо, Душанић Драгана Милутин, Ђонлић Мехмеда Керим, Ђумишић Дервиза Ирфан, Ђумишић Усеина Смаил, Франџић-Томић Маријана Ана, Ђушти Ивана Иван, Гламочанин Стеве Милош, Ѓубић Илије Божо, Греб Ивана Ивица, Гвозденовић Једе, Сена, Хаџимуратовић Хасана Ремзија, Хамзипе Јосип, Хусак Рече Хрустан, Ибрахимпашаић Хмета Тихић, Иловача Петра Витко, Имамовић естафе Енес;

Иванчић Мелкиора Ивица, Јакобашић Јосе ро, Јањанин Марка Душко, Јевић Симе Тодор, втић Петра Бојка, Јосиповић-Павличић Миле Карина, Јакшиќић Стипе Томо, Јурић Николе Илија, Клинич Јосипа Иван, Кнежевић Живка Босиљ, Којић Стојана Марко, Ковачић Симе Остоја, Кумара Уроша Жарко, Куленовић Османа Мумед, Ластрић Ивана Драго, Липован Иве Анто, Ѓић Јове Миленко, Лончић Мује Салих, Малкић Једа Смаил, Мандић Петра Гојко, Марић Мијата Јарко, Мењава Љубомира Андрија, Мермол Јосипа сип, Милишић Мирка Владо, Милосавић Милана Петар, Милосевић Остоје Владимир, Милановић Иве Владо, Мирзић Ѓеѓе Божидар, Мошић Јарка Владо, Ојданић Маријана Анто, Опачић Рај-Буро, Павић Николе Војислав, Павлека Иве ипо, Пердур Рајка Жарко, Петровић Милана Душанка, Петровић Милана Миле, Полић Антона Драго, Мик Антоан Љубо, Поповић Млађена Бориславко, Пуровић Мухамеда Хасан;

Пржуљ Стјепана Иван, Радмановић Владе Зден, Радојко Милорада Драго, Рајић Хасана Мухарем, по Мише Франџо Речевић Смаје Енес, Реља Јована Илија, Ружић Стјепана Владимир, Сачић Јована Чедо, Смаић Ибрахима Хамдија, Шарга-вић Фехима Мухамед, Шего Мирка Анто, Шего же Јосип Шибкић Хасана Теофиќ, Шкаловић Јателчић Раде, Тадић Станоје Вељко, Тополовац Јанца Стјепан, Укман Филипа Франц, Веселић иворара Драгољуб, Вино Ивана Зленка, Видимић Бече Звјад, Вујаковић Вида Здравко, Вујичић Јарка Остоја, Вујичић Вида Слободан, Вукелић ине Богдан, Вукмирица Стевана Каја, Зубовић ексе Саво;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Алагић Османа Ејуб, Анђелић Која Славко, Бајрамовић Агана Аго, Дувановић Маше Ибрахим, Којић Михајла Душан, Мишић Рашида Фуад, Моти-ка Петра Сreto, Пашаић Миле Лазо, Пешић Михајла Душан, Пиралић Смаила Исмет, Смиљанић Бранка Радомир, Шабић Ахмета Асим, Трњаковић Недељка Рајко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Агапбеговић Рашида Неџиб, Дабулханић Ибра-хима Кемал, Јуришић Иве Франџо, Каровић Мехе Фатима, Кечановић-Јашаревић Абдулаха Емина, Мајсторовић Дане Борка, Милаковић Станоја Јово, Павловић-Ечедин Стевана Марија, Рапа Милоша Мирко, Раић Миле Сока, Рогић Ѓвије Пантелија, Сефић Османа Рифет, Шукало Војина Мирко, Тро-ха Антона Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бркић Мухе Исмет, Харбаш Хусеина Мехмед, Мандић Стеве Мирко, Пјевић Илије Стево, Сто-јановић Гојка Милан, Шимић Аугуста Петар, Во-јић Ибрахима Зухдија, Зорић Николе Бранко;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Михајловић-Вујичић Милана Милица;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Батоножић-Пешикоза Ѓлиге Марија, Мачак Теша Петар, Вуга Буре Ката;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Вујачић Матије Саво;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цирквенец Петра Стјепан, Калау Станка Маријан, Кнежевић Петра Иван, Лалић Миладина Владимир, Ласзло Игната Стеван, Лауш Јосипа Станко, Милошић Ивана Крсто, Пушкар Илије Јово, Рупинов Милића Јандре, Шета Павла Павла, Шипрак Ивана Иван, Витомировић Радована Мишо;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Боројевић Стевана Милан, Црнојевић Јанка Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Батнога Васе Душан, Боројевић Илије Драгина, Буинац-Жица Стојана Миљка, Црнојевић Боже Стојан, Чизмић Илије Драган, Дабић-Ољача Дмитра Петра, Дабић Душана Смиља, Ђурић-Боројевић Ђуре Зора, Гачић Јована Јово, Кордић Јована Божица, Кордић Симе Јанко, Љубишић Миле Милан, Мирковић-Јелић Николе Миљка, Павловић Михајла Драган, Русимир Миљановић Павла, Швага Јосипа Никола, Влаховски-Добријевић Дмитра Сава, Жижак-Кордић Јоце Јагода;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баричевић Клемент Казимир, Бијач Ивана Ђуро, Боројевић Стевана Милан,

Бранковић Абдула Сеид, Брунец Фране Томо, Цимаш Томе Владимир, Циндори Јосипа Аугуст, Чалушић Мате Иван, Делак-Чуло Павла Матија, Ђермановић Остоје Васо, Фиала Јосипа Зденко, Габај Цветка Здравко, Главича Андрије Маријан, Грошић Стјепана Бранко, Гротић Ивана Владимир, Хаџиселимовић Бакије Фаил, Ханжековић Вида Иван, Худић Стеве Иван, Јакупец-Михалец Фране Марија, Јосимовић Васе Цветко, Калор Милоша Лазар, Копричанец-Шипрак Јосипа Марија, Ковачевић Дује Иван, Лалић Петра Миле, Милачић-Хузијак Флоријана Марија, Маљак Ивана Мијо, Михалец Фране Иван, Михоковић Стјепана Игнац, Омерзо Стјепана Барбара, Оперман Вјесослава Лидија, Перасовић Дуе Томислав, Петриш Марка Бранко, Пианец Томе Никола, Пирјавец Јакоба Даринка, Посавец Павла Владимир, Ркман-Чича Станка Невенка, Сајалец Стјепана Валент, Ситарич Мије Фране, Слившек Ивана Иван, Шафар-Худинец Јосипа Злата, Штркаљ Мије Иван, Тот Јосипа Иван, Варга Стјепана Иван, Варга Славка Звонко, Житњак Алојза Фране;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Буџевац Адама Гојко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Делимар Ивана Злата, Деленец Ђуре Мато, Дворски-Михаил Андрије Ката, Ђуричић-Павличек Јосипа Терезија, Ђурић-Попић Николе Десанка, Фиала-Бухин Луке Ружица, Горипета Ивана Жарко, Грандић-Разнер Мирка Мирјана, Хренић-Пухар Мирка Штефица, Иштван-Мрављинчић Валента Јулијана, Јурић Стипе Фране, Колар-Михаил Андрије Ана, Колесар Игнаца Јосип, Костањевец Ивана Иван, Ковачић-Крчмар Антуна Нада, Крунић Златка Златимир, Курјачки Славка Милан, Малтарић-Худак Фране Јелка, Манојловић Стеве Милан, Марчец Изидора Иван, Небојсић-Рицхтер Карла Барица, Новаковић Ивана Антун, Петровић Филипа Звонко, Пинтар Ђуре Милан, Прлог-Цифрек Ивана Катица, Синџер Драгутина Стјепан;

Скрт Фране Павла, Сушањ Ана Петар, Толић Петра Мирослав, Вдовић Бранка Златко, Водомин Павла Фране Волф-Вратарић Павла Нада, Земе Антона Андреј, Жганец Блажа Катица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Јурић Николе Стево, Суботић Николе Милив Томић Николе Дубравко, Врабац Николе Јово.

Бр. 129

31 октомври 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.

СОДРЖИНА:

Страна

312. Закон за вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд — — — — —	1
313. Закон за здружување во Заедница на југословенските железници — — — — —	1
314. Закон за здружување во Заедница на југословенското електростопанство — — — — —	1
315. Закон за здружување во Заедница на југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	1
316. Резолуција за основните правци на општественото дејствување врз унапредувањето на општествено-економската положба и улогата на жената во социјалистичкото самоуправни општество — — — — —	1
317. Одлука за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1978 до 1982 година — — — — —	1
Одликувања — — — — —	1

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.